



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Ракописите не се враќаат. Огласи по тарифата.

Среда, 30 март 1977
Скопје
Број 12 Год. XXXIII

Претплатата за 1977 година изнесува 380 динари. Овој број чини 13 дин. Жиро сметка 40100-601-128

106.

Врз основа на член 22 од Законот за извршување на Републичкиот буџет за 1977 година („Службен весник на СРМ“, бр. 44/76), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесува

ОДЛУКА ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВАТА ЗА ИЗГРАДБА И ОПРЕМУВАЊЕ НА ОБЈЕКТИ ШТО СЕ ОД ОПШТ ИНТЕРЕС ЗА РЕПУБЛИКАТА ЗА 1977 ГОДИНА

1. Средствата утврдени со Републичкиот буџет за 1977 година за изградба и опремување на објекти што се од општ интерес за Републиката во вкупен износ од 100.000.000 динари се распределуваат на следниве корисници и намени:

1) Македонски народен театар	22.400.000 дин.
— за изградба на зградата на Оперско-балетскиот театар	20.000.000
— за изградба на Високата музичка школа	2.400.000
2) Општа заедница на образованието	
— за изградба на училишен простор за средните училишта	5.000.000 дин.
3) Републички секретаријат за внатрешни работи	
— за изградба и опремување на Средното училиште за внатрешни работи	2.000.000 дин.
4) Републичка конференција на ССММ	
— за изработка на проект за изградба на младинско-студентско летовалиште	1.000.000 дин.
5) За изградба на спомен-домови на културата	20.120.000 дин.
— на општината Битола	4.280.000
— на општината Прилеп	720.000
— на општината Куманово	6.440.000
— на општината Гостивар	2.300.000
— на општината Кичево	870.000
— на општината Ресен	1.070.000
— на општината Кочани	3.080.000
— на општината Делчево	400.000

— на општината Пробиштип	630.000
— на општината Македонски Брод	330.000
6) За изградба на регионални архиви	3.250.000 дин.
— на општината Битола	750.000
— на општината Охрид	2.500.000
7) За изградба на депозитни библиотеки и набавка на библиобуси	3.000.000 дин.
— на општината Штип	1.300.000
— на општината Битола	1.300.000
— за набавка на библиобуси	400.000
8) Републички секретаријат за здравство и социјална политика	
— за доградба и адаптација на работни простории на Гинеколошко-акушерската клиника	3.000.000 дин.
9) За изградба на објекти за физичка култура	7.500.000 дин.
10) Извршен совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија	
— за изградба на работни простории за републичката управа	32.000.000 дин.
11) Централен комитет на Сојузот на комунистите на Македонија	
— за изградба и адаптација на работни простории	730.000 дин.

2. Износите на средствата од претходната точка ќе ги преведува Републичкиот секретаријат за финансии, според динамиката на извршувањето на работите и приливот на средствата на Републичкиот буџет.

3. Средствата распределени на корисниците од точката 1, потточките 1, 2, 5, 6, 7, 8 и 9 од оваа одлука ќе се користат како учество на Републиката.

4. Неискористените средства по оваа одлука, ќе се пренесат за користење во наредната година.

5. Распоредот на средствата од точката 1, потточка 9 од оваа одлука, по одделни корисници и намени ќе го изврши Комитетот за физичка култура.

6. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 12-624/1
9 март 1977 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

107.

Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја законитоста на алинејата 1 на делот III од член 1 на Одлуката за измени и дополненија на Одлуката за органите на управата на општината Битола бр. 01-2976/1, донесена од Собранието на општината Битола на седницата од 25 септември 1974 година, по јавната расправа одржана на 20 октомври 1976 година, донесе

О Д Л У К А

1. СЕ ПОНИШТУВА алинејата 1 на делот III од член 1 на Одлуката за измени и дополненија на Одлуката за органите на управата на општината Битола бр. 01-2976/1, донесена од Собранието на општината Битола на седницата од 25 септември 1974 година („Службен гласник на општината Битола“ бр. 22/74).

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во „Службен гласник на општината Битола“.

3. Уставниот суд на Македонија, по повод поднесена претставка, со решението У. бр. 123/75 од 24 јуни 1976 година поведе постапка за оценување законитоста на алинејата 1 на делот III од член 1 на одлуката означена во точката 1 на оваа одлука, затоа што основано се постави прашањето за нејзината согласност со членот 2 од Законот за органите за водење на постапката по прекршоците („Службен весник на СРМ“ бр. 36/74).

4. Во текот на претходната постапка и на јавната расправа Судот утврди дека со членот 1 од оспорената одлука е определено да се измени членот 2 од постојната Одлука за органите на управата на општината Битола. Според изменетиот член 2 на оваа одлука работите на управата во рамките на правата и должностите на општината ги врши и службата за прекршоци која се вбројува во останатите органи на управата. Судот исто така утврди дека на ист начин статусот на службата за прекршоци беше определен и во алинејата 1 на делот IV од член 2 од Одлуката за органите на управата на општината Битола, со таа разлика што по нејзината измена одредбата за службата за прекршоци е изместена во друг дел на членот 2 од оваа одлука. Судот утврди дека основните прашања за карактерот и организацијата на органите што ја водат постапката по прекршоци се уредени со Законот за органите за водење на постапката по прекршоците („Службен весник на СРМ“ бр. 36/73). Согласно членот 2 од овој закон општинскиот судија за прекршоци и Републичкиот совет за прекршоци се посебни органи на општината односно на Републиката кои во вршењето на функцијата се независни и самостојни во одлучувањето. Собранието на општината, според ставот 2 на член 8 од законот, го определува бројот на судиите за прекршоци и определува еден од нив за раководител на органот. Понатаму, според ставот 1 на член 25 од истиот закон, во делокругот на општинскиот орган за прекршоци односно на Републичкиот совет за прекршоци спаѓаат работите во врска со организирањето на внатрешното работење, грижата работите во органот и статистичката служба да се вршат уредно и навреме, а правата и должностите на старешина на орган на управа, ако со овој закон не е поинаку определено, според ставот 2 на означениот член од законот, ги врши раководителот на општинскиот орган за прекршоци односно претседателот на Републичкиот совет за прекршоци.

Со оглед на тоа што со оспорената алинеја 1 на делот III на член 1 од Одлуката за измени и дополненија на Одлуката за органите на управата службата за прекршоци е вброена во групата на останатите органи на управата, што значи и определување на статусот на органот за прекршоци како орган на управата, а не како посебен орган на општината, Судот утврди дека означената одредба од одлуката не е во согласност со членот 2 од Законот за органите за водење на постапка по прекршоците.

На основа изнесеното Судот одлучи како по точката 1 на оваа одлука.

У. бр. 123/75
20 октомври 1976 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на
Македонија,
д-р Асен Грунче, с. р.

108.

Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја уставноста и законитоста на Табеларниот преглед на работните места, бројот на извршителите, потребната квалификација, односно стручна подготовка, потребниот стаж во струката и бројот на бодовите во ООЗТ Фабрика за шеќер „4 Ноември“ во Битола во состав на Земјоделско-индустрискиот комбинат „Пелагонија“ во Битола, донесен на собирот на работниците во означената основна организација на здружениот труд одржан на 31 март 1976 година, по јавната расправа одржана на 29 декември 1976 година, донесе

О Д Л У К А

1. СЕ УКИНУВА Табеларниот преглед на работните места, бројот на извршителите, потребната квалификација, односно стручна подготовка, потребниот стаж во струката и бројот на бодовите во ООЗТ Фабрика за шеќер „4 Ноември“ во Битола во состав на Земјоделско-индустрискиот комбинат „Пелагонија“ во Битола, донесен на собирот на работниците во означената основна организација на здружениот труд одржан на 31 март 1976 година, во делот во кој се определени бодовите за работните места.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Основната организација на здружен труд Фабрика за шеќер „4 Ноември“ во Битола во состав на Земјоделско-индустрискиот комбинат „Пелагонија“ во Битола на начинот определен за објавување на самоуправните општи акти.

3. Основниот суд на здружен труд во Битола му поднесе предлог на Уставниот суд на Македонија за оценување уставноста и законитоста на табеларниот преглед означен во точката 1 на оваа одлука. Според наводите во предлогот оспорениот табеларен преглед не бил во согласност со членот 5 од сојузниот Закон за меѓусебните односи на работниците во здружениот труд затоа што се применувал во практика, а не бил усвоен со потребното мнозинство на работници предвидено во овој член од законот. Така, во записникот што бил поднесен како доказ во работниот спор поведен пред Основниот суд на здружен труд во Битола било наведено дека на собирот на работниците одржан на 31 март 1976 година за усвојување на предлогот на оспоре-

ниот табеларен преглед во целина од вкупно вработените 356 работници гласале 102 работници а за усвојување на делот од табеларниот преглед кој се однесувал на намалување на раководните работни места од 17 на 3 гласале само 56 работници, против гласале 46 работници, или вкупно гласале 102 работници. Понатаму во предлогот е наведено дека оспорениот табеларен преглед по својата содржина бил истовремено и акт за систематизација на работните места и акт за распределба на средствата за лични доходи, а според мислењето изнесено во предлогот овој акт не можел да служи и за распределба на средствата за лични доходи затоа што во него не биле утврдени основи и мерила со кои ќе се утврдува работниот придонес на секој работник.

Во одговорот примен од Основната организација на здружениот труд Фабрика за шеќер „4 Ноември“ во Битола е наведено дека предлогот на Основниот суд на здружен труд во Битола е неоснован затоа што тргнувал од неточни и непотполни констатации. Тој суд, во работниот спор поведен пред него, како и при поднесувањето на предлогот пред Уставниот суд, фактичната положба ја утврдил само врз основа на записникот од одржаниот собир на работниците на 31 март 1976 година, без да се впушти во изведувањето на други докази битни во конкретниот случај. Според наводите во одговорот податоците изнесени во записникот не одговарале на вистинската состојба на резултатите од извршеното гласање, затоа што по одржувањето на собирот писмени изјави за прифаќање на табеларниот преглед, како во целина така и во поглед на раководните работни места, од 345 вработени кои биле во можност да дадат писмени изјави, потпишале 316, а само 29 работници не потпишале вакви изјави. Во одговорот е наведено и тоа дека оспорениот табеларен преглед бил составен дел и конкретна примена на Самоуправната спогодба за заедничките основи и мерила за распределба на средствата за лични доходи, од 26 јануари 1976 година, склучена меѓу основните организации на здружен труд во состав на Земјоделско-индустрискиот комбинат „Пелагонија“ во Битола.

4. Врз основа на писмените прилози и доказите поднесени на јавната расправа Судот утврди дека оспорениот табеларен преглед е составен дел на Самоуправната спогодба за заедничките основи и мерила за распределба на средствата за лични доходи, склучена на 26 јануари 1976 година меѓу сите основни организации на здружен труд во состав на Земјоделско-индустрискиот комбинат „Пелагонија“ во Битола. Во членот 2 од оваа самоуправна спогодба е определено дека основните организации потпишани на спогодбата, поаѓајќи од своите услови и специфичности, со свои самоуправни спогодби поблиску ќе ги утврдат основите и мерилата за стекнување и распоредување на доходот и распределбата на средствата за лични доходи. Меѓутоа, Судот утврди дека оспорениот табеларен преглед, кој, според одговорот на Фабриката за шеќер „4 Ноември“ во Битола, треба да претставува конкретизација на означената самоуправна спогодба, не содржи основи и мерила за утврдување ниту на претпоставениот (стартни основи), ниту на реализираниот труд на секој работник одделно, туку во него личните доходи на работниците се утврдени во фиксни износи на бодови, а за некои работни места (сезонските работни места) не се определени ни бодовите.

Во членот 22 од Уставот на СР Македонија е определено на секој работник, во согласност со начелото на распределба според трудот и со порастот на продуктивноста на неговиот и на вкупниот општествен труд и со начелото на солидарноста на работниците во здружениот труд да му припаѓа од доходот на основната организација на здружениот труд личен доход за задоволување на неговите лични, заеднички и општи општествени потреби, според резултатите од неговиот труд и неговиот личен при-

донес што со својот тековен и минат труд го дал во зголемувањето на доходот на основната организација. Според ставот 1 на член 23 од Уставот работниците во основната организација на здружениот труд утврдуваат основи и мерила за распределба на средствата за лични доходи, а со ставот 3 на член 42 од Законот за меѓусебните односи на работниците во здружениот труд („Службен лист на СФРЈ“ бр. 22/73) е определено основите и мерилата да бидат однапред предвидени. Исто така и според ставот 1 на член 127 од Законот за здружениот труд („Службен лист на СФРЈ“ бр. 53/76) работниците во основната организација се должни да ги утврдат основите и мерилата за распределба на средствата за лични доходи.

Со оглед на тоа што врз основа на оспорениот табеларен преглед се врши распределбата на средствата за лични доходи, а тој не содржи ниту основи ниту мерила за утврдување на претпоставениот, како и на реализираниот труд на секој работник одделно, Судот оцени дека тој, во делот во кој се определени бодовите за работните места, не е во согласност со означените уставни и законски одредби.

5. Во врска со постапката во која е донесен оспорениот табеларен преглед Судот утврди дека на собирот на работниците одржан на 31 март 1976 година, на кој овој преглед се разгледувал и усвојувал, записникот бил неуредно и непотполно воден. Од таквиот непотполн записник, Судот утврди дека само во поглед на утврдувањето бројот на раководните работни места немало потребно мнозинство на работниците. Така, за утврдување на 3 раководни работни места, од 356 вработени во фабриката, гласале 56 работници, а за утврдување на 17 раководни работни места гласале 46 работници. Потоа Судот утврди дека во записникот стои констатација според која за усвојување на систематизацијата во целина гласале сите работници. На крајот Судот утврди дека по одржаниот собир на работниците од 31 март 1976 година, повеќе од две третини од вкупно вработените во фабриката потпишале писмени изјави за прифаќање на оспорениот табеларен преглед.

Согласно ставот 3 на член 5 од сојузниот Закон за меѓусебните односи на работниците во здружениот труд, предлогот на самоуправната спогодба за меѓусебните односи на работниците во здружениот труд го утврдуваат работниците со мнозинство гласови од вкупниот број на работниците во основната организација, а согласно ставот 4 на овој член, самоуправната спогодба за меѓусебните односи во здружениот труд се смета за склучена кога две третини од вкупниот број на работниците во основната организација ќе дадат писмена изјава со која ги прифаќаат правата и обврските утврдени со предлогот на самоуправната спогодба. Имајќи ја предвид постапката во која е донесен оспорениот табеларен преглед, Судот смета дека таа постапка битно не ја повредува одредбата на членот 5 од означениот закон, затоа што неспорно беше утврдено дека повеќе од две третини од вкупно вработените во фабриката потпишале писмени изјави за неговото прифаќање, со што, според мислењето на Судот, се отстранети недостатоците и пропустите сторени на собирот на работниците од 31 март 1976 година во поглед на потребното мнозинство на работници за утврдување предлогот на табеларниот преглед.

На основа изнесеното Судот одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

У. бр. 103/76
29 декември 1976 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
д-р Асен Грунче, с. р.

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — ПРОБИШТИП

164.

Врз основа на член 29 став 1 точка 5 од Самоуправната спогодба за основање на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Пробиштип, а во врска со член 26 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74), Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Пробиштип, на заедничка седница на Соборот на делегатите на работниците — корисници на услугите и Соборот на делегатите на работниците од организациите на здружен труд во здравството — даватели на услугите, одржана на 30 декември 1976 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПОСТОЈАНИТЕ ИЗНОСИ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ОДДЕЛНИТЕ КАТЕГОРИИ ЛИЦА НАДВОР ОД РАБОТЕН ОДНОС, ОСИГУРЕНИ ПО ЗАКОНОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ И ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ ВИДОВИ НА ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО

Член 1

Придонесите за здравствено осигурување во постојан месечен износ за 1977 година се плаќаат и тоа:

1. за учениците во стопанството односно за учениците во училиштата за квалификувани работници, за кои покрај училишната се изведува практична настава во работната организација, училиштето или кај приватниот работодавец — во износ од 45,00 динари, за несреќа на работа и заболување од професионални болести;
2. за лицата на доброволна практика (волонтери) што немаат личен доход ако работат со полно работно време — 100,00 динари;
3. за лицата кои се наоѓаат на предвојничка обука (логорување) 40,00 динари;
4. за лицата кои учествуваат на младински работни акции, кои по прописите за инвалидско осигурување се осигурени за сите случаи на инвалидност — 80,00 динари;
5. за лица кои учествуваат во организирани јавни работни акции, ако на тие работи работат најмалку 6 часа дневно — 80,00 динари;

6. за уживателите на постојана државна помош, дадена од страна на бившите президиуми на народните собранија или од страна на Извршниот совет, во износ од 80,00 динари;

7. за учениците во средните училишта и студентите во вишите и високите школи, факултетите, уметничките академии за времетраењето на практичната работа во врска со наставата — 45,00 динари;

8. за лицата кои учествуваат на организирани јавни работни акции — 45,00 динари;

9. за лицата кои се наоѓаат на предвојничка обука — 45,00 динари;

10. за лицата кои се наоѓаат на извршување задачи на територијалната одбрана или на цивилната заштита — 45,00 динари;

11. за припадниците на доброволните организации на противпожарната заштита — 45,00 динари;

12. посебниот придонес за членовите на потесното семејство кои живеат на подрачјето на СР Македонија, а на кои не им е обезбедена здравствена заштита кај странскиот носител на здравственото осигурување, се утврдува во постојан месечен износ од 80,00 динари по член на семејството;

13. за иселениците — повратници, што се населени на територијата на СРМ, редовно пријавени кај надлежниот завод за вработување по член 13 став 1 точка 10 од законот, во износ од 80,00 динари;

14. за носителите на илинденска споменица кои не уживаат илинденска пензија — 45,00 динари;

15. за лицата што привремено се вои работен однос додека се пријавуваат кај надлежниот завод за вработување по член 13 точка 8 и 9 од Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствената заштита, а кои не стекнале право на материјално обезбедување, во износ од 80,00 динари;

16. за лицата кои се наоѓаат на стручно оспособување или преквалификација што ги организира Заводот за вработување на работниците, во износ од 45,00 динари;

17. за лицата кои организацијата пред засновање на работен однос со нив ги упати како свои стипендијанти за практична работа во друга организација заради стручно оспособување, ако за тоа време примаат стипендија, во износ од 80,00 динари;

18. за лицата на школување, стручно усовршување или постдипломски студии, кои поради тоа го раскинале работниот однос, ако за тоа време примаат стипендија — 80,00 динари;

19. за лицата кои се наоѓаат на стручно оспособување или преквалификација што ги упатил заводот за вработување на работниците, во износ од 40,00 динари;

20. за брачните другари, односно родители осигурени по член 21 од Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствената заштита на населението — 80,00 динари;

21. за југословенските државјани кои согласно постојните прописи се упатени во странство заради учење, односно здобивање со практика — 80,00 динари;

22. за лицата — странски државјани за време на школување — стручно усовршување или на постдипломски студии во Југославија, кои поради тоа го прекинале работниот однос, ако за тоа време примаат стипендија, во износ од 80,00 динари;

23. за членовите на семејството на осигуреникот кој се наоѓа на издржување казна затвор, ако на осигуреникот не му престанал работниот однос во работната организација за време на издржувањето на казната, во износ од 80,00 динари;

24. за членовите на семејството на осигуреникот кој се наоѓа на отслужување на воениот рок во ЈНА, ако пред тоа го исполнил условот на претходното осигурување, во износ од 80,00 динари.

Член 2

Обврзници за уплатување на придонесот се:

— за осигурениците под точка 1, 2, 17, 18, 19 и од 21 заклучно со точка 24, работните организации во кои осигуреникот работел односно работи или прима стипендија,

— за лицата под точка 3, 4 и 5, како и под точка 7 заклучно со 11, организаторот на спроведување и изведување на акциите, односно работите,

— за лицата под точка 6 и 14 — Извршниот совет на СРМ,

— за лицата под точка 12 — самите осигуреници вработени во странство или членовите на нивните семејства,

— за лицата под точка 13, 15, 16 и 20 — заводот за вработување.

Член 3

Придонесите за лицата опфатени со оваа одлука се пресметуваат и плаќаат месечно наназад.

Доколку придонесите се утврдуваат за време покусо од еден месец, за секој календарски ден во соодветниот период ќе се плаќа по 1/30 од определениот месечен износ на придонесот.

Член 4

Со денот на примената на оваа одлука престанува да важи досегашната одлука бр. 01-10/1 од 8. јануари 1975 година, објавена во „Службен весник на СРМ“, бр. 18/75 година, од 21 мај 1975 година.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1977 година.

Бр. 02-384/1

30 декември 1976 година

Пробиштип

Претседател,

инж. Никола Стојановски, с. р.

165.

Врз основа на член 36 од Законот за здравствено осигурување и задолжителните видови на здравствена заштита на населението („Службен весник на СРМ“, бр. 21/71), член 17 став 3 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74) и член 27 став 1 точка 2 од Самоуправната спогодба за основање на Општинска заедница на здравството и здравственото осигурување — Пробиштип, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Пробиштип, на седницата на Соборот на делегатите работници — корисници на услугите, одржана на 30 декември 1976 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА УЧЕСТВО НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА ВО ТРОШОЦИТЕ ПРИ КОРИСТЕЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА****Член 1**

Заради порационално и економично користење на средствата наменети за здравствена заштита, со оваа одлука се определуваат видовите на здравствените услуги при чие користење осигурените лица на Заедницата задолжително учествуваат во поднесувањето на трошоците, како и височината на тоа учество.

Член 2

Оваа одлука се применува на осигурените лица на Заедницата кои се осигурени по одредбите на Статутот и Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствената заштита на населението.

Осигурените лица од претходниот став не учествуваат во трошоците при користењето на здравствените услуги кои имаат карактер на задолжителни видови на здравствена заштита и здравствените услуги предизвикани со несреќа на работа и професионални заболувања предвидени со Законот и Статутот на Заедницата.

Член 3

Осигурените лица учествуваат во поднесувањето на трошоците за:

1. здравствените услуги укажани со цел за хируршки корекции на вродените недостатоци и деформации или слични на нив, настанати пред здобивање на својство на осигурено лице — со 60%;
2. здравствените услуги укажани со цел за естетска корекција на одделни делови на телото, естетски операции на носот, ушните школки, лицето, дојките, операција на брадавица и слично — со 100% од вкупната вредност, освен кога корекцијата е потребна за премавнување функционални и психички пречки — психичка надградба и оштетување предизвикани не по вина на осигуреникот.

За случаите кои треба да се ослободат од учество во трошоците по оваа точка треба да се прибави мислење од Лекарската комисија на оваа заедница;

3. сите здравствени услуги, абортуси за кои не постои апсолутна медицинска индикација — 70%;

4. за сите извршени здравствени услуги предизвикани во пијана состојба и тепачка, како и сообраќајни незгоди во пијана состојба и употреба на брза помош во врска со тоа, се партиципира 100% од цената на услугата и ова се наплатува од причинителот на штетата;

5. за незадолжителна имунизација, од вкупниот износ на трошоците — 60%;

6. обични чевли (член 4, став 4) — 40%;

7. ортопедски чевли (член 10) — 40%;

8. нараквици — 40%;

9. сите видови гумени чорапи, освен на осигурените лица од женскиот пол кога носат протези на долните екстремитети — 50%;

10. кожни капи — 50%;

11. ортопедски влошки — 40%;

12. корсети и мидери — 40%;

13. затеги, суспензориуми и појаси — 40%;

14. сите видови очни помагала (чл. 29) — 40%;

15. привремени и имедијатни протези — 50%;

16. вештачка дојка (чл. 22, став 1, точка 8) — 100%;

17. перика поради болест за осигурени жени (член 22, став 1, точка 7) — 80%;

18. слушни помагала — 40%;

19. апарати за говор — 40%;

20. заботехничка помош и други забнопротетички средства — 30%;

21. протези за горни и долни екстремитети (вештачки раце со дланки, функционални продолжетоци и непоставени должни нараквици), како и протези на долните екстремитети (со навлака за поткинат дел), кога потребата за овие протези настала пред здобивање својство на осигурено лице (чл. 4, став 1, 2, 3 и 5) — 30%.

Член 4

Осигурените лица се ослободени од учество во трошоците, ако во целост ги исполнуваат претходните услови на осигуреник за следните помагала:

1. протези за горни и долни екстремитети (вештачки раце и нозе);
2. инвалидски колички дадени во употреба;
3. стапови или патерици;
4. сите видови санитарни справи.

Член 5

Како трошоци во смисла на оваа одлука се подразбираат: услугите, помагалата и санитарните справи утврдени со договор меѓу Заедницата и здравствената работна организација, односно Заедницата и работната организација која го испорачува помагалото и санитарните справи.

Член 6

Осигурените лица го плаќаат утврдениот дел на учество со оваа одлука на организацијата која ќе ја изврши услугата, односно која ќе го испорача помагалото и во случај кога таа организација не склучила договор со Заедницата на осигуреното лице, а има регулирани договорни обврски со подрачната заедница на здравството и здравственото осигурување.

Член 7

Осигурените лица не учествуваат во трошоците за поправка на помагалата кога на таква поправка имаат право согласно правилникот.

Член 8

Во поднесувањето на трошоците предвидени со оваа одлука не учествуваат осигурените лица — деца до навршени 20 години, а ако се на редовно школување — до пропишаното редовно школување, а најмногу до 26 годишна возраст и лица на кои потребата од сите видови на помагала настапила како последица на несреќа на работа и професионално заболување и лица постари од 65 годишна возраст.

Член 9

Со примената на оваа одлука престанува да важи Одлуката за учество на осигурените лица во трошоците при користењето на здравствената заштита, бр. 01-123/1 од 7 април 1975 година, објавена во „Службен весник на СРМ“, бр. 18 од 21 мај 1975 година.

Член 10

Оваа одлука влегува во сила со нејзиното објавување во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1977 година.

Бр. 02-385/1

30 декември 1976 година

Пробиштип

Претседател,

инж. Никола Стојановски, с. р.

166.

Врз основа на член 37, 49 и 50 од Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствена заштита на населението („Службен весник на СРМ“, бр. 21/71), член 18 став 3 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74), а во врска со член 27 став 1 точка 2 од Самоуправната спогодба за основање на Општинска заедница на здравството и здравственото осигурување — Пробиштип, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Пробиштип, на седницата на Соборот на делегатите на работниците — корисници на услугите, одржана на 30 декември 1976 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗНОСОТ НА НАДОМЕСТОКОТ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ПАТУВАЊЕ, ИСХРАНА И СМЕСТУВАЊЕ НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА ЗА ВРЕМЕ НА ПАТУВАЊЕ И ПРЕСТОЈ ВО ДРУГО МЕСТО ВО ВРСКА СО ОСТВАРУВАЊЕТО НА ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА ВО 1977 ГОДИНА

Член 1

При остварувањето на здравствената заштита во друго место надвор од подрачјето на Заедницата за здравството и здравственото осигурување, осигурените лица имаат право да ги користат средствата на јавниот сообраќај и тоа: автобус во патничкиот и втора класа воз во железничкиот сообраќај.

За извршеното патување на начин одреден од претходниот став, на име трошоци за патување на осигуреното лице се исплатува износ во височина на стварните трошоци.

Член 2

Надоместокот на трошоците за исхрана и сместување за време на патување и престој во друго место во врска со остварувањето на здравствената заштита изнесува:

— 60 динари на подрачјето на СРМ,

— 80 динари ако се упатува во друга република или покраина, а во рамките на СФРЈ.

За деца до 15 годишна возраст се исплатува 50% од износите определени во претходниот став.

Член 3

Надоместокот од член 2 на оваа одлука се исплатува во полн износ ако патувањето и престојот трае подолго од 12 часа, а помалку од 24 часа.

Ако патувањето трае помалку од 12 часа, а подолго од 8 часа тогаш се исплатува 50% од износот на член 2 од оваа одлука.

Кога патувањето и престојот трае помалку од 8 часа, надоместокот на трошоци за исхрана и сместување не се исплатува.

Член 4

Со денот на применувањето на оваа одлука престанува да важи Одлуката за надоместок на патните трошоци и трошоците за исхрана и сместување на осигурените лица за време на патувањето и престојот во друго место во врска со остварувањето на здравствената заштита, бр. 01-79/1 од 26 февруари 1976 година.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1977 година.

Бр. 02-386/1

30 декември 1976 година

Пробиштип

Претседател,

инж. Никола Стојановски, с. р.

167.

Врз основа на член 51 од Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствена заштита на населението, член 178 став 3 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување и член 27 од Самоуправната спогодба за основање на Општинска заедница на здравството и здравственото осигурување — Пробиштип, на седницата на Соборот на делегатите на работниците — корисници на услугите, одржана на 30 декември 1976 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ВИСОЧИНАТА НА ИЗНОСОТ НА ПОМОШТА ЗА СПРЕМА НА СЕКОЕ НОВОРОДЕНО ДЕТЕ

Член 1

На осигурениците кои здравствено се осигурени со закон и самоуправните општи акти на Општинската заедница, им припаѓа право на помош и спрема за секое новородено дете, и тоа:

1. на осигуреник — жена,

2. на осигуреник — маж, во случај на породување на неговата брачна другарка која е осигурена како член на неговото семејство,

3. на осигуреник, во случај на породување на било кое женско лице кое е осигурено како член на неговото семејство.

Помош за новородено дете припаѓа и во случај на породување на женско лице на семејството на кое му е обезбедена здравствена заштита поради тоа што осигуреникот се наоѓа на отслужување односно дослужување на воениот рок.

Помош за спрема за секое новородено дете припаѓа и:

1. за дете родено во рок од 300 дена од денот на смртта на осигуреникот односно од денот на разводот на бракот со осигуреникот од кого се изведува тоа право,

2. за дете на осигуреник родено надвор од брак, ако татковството е утврдено врз основа на признање или со правосилна судска пресуда,

3. за усвоено дете на возраст од 6 месеци на живот, ако за тоа дете претходно не е исплатена помош.

Член 2

Височината на помошта за спрема за секое новородено дете изнесува 200 динари.

Член 3

Со примената на оваа одлука престанува да важи Одлуката за височината на износот на помошта за спрема на секое новородено дете, бр. 01-12/1 од 8 јануари 1975 година, објавена во „Службен весник на СРМ“, бр. 18 од 21 мај 1975 година.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила со нејзиното објавување во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1977 година.

Бр. 02-387/1

30 декември 1976 година

Пробиштип

Претседател,

инж. Никола Стојановски, с. р.

168.

Врз основа на член 52 од Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствената заштита на населението („Службен весник на СРМ“, бр. 21/71), член 18 став 3 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74), а во врска со член 27 од Самоуправната спогодба за основање на Општинска заедница на здравството и здравственото осигурување, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Пробиштип, на седницата на Соборот на делегатите на работниците — корисници на услугите, одржана на 30 декември 1976 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ НА ПОГРЕБНИТЕ ТРОШОЦИ И ПОСМРТНАТА ПОМОШ НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА ЗА 1977 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се утврдува висината, условите за стекнување и начинот на остварувањето правото на надоместок на погребните трошоци и посмртната помош во случај на смрт на осигуреници на подрачјето на Заедницата на здравството и здравственото осигурување — Пробиштип.

Член 2

Надоместокот на име погребни трошоци се утврдува во износ:

- од 1.400 динари, во случај на смрт на осигурено лице постаро од 14 години;
- од 1.100 динари, во случај на смрт на осигурено лице на возраст од 7 до 14 годишна возраст;
- од 800 динари, во случај на смрт на осигурено лице на возраст од 1 до 7 години, и
- 500 динари, во случај на смрт на осигурено лице до едногодишна возраст.

Член 3

Надоместокот на погребните трошоци на осигуреното лице умрено и закопано надвор од местото на постојаното живеење се определува и исплатува во височината на надоместокот определен според местото на закопот, ако е тоа за корисникот поповолно.

Член 4

Надоместокот на трошоците за закоп на осигурено лице умрено за време на престој во странство се определува во височина на неопходно погребните трошоци за закоп во земјата во која осигуреното лице умрело.

Височината на неопходните трошоци за закоп од претходниот став ја оценува надлежниот орган на Заедницата, земајќи го предвид прибавеното мислење за тоа од дипломатско-конзуларното претставништво на СФРЈ во таа земја.

Член 5

На членовите на семејствата на умрениот осигуреник им припаѓа посмртна помош во едномесечен износ, под условите и износите предвидени во Статутот.

Член 6

Надоместокот на погребните трошоци се исплатува на лицата кои го извршиле закопот на осигуреното лице врз основа на изводот од матичната книга на умрените и здравствената легитимација на умреното осигурено лице.

Посмртната помош, во случај на смрт на осигуреникот, се исплаќа на најстариот член на семејството којшто го издржувал осигуреникот до неговата смрт.

Член 7

Барањето за исплата на надоместокот на погребните трошоци стасува на денот на смртта на осигуреното лице.

Член 8

Со денот на примената на оваа одлука престанува да важи Одлуката за висината на надоместокот на погребните трошоци и посмртната помош на осигурените лица за 1976 година, бр. 01-80/1 од 26 февруари 1976 година.

Член 9

Оваа одлука влегува во сила со нејзиното објавување во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1977 година.

Бр. 02-388/1

30 декември 1976 година

Пробиштип

Претседател,

инж. Никола Стојановски, с. р.

169.

Врз основа на член 29 став 1 точка 3 од Самоуправната спогодба за основање на Општинска заедница на здравството и здравственото осигурување — Пробиштип, а во врска со член 9 став 1 алинеја 6 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74), Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Пробиштип, на заедничка седница на Соборот на делегатите корисници на услугите — работници и Соборот на делегатите даватели на услугите, одржана на 28 јануари 1977 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА СТАПКИТЕ И ТАРИФИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ И СТАПКИТЕ НА ПОСЕБНИОТ ПРИДОНЕС ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ВО СТРАНСТВО ЗА 1977 ГОДИНА

Член 1

Стапката на придонесот за здравствено осигурување за 1977 година се определува во височина од 7,50% од бруто личниот доход и другите примања, во која се содржани:

- стапка на придонесот за задолжителните видови на здравствена заштита — од 2,90%,
- стапка на придонесот за правата од здравствената заштита над задолжителните видови и другите права од здравственото осигурување — од 4,60%.

Член 2

Стапката на придонесот за здравствено осигурување во случај несреќа при работа и заболување од професионални болести се утврдува во висина од 0,50% од определената основица.

Основица за пресметување на придонесот од претходниот став претставува:

1. за организации на здружен труд од областа на стопанството, како и основните организации

на здружен труд регистрирани како установи кои во Номенклатурата за распоредување на стопанските и другите организации и државните органи по дејности се распоредени во областите од 1 до 8 — остварениот доход намален за пресметаните и договорните обврски, освен данокот на доход;

2. за другите самоуправни организации и заедници, државни органи, општествено-политички организации и здруженија и други работни заедници што не се организирани како организации на здружен труд кои во своето работење не остваруваат доход, а кои се регистрирани во областите од 9 и 0 од Номенклатурата за распоредување на стопанските и другите организации и државните органи по дејности — бруто личниот доход на вработените.

Член 3

Посебниот придонес за користење на здравствена заштита во странство се определува по стапка во износ од 30% од нето личните доходи, односно од основицата утврдена со посебна одлука.

Посебниот придонес од претходниот став се распределува по видови на правата, сразмерно на стапките односно тарифата на придонесот определен во член 1 на оваа одлука.

Член 4

Стапките на придонесот за здравствено осигурување на СИЗ за вработување, за паричен надоместок на привремено невработените лица и на уживателите на пензија се определуваат во висина од 12% од исплатениот надоместок.

За лица пријавени во СИЗ за вработување, основицата за пресметување на придонесот за здравствено осигурување ја сочинува просечниот износ на име паричен надоместок на привремено невработените лица во време за кое се плаќа придонес за здравствено осигурување.

Ако во времето кога се плаќа придонесот за здравствено осигурување основицата не може да се определи на начин утврден со претходниот став, бидејќи не се исплаќа надоместок на привремено невработени лица, како основица за пресметување на придонесот служи основицата по која последен пат е пресметан придонесот за здравствено осигурување.

Член 5

За лица кои работат по договор за дело ќе се плаќа придонес за здравствено осигурување за случај несреќа на работа по стапка од 0,70% од исплатениот надоместок.

Член 6

Доколку со Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствена заштита на населението (во натамошниот текст: Законот) и другите општи акти на Општинската заедница основицата за пресметување на придонесите е определена во нето износ, придонесите за здравствено осигурување се пресметуваат и се плаќаат по стапки, односно според тарифата пресметана за примена на нето личниот доход односно примањата.

Пресметувањето на стапките и на тарифата на начин предвиден во претходниот став се врши и кога личните доходи исклучително се пресметуваат и се плаќаат во нето износ, како и во случај кога во личниот доход не се содржани сите придонеси од личниот доход или истите се плаќаат по други стапки по кои придонесот се пресметува и се плаќа за поголем број работници вработени во работните организации.

Член 7

Обврзникот за уплата на придонесот е должен согласно член 105 од Законот при уплатата на придонесите за здравствено осигурување и посебниот придонес за користење на здравствена заштита во странство на самиот налог-уплатница да даде спецификација за уплатените придонеси по видови на правата, со ознака на основиците и на периодот за кој се пресметува и уплатува придонесот.

Доколку обврзникот за уплата на придонесите не го пополни налогот-уплатницата согласно со одредбите на став 1 на овој член, службата односно поштата нема да го прими налогот-уплатницата во смисла на член 38 од Законот за Службата на општественото книговодство.

Член 8

Придонесите ги пресметуваат и ги плаќаат обврзниците на начин утврден со закон, со Статутот на Општинската заедница и другите општи акти.

Член 9

Со денот на примената на оваа одлука престанува да важи Одлуката за стапките и тарифата на придонесите за здравственото осигурување и стапките на посебниот придонес за користење на здравствена заштита во странство за 1975 и 1976 година, бр. 01-9/1 од 8. 1. 1975 година, и бр. 01-75/1 од 26. 2. 1976 година, објавени во „Службен весник на СРМ“, бр. 18/75 година.

Член 10

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1. 1. 1977 година.

Бр. 02-31/1

28 јануари 1977 година

Пробиштип

Претседател,
инж. Никола Стојановски, с. р.

170.

Врз основа на член 9 став 1 алинеја 6, член 18 став 2 и член 26 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74), а во врска со член 30 став 1 точка 1 од Самоуправната спогодба за основање на Општинска заедница на здравството и здравственото осигурување — Пробиштип, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Пробиштип, на заедничка седница на Соборот на делегатите на земјоделците-корисници на услугите и Соборот на делегатите на работниците од организациите на здружен труд во здравството — даватели на услугите, одржана на 28 јануари 1977 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ ВАЖНОСТА НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ ЗА 1977 ГОДИНА

Член 1

Важноста на Одлуката за утврдување висината на придонесот за здравствено осигурување на земјоделците, бр. 01-78/1 од 26. 2. 1976 година, објавена во „Службен весник на СРМ“, бр. 43/76, се продолжува и за 1977 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со нејзиното објавување во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1977 година.

Бр. 02-32/1

28 јануари 1977 година

Пробиштип

Претседател,
инж. Никола Стојановски, с. р.

171.

Врз основа на член 9 став 1 алинеја 6, член 18 став 2 и член 26 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74), а во врска со член 28 став 1 точка 4 од Самоуправната спогодба за основање на Општинска заедница на здравството и здравственото осигурување — Пробиштип, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Пробиштип, на седницата на Соборот на земјоделците — корисници на услугите, одржана на 28 јануари 1977 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ ВАЖНОСТА НА ОДЛУКАТА ЗА ДОПОЛНИТЕЛНАТА СТАПКА ЗА ПОКРИВАЊЕ НА ЗАГУБАТА ЗАКЛУЧНО СО 31 ДЕКЕМВРИ 1975 ГОДИНА, НА ФОНДОТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКО ОСИГУРУВАЊЕ

Член 1

Важноста на Одлуката за дополнителна стапка за покривање на загубата заклучно со 31 декември 1975 година, на фондот за земјоделско осигурување бр. 01-132/1 од 3 април 1976 година, објавена во „Службен весник на СРМ“, бр. 43/76 година, се продолжува и за 1977 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со нејзиното објавување во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1977 година.

Бр. 02-33/1

28 јануари 1977 година

Пробиштип

Претседател,
инж. Никола Стојановски, с. р.

172.

Врз основа на член 18 став 2 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74) и член 29 од Самоуправната спогодба за основање на Општинска заедница на здравството и здравственото осигурување — Пробиштип, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Пробиштип, на заедничка седница на Соборот на делегатите на работниците — корисници на услугите и Соборот на делегатите на работниците од здружениот труд во здравството — даватели на услугите, одржана на 28 јануари 1977 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ОСНОВИЦА ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА ПРИДОНЕСОТ И ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВАТА ПО ОСНОВ НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА САМОСТОЈНИТЕ ЗАНАЕТЧИИ, САМОСТОЈНИТЕ УГОСТИТЕЛИ, ПРЕВОЗНИЦИ, АДВОКАТИ, СВЕШТЕНИЦИ И КОЛПОРТЕРИ

Член 1

Како основица за пресметување и плаќање на придонесот за здравственото осигурување и остварување на правата по основ на здравственото осигурување на самостојните занаетчии, самостојните угостители, превозници и адвокати, служи даночната основица (личниот доход) од самостојно вршење на стопанска дејност утврдена за претходната година, со тоа што таа основица се смета како аконтација за тековната година.

За самостојните занаетчии, самостојните угостители, превозници и адвокати на кои не им се утврдува даночната основица, а данокот го плаќаат во годишен паушален износ, како основица за пресметување и плаќање на придонесот за здравствено осигурување служи годишниот паушален износ на данокот од самостојно вршење на стопанската дејност во тековната година, со тоа што основицата на придонесот за здравствено осигурување не може да изнесува помалку од минималниот личен доход во Републиката утврден со посебни прописи за тековната година.

Член 2

Ако даночната основица (личниот доход) од самостојна занаетчиска дејност, угостителска дејност, превозничка дејност и адвокатската дејност е утврдена за дел од календарската година, основицата на осигурувањето се утврдува според таа даночна основица (личен доход).

Ако даночната основица (личниот доход) од самостојна занаетчиска, угостителска дејност, превозничка и адвокатска дејност не е утврдена, како основица за плаќање на придонесот и определување на правата по основ на здравствено осигурување привремено ќе се смета најниската основица на осигурување по член 1 став 2 од оваа одлука, со тоа што конечното утврдување на основицата на осигурување ќе се изврши кога ќе се утврди даночната основица (личниот доход) од самостојното вршење на дејноста.

Член 3

Како основица за пресметување и плаќање на придонесот за здравствено осигурување и за остварување правата по основ на здравствено осигурување на свештениците и колпортерите ќе служат утврдените основици со Договорот за пензиско-инвалидското осигурување.

Член 4

Со денот на применувањето на оваа одлука престанува да важи Одлуката за определување основица за пресметување и плаќање на придонесот и за остварување на правата по основ на здравственото осигурување на самостојните занаетчии и самостојните угостители, бр. 01-239/1 од 17 септември 1974 година („Службен весник на СРМ“, бр. 18/75).

Член 5

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1977 година.

Бр. 02-34

31 јануари 1977 година

Пробиштип

Претседател,
инж. Никола Стојановски, с. р.

173.

Врз основа на член 29 став 1 точка 4 од Самоуправната спогодба за основање на Општинска заедница на здравството и здравственото осигурување — Пробиштип, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Пробиштип, на заедничката седница на Соборот на делегатите на работниците — корисници на услугите и Соборот на делегатите на работниците од организациите на здружениот труд во здравството — даватели на услугите, одржана на 28 јануари 1977 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА УТВРДУВАЊЕ ОСНОВИЦА ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЛИЦА ВРАБОТЕНИ КАЈ ПРИВАТНИ РАБОТОДАВЦИ ЗА 1977 ГОДИНА****Член 1**

Со оваа одлука се утврдуваат основните за пресметување и плаќање на придонесите за здравствено осигурување и за утврдување на правата од здравственото осигурување за лица вработени кај приватните работодавци за кои со Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствена заштита на населението не е утврдена основница за придонес.

Член 2

За вработените лица кај приватните работодавци основницата ја сочинува личниот доход договорен меѓу работодавецот и работникот, но не помалку од следните износи:

- за неквалификувани работници 1.600,00 динари,
- за полуквалификувани работници 1.850,00 динари,
- за квалификувани работници 2.100,00 динари,
- за висококвалификувани работници 2.350,00 динари.

Член 3

За ученици во стопанството, односно ученици на училиштата за квалификувани работници, за кои покрај училишната настава се изведува и практична настава во работната организација или кај приватниот работодавец е наградата што ја прима но не помалку од следните износи:

- за прва година 150,00 динари,
- за втора година 250,00 динари,
- за трета година 350,00 динари.

Член 4

За домашните помошнички основницата ја сочинува личниот доход договорен меѓу работодавецот и домашната помошничка, но не помалку од минималниот личен доход утврден со посебни прописи за тековната година.

Член 5

Доколку основните утврдени во член 2 од оваа одлука се под минималниот личен доход, основните ќе се утврдат во височина на минималниот личен доход утврден со посебни прописи за тековната година.

Член 6

Со денот на применувањето на оваа одлука престанува да важи Одлуката за утврдување основница за пресметување и плаќање на придонесот за здравственото осигурување на лица вработени кај приватни работодавци за 1975 година, бр. 01-125/1 од 7 април 1975 година („Службен весник на СРМ“, бр. 18/75).

Член 7

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1977 година.

Бр. 02-35/1

28 јануари 1977 година

Пробиштип

Претседател,

инж. Никола Стојановски, с. р.

174.

Врз основа на член 19 од Законот за здравствено осигурување и задолжителните видови на здравствената заштита на населението („Службен весник на СРМ“, бр. 21/71), член 1 од Договорот за спроведување на задолжителните видови на здравствената заштита на населението на СР Македонија во периодот од 1976—1980 година и член 26 од Самоуправната спогодба за основање на Општинска заедница на здравството и здравственото осигурување — Пробиштип, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Пробиштип, на заедничка седница на трите собори на делегатите, одржана на 28 јануари 1977 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ПРОШИРУВАЊЕ И СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ ВИДОВИ НА ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО****Член 1**

Задолжителните видови на здравствената заштита на населението се прошируваат со опфатот на корисниците на целосна здравствена заштита на лица до 20 годишна возраст и на лица над 65 годишна возраст, согласно Договорот за основите на Општествениот план на општествено-економскиот развој на СРМ за периодот од 1976—1980 година за проширување и спроведување на задолжителните видови на здравствената заштита на населението.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1977 година.

Бр. 06-365/1

28 јануари 1977 година

Пробиштип

Претседател,

инж. Никола Стојановски, с. р.

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — ТЕТОВО

175.

Врз основа на член 9 став 1 алинеја 8 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“ бр. 5/74) и член 25 став 1 точка 1 од Самоуправната спогодба за основање Општинска самоуправна интересна заедница на здравството и здравственото осигурување — Тетово, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Тетово, на заедничката седница на сите собори на делегатите, одржана на ден 17 септември 1976 година, донесе

С Т А Т У Т**НА ОПШТИНСКАТА ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — ТЕТОВО****I****ОСНОВНИ ОДРЕДБИ****Член 1**

Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Тетово (во натамошниот текст: Заедница) е самоуправна интересна заедница во областа на здравството и здравственото осигурување основана од работниците во основните организации на здружениот труд и другите самоуправни организации и заедници, работните луѓе во работните заедници во државните органи, општествено-политичките организации и во другите работни заедници што не се организирани како организации

на здружениот труд, работниците вработени од други лица, работните луѓе кои вршат занаетчиска, угостителска и друга самостојна дејност, корисниците на пензии (во натамошниот текст: работници), од работните луѓе кои вршат земјоделска дејност со средства за работа над кои постои право на сопственост (во натамошниот текст: земјоделци) и од работниците во организациите на здружениот труд што вршат здравствена дејност, од подрачјето на општината Тетово.

Член 2

Заедницата е основана за подрачјето на општина Тетово.

Член 3

Седиштето на Заедницата е во Тетово.

Член 4

Заедницата е правно лице со права, обврски и одговорности што ги има врз основа на Уставот, Законот, Самоуправната спогодба за основање на Заедницата и овој статут.

Член 5

Заедницата има свој печат и штембил.

На печатот на Заедницата кружно е испишан текстот: Општинска заедница на здравството и здравственото осигурување — Тетово, а во средината хоризонтално — Тетово.

На штембилот е испишан истиот текст како и на печатот со дополнување на број и датум.

Член 6

Дејноста на Заедницата е од посебен општествен интерес.

Заедницата ја врши својата дејност во согласност со Законот, Самоуправната спогодба за основање на Заедницата, овој статут и други прописи.

Член 7

Во Заедницата, работниците и земјоделците, кои во областа на здравството и здравственото осигурување остваруваат свои лични и заеднички потреби и интереси врз начелата на заемност и солидарност (корисници на услуги) и работниците во организациите на здружениот труд што вршат здравствена дејност (даватели на услуги), здружуваат труд и средства, остваруваат слободна размена на трудот и рамноправно и заеднички одлучуваат по прашањата од заеднички интерес.

Член 8

Во Заедницата корисниците на услугите здружуваат средства заради обезбедување, остварување на правата од здравствената заштита и другите права од здравственото осигурување утврдени со закон, Самоуправната спогодба за основање на Заедницата и овој статут, за себе и за членовите на своите семејства.

Средствата за остварувањето на правата од здравствената заштита и другите права од здравственото осигурување се обезбедуваат со придонесите од обврзниците на придонесите определени со закон, со учество на општествено-политички заедници и со други приходи.

Член 9

Правата од здравствената заштита и другите права од здравственото осигурување се остваруваат на товар на средствата на Заедницата, во согласност со закон, овој статут и другите самоуправни општи акти на Заедницата.

Во остварувањето на определени видови здравствена заштита осигурените лица учествуваат во поднесувањето на трошоците, ако е тоа предвидено со овој статут или друг самоуправен општ акт на Заедницата.

Член 10

Во Заедницата определени права од здравствената заштита и здравственото осигурување остваруваат и работниците вработени во странство, за

себе и за членовите на своите семејства како и други здравствено неосигурени лица, во согласност со Законот и меѓународните договори.

Член 11

Корисниците на услугите и давателите на услугите како основачи на Заедницата управуваат со работите на Заедницата преку делегациите и делегатите што ги избираат во органите на управувањето на Заедницата.

Член 12

Во вршењето на својата дејност, Заедницата соработува со другите самоуправни интересни заедници, со општествено-политичките заедници и организации и другите самоуправни организации и заедници.

II

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА И ДРУГИ ПРАВА ОД ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ

Член 13

Во Заедницата, лицата што врз основа на Закон се задолжително здравствено осигурени (осигурени лица) ги остваруваат правата од здравствената заштита и другите права од здравственото осигурување утврдени со Закон, Самоуправната спогодба за основање на Заедницата и овој статут.

Здравствената заштита и другите права од здравственото осигурување се обезбедуваат во Заедницата на начин и под услови утврдени со Закон, Самоуправната спогодба за основање на Заедницата, овој статут и другите општи акти на Заедницата.

I. ОСИГУРЕНИ ЛИЦА ВО ЗАЕДНИЦАТА

1. Лица осигурени како работници

Член 14

Во Заедницата како работници здравствено се осигурени:

1. лицата вработени со полно работно време на подрачјето на Заедницата како и југословенските организации или во домаќинствата на тие осигуреници, ако седиштето на тие организации се наоѓа на подрачјето на Заедницата.

2. југословенските државјани вработени во странство кои пред вработувањето во странство имале место на живеење на подрачјето на Заедницата, и тоа:

а) кај меѓународни или други организации по основа на меѓународен договор, ако со закон или според меѓународна спогодба не се задолжително здравствено осигурени;

б) кај странски работодавачи — ако се вработени со посредување на надлежниот орган за вработување и го регулирале своето осигурување пред оденето во странство, ако за тоа време не се задолжително здравствено осигурени кај странскиот носител на здравственото осигурување;

в) кај странски работодавачи — ако се вработени без посредување на надлежниот орган за вработување или без претходно регулирање на своето осигурување, ако за тоа време не се задолжително здравствено осигурени кај странскиот носител на здравственото осигурување. Осигурувањето се засновува од денот на поднесувањето на пријава за осигурување, но најдоцна од денот на вработувањето во странство;

3. делегатите во собранијата на општествено-политичките заедници и на нивните органи, избраните лица во општествените, здружените и самоуправните организации, коморите, здруженијата и сл. ако за вршењето на функцијата примаат постојан месечен надоместок;

4. членовите на занаетчиските задруги и членовите на рибарските задруги, на кои стопанската работа во задругата им е единствено или главно занимање;

5. уживателите на пензии и корисниците на правото на професионална рехабилитација и вработување според прописите на инвалидското осигурување, како и југословенските државјани што примаат пензија или инвалиднина исклучиво од странски носители на осигурувањето додека престојуваат на подрачјето на Заедницата, ако во меѓународен договор не е определено поинаку;

6. лицата на доброволна практика (волонтери) што не примаат личен доход, ако работат со полно работно време;

7. учениците во средни училишта за одделни струки за кои покрај училишната се изведува и практична настава во организацијата на здружениот труд, училиштето или кај приватниот работодавач;

8. лицата што се привремено безработни (точка 1-4 од овој став), додека редовно се пријавуваат нај надлежната самоуправна интересна заедница за вработување, ако во таа заедница се пријавиле во рок од 30 дена:

а) по престанок на вработувањето или друга дејност, односно по престанок на примањето на надоместок на личен доход на кој имаат право врз основа на закон или по прописи донесени врз основа на закон;

б) по отслужувањето на воениот рок во Југословенската народна армија или по престанок на неспособноста поради болест заради која се отпуштени од воената служба;

в) по отпуштањето од казнено-поправна установа, односно завод, ако е применета мерка за безбедност со упатување во завод поради чување и лекување;

г) од денот на престанокот на доброволната практика (волонтери);

9. лицата редовно пријавени кај надлежната самоуправна интересна заедница за вработување ако во таа заедница се пријавиле во рок од 60 дена:

а) од денот на завршеното стручно оспособување или стручно школување;

б) од денот на отслужувањето на воениот рок во Југословенската народна армија или од денот на престанокот на неспособноста поради болест заради која се отпуштени од таа воена служба, ако на отслужување на воениот рок стапиле во рок од 60 дена од денот на завршеното стручно оспособување односно школување;

10. иселениците повратници што се населиле на подрачјето на Заедницата додека редовно се пријавуваат кај надлежната самоуправна интересна заедница за вработување, ако во таа заедница се пријавиле во рок од 30 дена од денот на враќањето во Социјалистичка Федеративна Република Југославија;

11. лицата од став 1 точка 1-4 и точката 7 од овој член, по престанокот на вработувањето односно другата дејност по основа на која се осигурени и тоа:

а) додека примаат надоместок на личниот доход според овој статут и прописите донесени врз основа на Статутот;

б) додека примаат материјално обезбедување или привремен надоместок според прописите на инвалидското осигурување.

Лицата од точката 8 се осигурени ако непосредно пред настапување на наведените околности биле осигурени најмалку 9 месеци непрекинато или 15 месеци со прекин во последните 2 години.

Член 15

Како работници во смисла на член 14 став 1 од овој статут, се осигурени и лицата што се вработени со најмалку половина од полното работно време, лицата вработени во две или повеќе организации на здружен труд со вкупно работно време од најмалку половина од полното работно време како и лицата вработени како инвалиди кои со преостанатата работоспособност работат онолку време колку одговара на нивната работна способност.

Член 16

Како работници се осигурени и:

1. лицата на школување, стручно усовршување или постдипломски студии, кои поради тоа го прекинале вработувањето, ако за тоа време примаат стипендија;

2. лицата кои организацијата пред да ги вработи ги упати како свои стипендисти на практична работа во друга организација заради стручно оспособување, ако за тоа време примаат стипендија.

Член 17

Странските државјани на работа на подрачјето на Заедницата кај југословенски организации, односно кај приватни работодавачи или по основа на меѓународна спогодба, се осигуруваат себеси и членовите на своето семејство на здравствено осигурување под исти услови како и работниците — југословенски државјани.

2. Лица осигурени по основ на вршење на самостојна дејност

Член 18

Во Заедницата, здравствено се осигурени лица кои на подрачјето на Заедницата вршат самостојна дејност, ако таа дејност им е единствено и главно занимање и тоа:

1. самостојните занаетчи, самостојните угости-тели и превозниците во јавниот патен сообраќај, кои врз основа на закон вршат една од овие дејности и се запишани во со закон пропишан регистар, како и брачниот другар на умрен осигуреник што вршел самостојна дејност, кога врз основа на закон ќе продолжи со водење на занаетчиски дуќан односно со вршење на јавен превоз преку стручен работодаводител.

Децата кои по смртта на самостојниот занаетчија, самостојниот угостител односно превозник во јавен патен сообраќај ќе продолжат со водење на дуќанот, односно ќе продолжат со вршење на превозот преку стручен работодаводител, ако не се здобиле со право на семејна пензија се осигурени како членови на семејството, ако во поглед на годините се осигурени како членови на семејството, ако во поглед на годините на возраста, односно неспособноста за работа ги исполнуваат условите пропишани со закон и овој статут.

Како самостојни занаетчи, самостојни угости-тели, односно превозници осигурени се и членовите на семејството на самостојниот занаетчија, самостојниот угостител односно превозник (брачниот другар, децата и родителите ако живеат со него во заедничко домаќинство) што работат кај него, доколку имаат стручна подготовка потребна за работа што ја вршат како единствено и главно занимање.

2. писателите, ликовните уметници, уметниците на применетата уметност, сценските уметници, композиторите, признаените музички уметници — изведувачи, филмските уметници, преведувачите на научни литературни дела и артистите (уметници).

3. лицата што вршат адвокатура и се запишани во именикот на адвокатите.

4. лицата со исполнета 15-годишна возраст кои како членови на соодветни спортски организации се занимаваат со спорт.

5. продавачите на печат (колпортери).

6. носачите на багаж на железнички станици — членови на Здружението на носачите на железници во Македонија.

7. други лица што вршат самостојни професионални дејности во согласност со прописите за вршење на самостојна дејност.

Член 19

Својство на осигуреник по одредбите на претходниот член се стекнува со:

1. денот на уписот во со закон пропишаниот регистар на соодветната дејност;

2. денот на запишувањето во именикот на адвокатите;

3. денот на стекнувањето на друго својство по основ на кое е осигурен според одредбите од претходниот член.

Својството на осигуреник престанува со денот на бришењето од регистарот на сопствената дејност, односно на престанокот на дејноста според која е осигурен.

3. Членови на семејството на осигуреникот работник и лице осигурено по основ на вршење самостојна дејност

Член 20

По овој статут осигурени се и членовите на семејствата на осигурениците од член 14, 15, 16 и 18 од овој статут.

Членовите на потесното семејство на осигурениците од член 14 став 1 точка 2 под а), б) и в) се задолжително здравствено осигурени додека престојуваат во СРМ, ако здравственото осигурување не им е обезбедено од странскиот носител на осигурувањето.

Членовите на семејството на осигурениците — странски државјани (член 17) се осигурени по овој статут додека престојуваат на територијата на СРМ. Здравственото осигурување на тие членови на семејството за време на престојот во земјата чии државјани се, може да се обезбеди под услов на реципроцитет со меѓународен договор.

Член 21

Како членови на семејството на осигурениците — работници и осигурениците што вршат самостојна професионална дејност се сметаат членовите на потесното семејство, брачниот другар и децата на осигуреникот родени во брак или вон брак, посвоени или деца земени на издржување, како и издржувани: татко, мајка, очув, макеа, посвоител, дедо, баба, татко и мајка на брачниот другар (родители на осигуреникот).

Член 22

Својството на осигурено лице — член на семејството на осигуреникот се стекнува:

- за брачниот другар — со денот на склучувањето на бракот;
- за децата, родени во брак — со денот на раѓањето;
- за децата родени вон брак — со денот на признавањето на татковството;
- за посвоените деца — со денот на посвојувањето;
- за децата земени на издржување и издржувани родители — со денот на исполнувањето на пропишаните услови.

Член 23

Се смета дека осигуреникот ги издржува членовите на семејството од член 20 од овој статут ако:

1. немаат сопствени приходи;
2. ако имаат сопствени приходи од еден или повеќе извори, но кои заедно месечно не преминуваат 25% од минималниот личен доход на подрачјето на Тетово за претходната година. Како доход се смета само чистиот месечен доход по одбивање на данокот и другите давачки.

а) Брачен другар

Член 24

По одредбите на овој статут осигурени се:

1. Брачниот другар на осигуреникот додека е со него во брак;
2. Брачниот другар на умрен осигуреник кој по смртта на осигуреникот не се здобил со право на семејна пензија затоа што не навршил определени години на живот, ако во моментот на смртта на осигуреникот бил постар од 40 години (жена) односно 55 години (маж). Ако брачниот другар е помлад

од 40 години односно од 55 години го продолжува осигурувањето додека е редовно пријавен кај надлежната самоуправни интересна заедница за вработување, ако во таа заедница се пријавил во рок од 90 дена од денот на смртта на осигуреникот;

3. Разведениот брачен другар на кој со судска одлука му е определено издржување, ако во моментот на разводот бил постар од 45 години (жена) односно 60 години (маж). Брачниот другар што во моментот на разводот бил помлад од 45 години, односно 60 години, го продолжува осигурувањето според овој статут, ако кај него постои инвалидност од I категорија во смисла на прописите за инвалидското осигурување.

б) Деца

Член 25

Децата на осигуреникот и децата кои осигуреникот ги зел на издржување осигурени се до навршувањето на 15-годишна возраст, а ако се на школување до крајот на пропишаното редовно школување, но најдоцна до наполнувањето на 26-годишна возраст.

Ако децата од став 1 на овој член го прекинале редовното школување поради болест, осигурени се и за времетраењето на таквата болест, а ако го продолжат редовното школување се продолжува осигурувањето и по истекот на определените возрастни граници, но најдолго толку колку што трае прекинетот на школувањето поради болест.

Ако децата од став 1 на овој член станат неспособни за самостоен живот и работа во смисла на прописите за инвалидското осигурување, пред да наполнат 15 години односно додека се на редовно школување во смисла на став 1 и 2 од овој член, осигурени се и за сето време додека трае таквата неспособност.

Осигурени се и децата од ставот 1 на овој член што ќе станат неспособни за самостоен живот и работа во смисла на прописите за инвалидското осигурување по истекот на периодот од став 1-3 на овој член додека трае таквата неспособност, ако осигуреникот ги издржува затоа што немаат сопствени приходи доволни за издржување.

Децата кои осигуреникот ги зел на издржување (член 21) осигурени се, по правило, ако немаат родители. Децата кои имаат еден или двајца родители, осигурени се како деца кои осигуреникот ги зел на издржување, ако родителите поради својата здравствена состојба и други околности не се способни за стопанисување, односно не се во состојба да се грижат за децата и нивното издржување, а и децата и нивните родители немаат сопствени приходи доволни за издржување.

в) Родители

Член 26

Родителите што осигуреникот ги издржува поради тоа што немаат сопствени приходи доволни за издржување (член 21) осигурени се:

1. ако навршиле 65 години живот (маж) односно 55 години (жена), или
2. ако се помлади, а не се способни за стопанисување, таа неспособност е рамна на инвалидност од I категорија во смисла на прописите од инвалидското осигурување.

Родителите се осигурени по одредбите на овој статут и по смртта на осигуреникот, ако не можат да остварат право на семејна пензија, затоа што со правото на пензија на членовите на потесното семејство е исцрпен износот на основата за определување на семејна пензија.

4. Лица осигурени како земјоделци

Член 27

Како земјоделци во смисла на член 1 од овој статут се осигурени сите лица што се занимаваат со земјоделска дејност или со риболов како единствено

или главно занимање, без оглед на тоа дали имаат приходи од друга дејност, ако не се осигурени по друга основа.

Како земјоделци во смисла на овој статут се осигурени и членовите на домаќинствата на лицата од став 1 на овој член кои тие ги издржуваат.

Како домаќинство во смисла на претходниот став се смета заедницата на живеењето, стопанисување и трошење на остварените приходи.

Правото на здравствено осигурување престанува кога на осигуреникот — земјоделец му престане својство на земјоделец во смисла на Основниот закон и Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствена заштита на населението или кога се здобие со право на здравствено осигурување по друга основа.

На членот на семејството правото му престанува кога тоа право ќе му престане на осигуреникот — земјоделец.

На членовите на домаќинството не им престанува правото на здравствено осигурување ако осигуреникот — земјоделец од кого го изведуваат тоа право умрел, под услов да останат да живеат на земјоделскиот имот и да плаќаат придонес од личен доход од земјоделска дејност.

Член 28

Како членови на домаќинството од член 27 став 3 од овој статут се сметаат лицата наведени во член 21, 24, 25 и 26 од овој статут.

5. Други осигурени лица

Член 29

Други осигурени лица во Заедницата се:

1. лицата кои учествуваат во младински работни акции а кои по прописите за инвалидското осигурување се осигурени за сите случаи на инвалидност;
2. лицата кои учествуваат во организирани јавни работни акции, ако на тие работи работат најмалку 6 часа дневно;
3. лицата кои се наоѓаат на предвојничка обука — логорување;
4. лицата — припадници на територијалните единици, припадници на цивилната заштита, за време на изведување на задачите на територијалната одбрана;
5. уживателите на постојаната државна помош дадена од страна на бившите президиуми на народните собранија или од страна на Извршниот совет;
6. уживателите на инвалиднини по прописите на инвалидското осигурување и тоа само за случај на потреба од лекување во врска со повреда или заболување што предизвикало телесно оштетување за кое им припаѓа право на инвалиднина.

Член 30

Здравствената заштита во случај на несреќа на работа и заболување од професионални болести во обем определен со овој статут и општите акти на Заедницата им припаѓа на:

1. учениците во средните училишта и студентите во вишите и високите школи, факултетите, уметничките академии, за времеграењето на практичната работа во врска со наставата;
2. лицата кои учествуваат во организирани јавни работни акции;
3. лицата кои се наоѓаат на предвојничка обука;
4. лицата кои се наоѓаат на извршување задачи на територијалната одбрана или на цивилната заштита;
5. лицата кои работат помалку од половина од полното работно време;
6. лицата кои се наоѓаат на стручно оспособување или преквалификација а се упатени од самоуправната интересна заедница за вработување;
7. припадниците на доброволните организации на противпожарната заштита;
8. лицата кои вршат работа или задача по основа на договор за дело.

II. ПРАВА ОД ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ

Член 31

На осигурените лица во Заедницата со овој статут им се обезбедуваат сите права од здравствената заштита и здравственото осигурување што ги имале на денот на потпишувањето на самоуправната спогодба за основање на Заедницата и тоа:

1. задолжителните видови на здравствената заштита утврдени со закон, во обем утврден со соодветна програма;
2. здравствена заштита и други права од здравственото осигурување утврдени со закон, за случај на несреќа при работа и професионални заболувања;
3. други права од здравствената заштита и здравственото осигурување што самостојно ги утврдува Заедницата.

1. Права од здравствената заштита

а) Задолжителни видови на здравствена заштита

Член 32

Во Заедницата осигурените лица ги остваруваат правата од задолжителните видови на здравствена заштита утврдени со закон и тоа:

- а) откривање, спречување, сузбивање и лекување на туберкулозата, венеричните и другите заразни болести што подлежат на задолжително пријавување;
- б) нега и лекување на оние душевни болни што поради природата и состојбата на болеста можат да го загорат својот живот и животот на другите луѓе или да ги оштетат материјалните блага на околината;
- в) здравствена заштита на жените во врска со бременост, породување, мајчинство и контрацепција;
- г) целосна здравствена заштита на новороденчињата, доенчињата и децата до 15 годишна возраст;
- д) здравствена заштита на школската младина и редовните студенти до определена старост и тоа преку: систематски прегледи и имунизација, заштита и лекување на забите, спречување, сузбивање и лекување на ревматичната треска и нејзините последици, протетички и рехабилитациони мерки кај оштетувањето и аномалиите на видот и слухот и кај ортопедските аномалии и деформации;
- ѓ) активност на рано откривање на малигните заболувања, шеќерната болест и мускулната дистрофија и нивно лекување;
- е) активност на здравствено воспитување на населението.

Правата од задолжителните видови на здравствената заштита утврдени со закон, во Заедницата ги остваруваат и сите други граѓани од подрачјето на Заедницата.

Член 33

Обемот на правата и поблиските критериуми за спроведување на одделни видови здравствена заштита од претходниот член, се утврдуваат со програма што ја донесува Собранието на Социјалистичка Република Македонија.

б) Здравствена заштита во случај на несреќа при работа и заболување од професионални болести

Член 34

Во случај на несреќа на работа и заболување од професионални болести на осигурениците од член 1 став 1 точка 1—4 и член 15, 16, 17 и 30 од овој статут, задолжително им се обезбедува правото на:

- а) користење здравствена заштита за спроведување на мерките за откривање и спречување на заболувањето од професионални болести и несреќа на работа;

б) користење на сите видови медицинска помош и ортопедски средства со цел за лекување и медицинска рехабилитација од последиците на несреќа на работа и заболување од професионални болести заради воспоставување на работната способност;

в) патни трошоци во врска со користење на здравствената заштита и рехабилитација.

Правото од осигурувањето во случај на несреќа на работа и заболување од професионални болести им се обезбедува на осигурениците независно од должината на претходното осигурување предвидено со овој статут.

Како несреќа на работа и заболување од професионални болести се сметаат случаите на повредите и болестите што се утврдени со прописите на инвалидското осигурување.

в) Здравствена заштита што самостојно ја утврдува Заедницата

Член 35

Покрај правата од задолжителните видови на здравствена заштита и здравствената заштита за случај на несреќа при работа и професионални заболувања, осигурените лица од член 14—18, 20, 24—26 и 29 од овој статут, во Заедницата остваруваат и права од здравствената заштита што самостојно ја утврдува Заедницата и тоа:

1. лекарски прегледи и други видови на медицинска помош со цел за следење и проверување на здравствената состојба на осигурениците кои работат на определено работно место;

2. стручни медицински мерки за унапредување на здравствената состојба и спречување на заболувања;

3. лекарски прегледи, лекување на болните, други видови на медицинска помош и медицинска рехабилитација, освен лекување со примена на природните фактори во лекувањето;

4. превентива, нега и лекување на болни заби и уста;

5. лекови, помошен материјал кој служи за употреба на лекови и санитарски материјал потребен за лекување;

6. забно-техничка помош и забно-протетички средства;

7. протези, ортопедски помагала, помошни и санитарни справи.

Член 36

Под лекарски прегледи и други видови медицинска помош кои на осигурените лица им се обезбедуваат во смисла на став 1 точка 1 од претходниот член се подразбираат и здравствените услуги кои како мерки на превентивна заштита непосредно се укажуваат на осигурените лица на нивно барање или врз основа на програмата на заедницата и склучениот договор за здравствената организација на здружениот труд за укажување здравствена заштита на осигурените лица.

Под стручни медицински мерки за унапредување на здравствената состојба во смисла на став 1 точка 2 од претходниот член се подразбираат мерките кои се преземаат врз основа и во рамките на утврдената програма на Заедницата, а под стручни медицински мерки за спречување на заболувањата, се подразбираат здравствените услуги кои на осигурените лица се укажуваат кога се медицински индицирани, или кога се задолжителни според посебни прописи.

Член 37

Здравствените прегледи на работниците, кои врз основа на посебните прописи повремено се спроведуваат, поради непосредна заштита на работниците со оглед на карактерот на работите во одделни организации, односно со оглед на возраста или полот на вработените работници, се обезбедуваат на товар на средствата на Заедницата, на начин и во обем предвиден со посебна одлука на Заедницата, односно склучениот договор меѓу Заедницата и здравствената организација на здружениот труд.

Другите лекарски прегледи и стручно медицински мерки од член 35 став 1 точка 1 и 2 од овој статут се обезбедуваат на товар на средствата на Заедницата или со учество на осигурениците во трошоците за преглед, само ако е тоа утврдено со одлука на Собранието на Заедницата во рамките на програмата за развој на здравствената дејност.

Како здравствени прегледи во смисла на став 1 од овој член што се обезбедуваат од средствата на Заедницата, не се сметаат здравствените прегледи што според посебни прописи задолжително се вршат:

— на вработените во организациите во областа на здравството, социјалната заштита, производството и продажбата на животните продукти, училиштата и фризерско-берберските дуќани;

— проверување на здравствената состојба на работниците кои организацијата ги упатува на работа во странство, прегледите на работниците кои по сопствена иницијатива одат на работа во странство и други задолжителни санитарно-хигиенски прегледи;

— прегледите за утврдување на здравствената способност за работа на определени работни места или за извршување обврските на организацијата во врска со прописите на хигиено-техничката заштита (преглед на возачите на моторни возила и останатите лица вработени во сообраќајните организации).

Член 38

На осигурените лица наведени во членот 35 став 1 од овој статут им се обезбедуваат лекови, помошен и санитарски материјал на товар на средствата на Заедницата според утврдената листа на лекови што можат да се препишуваат на товар на средствата на Заедницата.

Листата на лекови што можат да се препишуваат на товар на средствата на Заедницата се утврдува со општ акт на Заедницата.

Собранието на Заедницата може да го овласти Собранието на Републиката заедница на здравството и здравственото осигурување да утврди листа на лекови што можат да се препишуваат на товар на средствата на Заедницата.

Член 39

Користењето на лекови и имунизација кога имунизацијата не е задолжителна, се обезбедува со учество на осигурените лица во поднесувањето на трошоците, врз основа на општ акт на Заедницата.

Собранието на Заедницата може да го овласти Собранието на Републиката заедница на здравството и здравственото осигурување да го утврди износот на учеството на осигурените лица во поднесувањето на трошоците за користење на лекови и имунизација што не е задолжителна.

Член 40

Осигурените лица наведени во членот 35 став 1 од овој статут имаат право на протетички и ортопедски средства, санитарни справи, забно-протетички средства, очни и слушни помагала и тоа:

1. протетички средства — протези;
2. протези и апарати за горни и долни екстремитети;
3. Френкино перниче, Хилгенреинеров апарат, Павликови ремени, Денис-Бровинова абдукциска шина, тераписки гаќички;
4. функционален перонејален електростимулатор;
5. ортопедски чевли;
6. кожни ракавици;
7. инвалидска количка — собна или теренска;
8. гумен чорап, натколеница или потколеница;
9. гумен чорап за скочанет зглоб и гумена коленица;
10. еластичен завој;
11. помошни помагала (утега, суспензориум, стомачен појас, стапови или штаци, бастун за слепи

лица, ортопедски влошки, кожна капа, апарат за експензија, перика од вештачка коса, вештачка дојка);

12. останати помагала и санитарни справи (кесе за мокрење, кеса за измет со појас, ноќни садови, гумиран подметач за постела, гумирано перниче, гумиран котур, гумен душек или од сунгераста маса, постојан катетер, гумено црево за вештачка исхрана, шприц за инекции од 2 см. со 13 игли, паратус и пинцета, еднотраховална канила, цепна плувалка);

13. инхалатор по потреба;
14. ортодонски апарат;
15. забна круница;
16. подвижна и неподвижна протеза;
17. привремена и имедијатна протеза;
18. очила со млечни стакла;
19. очила со стакла во диоптрија;
20. очила со темни стакла без диоптрија;
21. очила со темни стакла без диоптрија и со заштита од страна, со или без стенопеничен отвор;
22. очила со бифокални стакла — телезин;
23. очила со специјален систем на леќи (теле-скопски и бифтелезин очила);
24. контактни стакла и призма Келии;
25. очни протези;
26. очна повеска;
27. метална таблица за пишување со Браева азбука;

28. слушен апарат (амплификатор);
29. апарат за овозможување на гласен говор;
30. пејс мејкер.

Во исклучителни случаи, кога постои медицинска индикација, врз основа на предлог на колегиум од соодветна специјалност, лекарската комисија може да одобри и ортопедско помагало кое не е наведено во овој член.

Член 41

Индикациите за користење на протези, забно-протетички средства, санитарни справи, ортопедски и други помагала како и времето за кое се издаваат ги утврдува Републичката заедница на здравството и здравственото осигурување со општ акт.

Член 42

Покрај задолжителните видови на здравствена заштита, осигурениците — земјоделци од член 27 и 28 од овој статут, остваруваат и други права од здравствената заштита што самостојно ги утврдува Заедницата и тоа:

1. прегледи и лекување кај лекар од општа практика и лекар специјалист во сите видови на амбулантно-поликлиничките здравствени организации како и потребни лабораториски испитувања во врска со прегледите;

2. стационарно лекување во сите стационарни здравствени организации, вклучувајќи ги специјалистичките стационари, освен стационарите со примена на природни фактори за лекување;

3. прегледи, лекување и вадење на заби во сите забно-здравствени ординации, вклучувајќи ја и специјалистичката ординација;

4. право на превоз со кола за итна помош кога е тоа неопходно за пренос на болниот од станот до најблиската здравствена организација која може да му укаже потребна лекарска помош.

При користењето на правата од здравствената заштита од став 1 на овој член, осигурениците — земјоделци учествуваат во трошоците на здравствената заштита со свои средства во висина од 50% од договорената вредност на здравствените услуги.

2. Други права од здравственото осигурување

а) Надоместок на личен доход

Член 43

Правото на надоместок на личниот доход за време на привремената спреченост за работа им припаѓа на осигурениците под услови утврдени со овој статут ако се:

1. поради болест или несреќа на работа привремено неспособни за работа, односно сместени поради лекување и медицинско испитување во стационарни здравствени и други специјализирани здравствени организации (во натамошниот текст: привремено неспособни за работа);

2. спречени за работа поради одредено лекување или медицинско испитување, што не може да се изврши вон редовното работно време на осигуреникот;

3. упатени на неопходно лекување по прописите за воените инвалиди од војната;

4. изолирани како бактерионосители или поради појава на заразни заболувања во нивната средина;

5. определени да негуваат заболел член на потесното семејство или брачен другар — породилка;

6. спречени за работа поради бременост и породување;

7. на работа со скратено работно време заради хранење на дете во смисла на соодветните прописи за меѓусебните односи на работниците во здружениот труд;

8. определени за придружник на болно лице упатено на лекување или лекарски преглед во друго место.

Член 44

На осигурениците од членот 14 став 1 точка 1—4 и 7 и член 15 и 17 од овој статут, им припаѓа надоместок на личниот доход за сите случаи од член 43 на овој статут.

На осигурениците од член 18 од овој статут им припаѓа надоместок на личниот доход за сите случаи од член 43 освен случаите под точка 2, 7 и 8 од член 49 од овој статут.

Член 45

Надоместок на личниот доход им припаѓа само за деновите за кои би припаѓал личен доход или надоместок на личниот доход во смисла на прописите за меѓусебните односи на работниците во здружениот труд. Ако во организацијата на здружениот труд во која е вработен осигуреникот е воведена петодневна недела, надоместокот на личниот доход се исплатува само за работните денови во неделата, а се пресметува како просечен дневен надоместок.

На осигурениците, кај кои спреченоста за работа настане додека се наоѓаат на неплатено отсуство, им припаѓа надоместок на личниот доход само по истекот на неплатеното отсуство, ако во тоа време се уште постои спреченост за работа.

Член 46

На осигурениците од член 14 став 1 и точка 1—4, 6 и 7 и член 15, 17 и 30 од овој статут, правото на надоместок на личниот доход во случаите утврдени во член 44 од овој статут, им припаѓа од првиот ден на спреченоста за работа, па се додека таа спреченост трае, ако со закон или овој статут не е поинаку определено.

На осигурениците од членот 18 од Статутот во случаите предвидени во член 44 од овој статут, надоместокот на личниот доход им припаѓа од 31-от ден на непрекинатото траење на привремената неспособност за работа.

Член 47

Привремената неспособност за работа трае се додека надлежниот лекар односно лекарската комисија не утврди дека е воспоставена работна способност, а во секој случај престанува од денот на правосилноста на решението со кое е утврдено постоење на инвалидност.

На осигурениците кај кои врз основа на наод, оценка и мислење на првостепената инвалидска комисија е утврдено постоење на инвалидност, надоместокот на личниот доход се исплатува се до правосилноста на решението за утврдување на инвалидност.

Член 48

Ако привремената неспособност за работа од иста болест или повреда на работа трае 12 месеци непрекинато или 18 месеци со прекини во период од 24 месеци или 18 месеци во случаи на заболувања од малигни заболувања и ТБЦ, а осигуреникот е на лечење и под контрола на АТД, лекарот е должен да го упати осигуреникот на инвалидска комисија заради оценка на постоење на инвалидност во смисла на прописите од инвалидското осигурување.

По исклучок во случаи на малигни заболувања: ТБЦ и тешки повреди, врз основа на оценка и мислење на лекарската комисија, може да се одложи упатувањето на осигуреникот на инвалидска комисија и преку рокот утврден во претходниот став, а најдолго до 24 месеци на непрекинатата спреченост за работа.

Член 49

На предлог на лекар — поединец, Лекарската комисија во текот на лекувањето на осигуреникот кој прима надоместок на личен доход, може да одреди осигуреникот за определено време да работи со скратено работно време на своето работно место, доколку утврди дека неговата здравствена состојба е подобрена и дека работата би била корисна за воспоставување на полна работна способност.

Скратеното работно време може да изнесува најмалку 1/2 од полното работно време, а работата со скратено работно време може да трае најмногу до една година.

Член 50

На осигуреникот кој поради одредено лекување или медицинско испитување (член 43 став 1 точка 2 од овој статут) бил спречен да работи извесно време во текот на работниот ден, му припаѓа надоместок на личниот доход сразмерно на делот на времето поминато вон работа и работно време со кое осигуреникот е вработен.

На осигуреникот кој во текот на работното време побара лекарска помош која можел да ја користи и вон работното време, не му припаѓа надоместок место личен доход, освен ако лекарот потврди дека барањето на таква помош во текот на работното време било оправдано.

Член 51

Надоместокот на личниот доход за време на спреченоста на работа поради неа на болен член на потесното семејство (член 41 став 1 точка 5) припаѓа под услови:

1. заболениот член на потесното семејство да има право на здравствена заштита;
2. избраниот лекар да утврди потреба и одреди негување на заболениот член на потесното семејство;
3. заболениот член на потесното семејство да живее во заедничко домаќинство со осигуреникот;
4. осигуреникот да нема други членови на домаќинството кои би можеле да го негуваат заболениот член на потесното семејство постар од 7 години;
5. заболениот член на потесното семејство да не можел да биде сместен во стационарна здравствена организација или по мислењето на лекарот или лекарската комисија соодветното лекување да може да се спроведе во станот на заболениот.

Член 52

Надоместокот на личниот доход за време на спреченост за работа поради неа на болен член на потесното семејство под условите утврдени во претходниот член припаѓа:

1. за дете помладо од една година, за целото време на спреченост за работа;
2. за другите членови на семејството постари од 1 и помлади од 15 години, најдолго 15 дена;
3. за членови на семејството постари од 15 години како и во случај на неа на брачен другар — породилка, најдолго до 7 дена.

Член 53

На осигуреникот кој непосредно пред да му престане својството на работник во здружениот труд или друго својство по основа на кое е осигурен, ако го исполнува условот на претходното осигурување (член 101), му припаѓа право на надоместок на личниот доход по овој статут, ако привремената неспособност за работа настапила во рок од 30 дена од денот на престанокот на тоа својство.

Член 54

На осигуреникот не му припаѓа односно ќе му се запре исплатата за надоместок на личниот доход за време на привремената спреченост за работа:

1. ако свесно ја предизвикал неспособноста за работа;
2. ако намерно го спречува оздравувањето односно оспособувањето за работа;
3. ако без оправдана причина не се јави на определен лекарски односно комисијски преглед, на кој бил упатен односно повикан или не се подложи на одредено лекување, освен ако за такво лекување не е потребна согласност по посебни прописи;
4. ако за време на боледувањето врши занаетчиска или друга стопанска дејност;
5. ако без одобрение на лекарот што го лечи, односно лекарската комисија кога боледувањето трае подолго од 30 дена, го промени местото на престојувањето.

На осигуреникот не му припаѓа надоместок на личниот доход од денот кога се утврдени околностите наведени во ставот 1 на овој член па се додека траат тие околности односно додека траат последиците кои настапиле поради тие околности.

Член 55

Кога се утврди дека постојат околностите од членот 54 став 1 точка 2, 4 и 5 од овој статут, организацијата односно стручната служба која врши исплата на надоместок на личниот доход, ќе ја запре исплатата на надоместокот.

Се смета дека во смисла на членот 54 став 1 точка 2 и 4 од овој статут, постои намерно спречување на оздравувањето односно оспособување за работа или вршење на занаетчиска или друга стопанска дејност, кога се утврди дека осигуреникот на кој лекар-поединец одобрил боледување со цел за лекување, работи на друго место или во своето домаќинство за друг или ист исплатувач на личен доход или работи на свој или друг земјоделски имот, или кога се утврди дека на друг начин спротивен со упатството на лекарот, го спречува своето оздравување и оспособување за работа.

Запирање на исплатата на надоместокот на личниот доход се врши врз основа на сознание и утврдување на постоењето на околностите од член 54 од овој статут од овластеното лице на Стручната служба на Заедницата за вршење контрола односно овластен орган на организацијата на здружениот труд на чиј товар се исплатува надоместокот или врз основа на мислењето на лекарот поединец кој дал оценка на работната способност на осигуреникот.

Член 56

Контрола на користењето на боледувањето врши Стручната служба на Заедницата односно овластен орган во организацијата на здружениот труд.

Стручната служба на Заедницата врши контрола на користењето на боледувањето во случаите односно за времето за кое надоместокот на личниот доход се обезбедува на товар средствата на Заедницата. Стручната служба на Заедницата може да врши контрола на боледувањето по барање на претходна спогодба со организациите на здружениот труд и за времето на кое надоместокот на личниот доход се обезбедува на товар на нивните средства.

Член 57

Кога овластеното лице во вршењето на контролата (член 56) утврди постоење на фактите од член 54 став 1 точка 2, 4 и 5 од овој статут, ќе издаде наредба за запирање на исплатата на надоместокот на личниот доход.

Наредбата од ставот 1 на овој член, овластеното лице ја издава писмено во 2 примерка од кои еден се врачува на осигуреникот а еден на Стручната служба на Заедницата односно организацијата на здружениот труд како исплатувач на надоместокот на личниот доход. Кон наредбата се приложува извештајот на овластеното лице.

Наредбата за запирање на исплатата на надоместокот на личниот доход е извршна.

Член 58

Осигуреникот на кој со наредба му е запрена исплата на надоместокот на личниот доход може во рок од три дена од денот на приемот на наредбата да бара од стручната служба на Заедницата, односно од организацијата на здружениот труд со решение да ја воспостави запрената исплата на надоместокот на личниот доход. Овластеното лице кое ја издало наредбата е должно таквото барање, ако е поднесено при издавање на наредбата, да го достави на Стручната служба на Заедницата, односно организацијата на здружениот труд заедно со својот извештај и наредбата за запирање на исплатата на надоместокот на личниот доход.

Решението по барањето од претходниот став се донесува по прибавено мислење на лекарот поединец кој ја дал оценката за работната способност на осигуреникот, односно за прибавеното мислење на лекарската комисија.

Член 59

Основата за надоместок на личниот доход (во натамошниот текст: основа за надоместок) ја сочинува просекот на личниот доход што го остварил работникот во претходната година пред годината во која настапил случајот поради кој се остварува правото на надоместок на личниот доход.

Личниот доход што се зема за утврдување на основата на надоместок го сочинуваат личниот доход и другите примања на осигуреникот кои според посебни прописи служат за утврдување на пензиската основа.

Основата за надоместок не може да биде поголема од пензиската основа со посебни прописи.

Член 60

Основата за надоместок се утврдува врз основа на просечниот износ на личниот доход на осигуреникот (по час, дневно или месечно) што го примал во претходната година и чиј износ конечно е утврден со распределбата на личниот доход по завршната сметка на организацијата во која е вработен.

На осигуреникот кој во претходната година бил вработен во друга организација или во повеќе организации, како основа за надоместок му се зема просечниот износ на личниот доход примен во претходната година во организацијата во која бил вработен, утврден со распределбата на личниот доход по завршната сметка, односно во просечниот износ на вкупниот примен личен доход утврден со распределбата по завршната сметка во сите организации во кои осигуреникот бил вработен во претходната година.

На осигурениците на кои основата на надоместокот се утврдува по став 1 и 2 на овој член, во случаите за спреченост за работа што ќе настанат од почетокот на годината од донесувањето на завршната сметка за претходната година, им се исплатува, до утврдување на основата на надоместокот, аконтација на надоместокот на личниот доход. За утврдување износот на оваа аконтација како основа за надоместок се зема просечниот износ на аконтацијата на личниот доход примен во претходната година.

Основата за надоместок се утврдува во смисла на став 1 и 2 од овој член, ако осигуреникот во претходната година примил личен доход за најмалку три цели календарски месеци. Ако осигуреникот во претходната година примил личен доход за помалку од три цели календарски месеци или воопшто не примил личен доход, како основа за надоместок се зема просечниот износ на месечната аконтација на личниот доход што ја примил осигуреникот во тековната година во која настапила спреченоста за работа. Ако осигуреникот не примил во тековната година аконтација на личниот доход ниту за еден полн календарски месец, како основа за надоместокот се зема просечниот износ на примената аконтација на личниот доход пресметана по час во тековната година до настапувањето на спреченоста за работа.

Член 61

На осигуреникот вработен кај приватен работодавач основата за надоместок се утврдува во согласност со одредбите на став 1—4 од претходниот член, со тоа што како основа за надоместок се зема него износот на личниот доход на кој се плаќа придонесот за здравствено осигурување.

Член 62

Основата на надоместокот на лицата што вршат самостојна професионална дејност ја сочинува основницата на придонесот на здравственото осигурување што на осигуреникот му е утврдена за претходната година.

Доколку осигуреникот од ставот 1 на овој член започнал да се занимава со самостојна професионална дејност во тековната година, основата на надоместокот се утврдува од основницата за придонесот што ќе му се утврди за тековната година. До утврдувањето на таквата основница на осигуреникот ќе му се исплатува аконтација на надоместокот според основницата предвидена како најниска основница за придонес за здравствено осигурување.

Член 63

Ако осигуреникот на кој основата на надоместокот му е утврдена во смисла на членот 60 од овој статут, се наоѓа на боледување подолго од една година, а во меѓувреме општиот просек на личните доходи во организацијата во која е вработен се зголемил, ќе му се преутврдува основата за надоместокот во соодветен поголем износ, кој одговара на процентот на зголемениот просек на личниот доход утврден со завршната сметка за претходната година во однос на годината од која е утврдена основата на надоместокот.

На осигурениците вработени кај приватни работодавци, а кои се на боледување подолго од една година, основата на надоместокот им се зголемува со процентот на порастот на просечните лични доходи во СРМ во однос на претходната година.

На осигурениците што вршат самостојна професионална дејност, а кои се на боледување подолго од една година им се преутврдува основата на надоместокот доколку е изменета основницата на плаќање на придонесот за здравствено осигурување.

Член 64

Зголемувањето на основата за надоместок од претходниот член го врши Стручната служба на Заедницата по службена должност, врз основа на прибавените докази за исполнување на пропишаните услови.

Член 65

Правото на надоместок на личниот доход во случаите и под условите утврдени со овој статут, осигурениците го остваруваат:

1. Во организациите во кои се вработени на товар на нивните средства и тоа:

а) за првите 30 календарски дена на привремената спреченост за работа доколку за одделни случаи на спреченост со овој статут не е поинаку определено;

б) во случаите од член 52 став 2 точка 1 од овој Статут од 16-от до 30-от ден на привремената спреченост за работа.

2. Во Заедницата на товар нејзините средства и тоа:

а) од 31-от ден на привремената спреченост за работа, односно осигурениците од член 18, од 61-от ден на спреченоста доколку за одделни случаи на спреченоста за работа со овој статут не е поинаку определено;

б) од првиот ден на отсуството поради бременост и породување за сето времетраење на тоа отсуство што како најмало е утврдено со Закон;

в) за време на спреченоста на работа поради неѓа на болно дете и тоа:

— за дете помало од една година за сето време на спреченоста;

— за дете постаро од една, а помало од три години од првиот до 15-от ден на спреченоста;

г) од првиот ден на работа со скратено работно време, па се додека таквата работа трае во случаите од член 43 став 1 и член 49 од овој статут и што за времето поминато вон работа и во износ кој одговара на времето поминато вон работа во однос на полното работно време;

д) од првиот ден на спреченоста за работа предизвикана со несреќа на работа или поради професионално заболување;

ѓ) од првиот ден на спреченоста за работа во случаите од член 43 став 1 точка 8 од овој статут.

ИЗНОС НА НАДОМЕСТОКОТ

Член 66

Надоместокот на личниот доход во случаите на спреченоста за работа утврдени со овој статут, се остварува на товар средствата на Заедницата кои изнесуваат:

а) на осигурениците кои ги исполнуваат условите на претходното осигурување:

1. 90% од основата за надоместокот почнувајќи од 31-от до 60-от ден на спреченоста за работа;

2. 100% од основата за надоместокот почнувајќи од 61-от ден на спреченоста за работа, па се додека трае таквата спреченост;

б) на осигурениците кои не го исполнуваат условот на претходното осигурување:

1. 80% од основата за надоместокот почнувајќи од 31-от до 60-от ден на спреченоста за работа;

2. 90% од основата за надоместокот од 61-от ден на спреченост за работа па се додека трае таквата спреченост;

в) за случаите на спреченоста за работа поради неѓа на болно дете:

1. 90% од основата за надоместокот за првите 60 дена за дете до една година;

2. 100% од основата за надоместокот почнувајќи од 61-от ден па до крајот на спреченост за работа за дете до една година, и

3. 80% од основата за надоместок за првите 15 дена од спреченоста за работа за дете од една, а помладо од 3 години.

Член 67

Во случаите на спреченост за работа за првите 30 дена, кога надоместокот на личниот доход се остварува на товар на средствата на приватниот работодавец, висината на надоместокот изнесува:

1. 90% од основата за надоместок на осигурениците кои го исполнуваат условот на претходното осигурување;

2. 80% од основата за надоместок на осигурениците кои не го исполнуваат условот на претходното осигурување.

Член 68

Надоместокот на личниот доход се исплатува во висина од 100% од основата за надоместок:

1. за време на привремената спреченост за работа, предизвикана со несреќа на работа и заболување од професионални болести;

2. кога осигуреникот е одреден како придружник на болно лице упатено на лекување или лекарски преглед во друго место.

Член 69

Надоместокот на личниот доход утврден со овој статут не може да биде помал од минималниот личен доход утврден со посебен пропис.

Член 70

На осигуреник, кој по овој статут остварува право на надоместок на личниот доход, за време на лекувањето во стационерна здравствена или друга специјализирана здравствена организација во која има обезбедено сместување и исхрана, му се намалува износот на надоместокот на личниот доход и тоа за:

1. 40% ако нема членови на семејството кои по овој статут се осигурени како членови на семејството.

2. 20% ако има еден осигурен член на семејството.

Надоместокот на личниот доход намален според став 1 од овој член, не може да биде помал од минималниот личен доход утврден со посебен пропис.

Одредбите од став 1 и 2 на овој член се однесуваат и на осигурениците кои за време на извршувањето на мерките за безбедност се сместени во установа за чување и лекување.

Член 71

На осигурениците кои за време на привремената неспособност за работа, работаат со скратено работно време (член 49), им припаѓа дел од надоместокот на личниот доход во износ сразмерен на времето поминато вон работа во однос на полното работно време. Доколку личниот доход остварен за време на скратеното работно време е помал од соодветниот дел на надоместокот кој би им припаѓал за тоа време ако не работеле, им припаѓа и надоместок во висина на таа разлика.

На осигуреникот кој во периодот на работењето со скратено работно време користи годишен одмор, му припаѓа соодветен дел од надоместокот на личниот доход од ставот 1 на овој член и за време на користењето на годишниот одмор.

Член 72

На осигуреникот отстранет од организацијата во која е вработен во случаи предвидени со закон, или ставен во притвор или истражен затвор, му се исплатува 1/3 од надоместокот на личниот доход, односно 1/2 ако има членови на семејството кои ги издржува.

На осигуреникот од став 1 на овој член кој врз основа на правосилна одлука донесена со постапката за утврдување на повреда на работната обврска се врати во организацијата, односно кој биде пуштен од притвор или истражен затвор, затоа што постапката против него со правосилна одлука е сопрена или затоа што со правосилна одлука е ослободен од обвинението или обвинението е одбиено, но не поради ненадлежност на судот, ќе се исплати заприениот дел на надоместокот на личниот доход.

На осигуреникот кој за време на спреченоста за работа стапи на издржување на казна затвор или строг затвор, му се запира исплатата на надоместокот на личниот доход со денот на отпочнувањето на издржувањето на казната.

На осигуреникот кој во рок од 30 дена од денот на заклучувањето на боледувањето стане повторно привремено неспособен за работа од иста болест, повторно боледување му се смета како продолжение на поранешното боледување како по однос на основата и височината на надоместокот на личниот доход, така и по однос на обврските на Заедницата за исплата на тој надоместок.

ПОСЕБНИ ОДРЕДБИ ЗА НАДОМЕСТОК

Член 73

На осигурениците на кои со посебни прописи им е обезбедено бесплатно користење на здравствена заштита во случаите кога им припаѓа надоместок на личниот доход по овој статут, основата и висината на надоместокот се утврдува според тие прописи.

Средствата за покривање на разликата помеѓу износот за надоместокот на личниот доход што им припаѓа на осигурениците по овој статут и износот на надоместокот остварен по посебни прописи, Заедницата ги обезбедува од средствата наменети според посебните прописи за заштита на лицата од став 1 на овој член.

Воените инвалиди кои имаат својство на осигуреници по овој статут ги имаат сите права утврдени со Статутот и другите општи акти на Заедницата, освен: правата на протези, ортопедски и други помагала, помошни и санитарни справи, лечења во природни леčiliшта и лечење во странство, кои ги користат по прописите за воените инвалиди и на товар на посебни средства.

Член 74

На осигуреник на работа кај југословенските организации во странство или во домаќинствата на тие организации односно осигурениците вработени во меѓународните организации (член 11 став 1 точка 1), како и осигурениците упатени во странство поради вршење на определени работи или задачи, или поради стручно усовршување им припаѓа за време на спреченоста за работа личниот доход, односно дневницата или стипендијата додека се наоѓаат во странство односно надоместок на личен доход додека се наоѓаат на територијата на СФРЈ.

Исплатата на личниот доход, дневницата односно стипендијата ја вршат на товар на своите средства организацијата или работодавачот кај кој осигуреникот од став 1 на овој член е вработен односно од кој прима стипендија. По исклучок, на осигуреник вработен во својство на куќна помошничка, личниот доход за првиот месец го исплатува работодавачот од свои средства, а по тоа исплатата се врши на товар на средствата на Заедницата.

Надоместокот на личниот доход на осигурениците од став 1 од овој член, додека се наоѓаат на територијата на СФРЈ се исплатува на товар на средствата на Заедницата.

На осигурениците кои се на работа во странство врз основа на меѓународна спогодба (член 14 став 1 точка 1), им припаѓа надоместок на личниот доход додека се наоѓаат во странство на товар на средствата на Заедницата, ако за тоа време со спогодба не им е обезбеден надоместок од странскиот работодавач.

На осигурениците кои стапиле на работа во странство врз основа на меѓународната спогодба кај странски работодавач, а кои се осигурени по овој статут, во смисол на член 14 став 1 точка 2 од статутот, им припаѓа за време на спреченоста за работа надоместок на личниот доход на товар на средствата на Заедницата, само додека се наоѓаат во Југославија.

На осигурениците од ставот 1 до 4 од овој член, кога им припаѓа надоместок на личниот доход, основата за надоместокот ја чини износот на основницата која служи за пресметување и плаќање на придонесот за здравственото осигурување на подрачјето на Заедницата.

НАДОМЕСТОК ЗА СЛУЧАЈ НА БРЕМЕНОСТ И ПОРОДУВАЊЕ

Член 75

На осигуреник — жена од член 14 став 1 точка 1—4, член 15, 17 и 18 од овој статут и припаѓа надоместок на личниот доход за време на отсуство поради бременост и породување во траење што како најмало е утврдено со Закон.

Надоместокот на личниот доход за време на отсуство поради бременост и породување изнесува 100% од основата за надоместокот утврдена според член 59—62 од овој статут, без оглед на траењето на претходното осигурување.

Надоместокот на личниот доход од ставот 2 на овој член и припаѓа на осигуреник — жена за сето времетраење на отсуството поради бременост и породување и не се намалува во смисла на член 69 од овој статут за времето додека се наоѓа во здравствена организација на здружениот труд во која има сместување и исхрана.

Член 76

Во случај на мртвородено дете или ако детето пред истекот на породилното отсуство, осигуреникот — жена има право на користење на отсуство поради бременост и породување во траење што според мислење на лекар е потребно за да се закрепне од породувањето и психичката состојба предизвикана од загубата на детето, но не подолго од времето утврдено со прописите за меѓусобните односи на работниците во здружениот труд.

Во случај на предвременно породување, надоместокот на личниот доход после породувањето, не може да се исплатува за време подолго од времето утврдено со прописите за меѓусобните односи на работниците во здружениот труд.

Член 77

На осигуреник — жена и припаѓа надоместок на личниот доход за време на отсуството од работа поради бременост и породување и по престанокот на својството работник во здружениот труд односно друга дејност, ако почетокот на спреченоста за работа поради бременост и породување настапи:

1. пред истекот на времето за кое според општиот акт на организацијата работникот е должен односно има право да остане на работа а по соопштувањето на својата намера да истапи од организацијата односно по одлука за престанок на работа на работникот во работната организација.

2. во рок од 30 дена од денот на престанокот на својството на работник во здружениот труд, односно друга дејност, ако од тој рок се пријави на надлежната Самоуправна интересна заедница за вработување.

Член 78

На осигуреник — жена и припаѓа надоместок на личниот доход за време на бременост и породување во случаите и под условите предвидени во членот 74 од овој статут. Надоместокот на личниот доход се исплатува на товар на средствата на Заедницата до колку се исполнети условите од членот 74 по однос на местото на престојувањето.

Член 79

На осигуреник — жена која по истекот на отсуството поради бременост и породување, работи со скратено работно време во смисла на прописите за меѓусебните односи на работниците во здружениот труд и припаѓа за времето поминато вон работата, дел од надоместокот на личниот доход во износ кој одговара сразмерно на времето поминато вон од работа во однос на полното работно време.

На осигуреник — жена која во периодот од ставот 1 на овој член стане привремено спречен за работа (член 43 точка 1—6 и 8) и припаѓа додека трае таа спреченост, покрај надоместокот од ставот 1 на овој член и надоместокот на личниот доход за случај на привремена спреченост, која одговара на скратеното работно време.

На осигуреник — жена и припаѓа надоместок на личниот доход од ставот 1 на овој член за време на користење на годишен одмор во текот на периодот во кој работи со скратено работно време.

Член 80

Одредбите на овој статут кои се однесуваат на правото на надоместок на личниот доход за време на работа со скратено работно време заради хранење на дете, не се применуваат на осигурениците — жени кои вршат самостојна професионална дејност (член 18).

6) Надоместок на патни трошоци

Член 81

Осигурени лица, освен лицата од член 27 и 28 од овој статут имаат право на надоместок на патни трошоци:

1. кога од здравствената организација на здружен труд, лекар поединец или лекарска комисија се упатени или повикани во место вон нивното место на живеење заради користење на правата од здравствената заштита;
2. заради користење на права од здравствената заштита, патување од местото на вработувањето, односно од местото на живеењето во кое нема лекар, до најблискиот лекар или здравствена организација на здружен труд во друго место.

Член 82

Надоместокот на патните трошоци што им припаѓаат на осигурените лица по одредбите на овој статут опфаќа:

1. надоместок на трошоците за превоз;
2. надоместок на трошоците за исхрана и сместување за време на патувањето и престој во друго место.

Член 83

Висината на надоместокот на трошоците за исхрана и сместување за време на патување и престој во друго место вон подрачјето на Заедницата, се утврдува со општ акт на Заедницата.

Надоместокот од претходниот став изнесува:

1. 100% од утврдениот износ на патување и престој кое не е пократко од 12 или подолго од 24 часа.
 2. 50% од утврдениот износ за патување и престој кое не е пократко од 8 или подолго од 12 часа.
- Деца — членови на семејството на осигуреникот до навршени 7 години, имаат право на 50% од висината на надоместокот од претходниот став.

Член 84

Надоместокот на трошоците за превоз се признава во висина на трошоците за патување по најкратката релација и по основната тарифа на редовните средства за превоз во јавниот сообраќај.

Во зависност од здравствената состојба, на осигуреното лице должината на патувањето и други околности лекарската комисија може да одреди и поинаков начин на превоз.

Превоз со кола за итна помош може да се одобри само во случај кога превозот со други средства не евозможен со оглед на итноста на случајот и здравствената состојба на осигуреникот.

Член 85

Осигуреното лице има право на надоместок на трошоците за превоз и кога превозот е извршен поради прием и испраќање или преместување од една во друга организација на здружен труд, со констатација на лекарот или здравствената организација на здружениот труд дека превозот на осигуреникот е медицински индициран.

Одредбите од ставот 1 на овој член се применуваат и кога осигуреното лице на кое здравствената заштита се обезбедува во странство во смисла на член 21—23 од овој статут, се превезува од странство со тоа што мислење за потребата од таков превоз дава лекарската комисија или установата во која осигуреното лице се лекува.

Член 86

Надоместокот на патните трошоци му припаѓаат и на придружникот на осигуреното лице ако по оцена на лекарот поединец лекарската комисија или здравствената организација на здружениот труд се утврди дека на осигуреното лице упатено на лекување или лекарски преглед во друго место му е потребен придружник за време на патувањето и престојот.

Ако на лекување или лекарски преглед се упатуваат во друго место деца на осигуреникот или детето кое осигуреникот го зел на издржување, се смета дека придружник е потребен, ако детето е помладо од 15 години, доколку не е обезбеден стручен придружник.

в) Помош за опрема на новородено дете

Член 87

На осигурениците од членот 14—18 од овој статут им припаѓа право на помош за опрема за секое новородено дете и тоа:

1. на осигуреник — жена;
2. на осигуреник — маж за случај на породување на неговата брачна другарка која е осигурена како член на неговото семејство;
3. на осигуреник за случај на породување на било кое женско лице кое е осигурено како член на неговото семејство.

Помош за опрема на новородено дете припаѓа и во случај на породување на член на семејството — жена на која и се обезбедува здравствена заштита додека лицето по кое има право на таа заштита се наоѓа на отслужување на воениот рок.

Помош за опрема на новородено дете припаѓа и: 1. за дете родено во рок од 10 месеци од денот на смртта на осигуреникот, односно по разводот на бракот со осигуреникот на кого му припаѓа оваа помош;

2. за вонбрачно дете на осигуреникот, ако татковството е утврдено врз основа на признание или судска одлука;

3. за усвоено дете до 1 година на живот.

Член 88

Собранието на Заедницата со посебна одлука ја утврдува височината на помошта на опремата за новородено дете.

г) Примање во случај на смрт на осигурени лица

Член 89

На осигурените лица од член 14—18 од овој статут во случај на смрт на член на семејството им припаѓа надоместок на трошоците за закоп, а на членовите на семејството во случај на смрт на осигуреник — надоместок на трошоците за закоп и посмртна помош.

Член 90

Надоместок на трошоците за закоп припаѓа на секој кој ќе изврши закоп на умрено осигурено лице.

Надоместок на трошоците за закоп припаѓа и во случај на смрт на осигуреникот или член на семејството на осигуреникот, ако смртта настанала во рок од 30 дена од денот на престанокот на својството на работник во здружениот труд или друга дејност, односно по престанокот на својството осигуреник.

Надоместок на трошоците за закоп припаѓа и во случај на смрт на член на семејството на осигуреникот на кој здравствената заштита се обезбедува додека осигуреникот се наоѓа на отслужување на воениот рок.

Член 91

Висината на надоместокот на трошоците за закоп ја утврдува Собранието на Заедницата со одлука во зависност од возрасата на осигуреното лице и движењето на трошоците во врска со погребот.

Надоместокот на погребните трошоци за осигурено лице умрено и закопано надвор од местото на постојаното живеење, се определува и исплатува во висина на надоместокот определен според местото за закопот ако тоа за корисникот е поповолно.

Надоместокот на трошоците за закоп на осигурено лице умрено за време на престој во странство се определува во височина на неопходно потребните трошоци за закоп во земјата во која осигуреното лице умрело.

Височината на неопходните трошоци за закоп од претходниот став ја оценува Стручната служба на Заедницата, земајќи го предвид прибавеното мислење за тоа од дипломатско-конзуларното претставништво на СФРЈ во таа земја.

Член 92

Во случај на смрт на осигуреникот, на членовите на неговото семејство кои се здравствено осигурени според овој статут, им припаѓа смртна помош во височина од едномесечен износ на основата на надоместокот на личниот доход, односно едномесечната последна пензија, материјалното обезбедување или привремениот надоместок при што се зема предвид и заштитниот додаток што се исплатува со пензија како и додатокот на инвалидност што се исплатува со инвалидската пензија во прописите на пензиското и инвалидското осигурување.

III. ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ПРАВАТА ОД ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА И ДРУГИТЕ ПРАВА ОД ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ

Член 93

Осигурените лица ги остваруваат правата од здравствената заштита и другите права од здравственото осигурување на начин и под услови предвидени со закон, овој статут и другите самоуправни општи акти на Заедницата како и договорот што го склучува Заедницата со здравствените организации на здружениот труд за укажување на здравствената заштита на осигурените лица (во натамошниот текст: договор).

1. Стекнување и користење на правата:

Член 94

Правата од здравствената заштита и другите права од здравственото осигурување може да ги оствари лице со утврдено својство на осигурено лице.

Својството на осигурено лице го утврдува Стручната служба на Заедницата врз основа на пријавата за осигурување што ја поднесува организацијата, приватниот работодавач, односно старешината на домаќинството во рок утврден со општ акт на Заедницата.

Осигурениците од член 18 од овој статут поднесуваат пријава сами за себе.

Утврдувањето на својството на осигурено лице се потврдува со издавање на исправа за здравствено осигурување (здравствена легитимација) во форма и содржина пропишана со одделен пропис.

Член 95

Ако организацијата, приватниот работодавач, односно старешината на домаќинството не поднесе пријава за осигурување, заинтересираното лице може да поднесе барање до Стручната служба на Заедницата со решение да му го утврди својството на осигурено лице.

Ако Заедницата не му утврди својство на осигурено лице на лицето за кое е поднесена пријава за осигурување или тоа својство ќе му го утврди по некоја друга основа, донесува за тоа решение кое го доставува на заинтересираното лице и на подносителот на пријавата.

Против решението од претходниот став, заинтересираното лице и подносителот на пријавата можат заеднички или секој поодделно да изјават

жалба до Комисијата за жалби на Собранието на Заедницата како второстепен орган на Заедницата. Решението на комисијата за жалби е конечно.

Член 96

Во рамките на Заедницата се води евиденција на осигурениците според одделни прописи.

Заедницата за свои потреби може да пропишува и води и друга евиденција на осигурените.

Член 97

Правата од здравствената заштита и другите права од здравственото осигурување на осигурениците им се обезбедуваат од денот на стекнувањето на својството осигуреник, па до истекот на 30 дена по престанокот на тоа својство, ако за одделни случаи не се бара услов осигуреникот да бил определено време здравствено осигурен по овој статут (претходно осигурување).

Член 98

Како ден на стекнување на својство на осигуреник за остварување на правата од здравствената заштита и другите права од здравственото осигурување, се смета и денот на поаѓањето на пат поради стапување на работа односно должност.

На осигуреникот кај кого поради болест или несреќа настапила привремена спреченост за работа за времетраењето на осигурувањето се продолжува лекувањето по престанокот на осигурувањето се додека трае спреченоста за работа поради таа болест односно несреќа.

На осигуреникот кој се пријавува во самоуправната интересна заедница за вработување ако ја одбие работата која му е понудена, а која одговара на неговата стручна квалификација и физичка способност, му престанува правото на здравствена заштита со денот на правосилноста на решението за упатување на понудената работа.

Член 99

Здравствената заштита се обезбедува по овој статут и за време на извршување на мерките на безбедност со упатување на осигуреното лице во установа за чување и лекување и тоа се додека таквото лице има својство на осигурено лице по овој статут.

На осигуреникот кој се наоѓа на издржување казна затвор или строг затвор не му се обезбедува здравствена заштита по овој статут.

Член 100

За остварување на право условено со претходно осигурување, ако со овој статут не е поинаку определено, потребно е осигуреникот да бил здравствено осигурен најмалку 9 месеци без прекин или 18 месеци со прекини за последните две години.

Во време на претходно осигурување се сметаат периодите извршени пред настапувањето на определени околности односно случаи врз основа на кои се здобиваат на определени права и тоа во својство на осигуреник од член 14—18 од овој статут.

Член 101

Временските периоди кои осигурениците ги поминале во здружен труд во една или повеќе организации во вкупното работно време пократко од полно работно време, се пресметува така што вкупниот број на часовите на таквата работа во определени периоди се пресметува на полно работно време.

На корисниците на правата на професионална рехабилитација и вработување според прописите за инвалидско осигурување и осигурениците — жени кои поради хранење и нега на дете, работат со скратено работно време, работата со скратено работно време им се изедначува со работата со полно работно време.

Член 102

При утврдувањето дали постои непрекинато осигурување ќе се смета дека осигурувањето не е прекинато во случај на преминување од една во друга организација, ако до новото стекнување на својството на работник во здружениот труд не поминало повеќе од 30 дена, односно ако осигуреникот во тој рок се пријавил во надлежната самоуправна интересна заедница за вработување.

Член 103

Времето на вработување непосредно — пред стапувањето на отслужување на воениот рок во Југословенската народна армија се смета за непрекинато и се собира со времето на вработувањето по отслужувањето на воениот рок, односно по престанокот на неспособноста поради болест за која дошло до отпуштање од таа воена служба, ако до повторното вработување не поминало повеќе од 30 дена, односно ако осигуреникот во рок се пријавил во надлежната самоуправна интересна заедница за вработување.

Вработувањето непосредно пред заминување на работа во странство за лицата кои за тоа време не се осигурени по овој статут, се смета за непрекинато и се собира со вработувањето по враќањето во СФРЈ, ако од враќањето не поминало повеќе од 30 дена, односно ако во тој рок осигуреникот се пријавил во надлежната самоуправна интересна заедница за вработување.

Во времето на претходно осигурување заради остварување на право на овој статут се сметаат и периодите поминати на работа во странство во земјите со кои е склучена конвенција за социјално осигурување на наши работници.

Член 104

За осигурениците од членот 18 од овој статут и за членовите на нивните семејства, користењето на правата од овој статут е условено со редовно плаќање на стасаните придонеси со тоа што користењето на правата не може да започне, ако стасаниот придонес не е уплатен најдоцна до крајот на наредниот месец во кој придонесот стасал за уплата. Запреното користење на правата се воспоставува од денот на намирување на сите стасани и неуплатени придонеси.

Член 105

На членовите на семејството на осигуреникот, им се обезбедува здравствена заштита за сето време за кое се обезбедува здравствена заштита на осигуреникот.

На осигурените членови на семејството на осигуреникот им се обезбедуваат правата од здравствената заштита предвидени во член 35 точка 1—5 од овој статут, а правата од точка 6 и 7 само ако осигуреникот од кого тие го изведуваат тоа право бил претходно осигурен најмалку 24 месеци непрекинато или 36 месеци со прекини во последните 4 години или ако осигуреникот е уживател на старосна или инвалидска пензија.

Член 106

По исклучок од став 1 од претходниот член, на издржуваните членови на семејството на осигуреникот се обезбедува здравствена заштита и додека лицето од кое се изведува правото на здравствена заштита се наоѓа на отслужување на воениот рок во Југословенската народна армија или за времетраењето на неспособноста за работа поради болест од која е отпуштен од воената служба, ако непосредно пред стапувањето на отслужувањето на воениот рок го исполнувал условот на претходно осигурување.

На членовите на семејството на осигуреникот кој се наоѓа на издржување казна затвор, ако на осигуреникот не му престанало својството на работник во здружениот труд, за време на издржување на казната, му се обезбедува здравствена заштита по овој статут.

Член 107

Осигурените членови на семејството ја користат здравствената заштита според прописите што важат на подрачјето на кое тие живеат и според статутот на Заедницата на здравството и здравственото осигурување за тоа подрачје.

Член 108

Користењето на правата на заботехничка помош, протетички средства, протези, ортопедски и други помагала, помошни и санитарни справи (член 35 став 1 точка 6 и 7 од овој статут), се условува со претходно осигурување на осигуреникот, освен ако овие права се користат во врска со претрпена несреќа на работа или од заболување од професионални болести.

По исклучок, здравствената заштита од претходниот став се обезбедува без оглед на траењето на претходното осигурување на осигурениците кои пред стекнувањето на својство на работник во здружениот труд или пред пријавувањето во Самоуправната интересна заедница за вработување имале право на користење на таква здравствена заштита како брачен другар или деца на осигуреникот или деца кои осигуреникот ги зел на издржување, ако својството на работник во здружениот труд го стекнале или се пријавиле во определен рок од денот на престанокот на поранешното својство на осигурено лице, и тоа: брачниот другар во рок од 90 дена, а децата во рок од 60 дена.

Член 109

Правата од здравствената заштита осигурените лица во целост ги остваруваат на товар средствата на Заедницата, ако со овој статут или одлука на Собранието на Заедницата донесена врз основа на Статутот, не е предвидено поодделните видови на здравствената заштита да се обезбедуваат на товар средствата на Заедницата со учество на осигурените лица во трошоците за користење на таа заштита.

Здравствената заштита се обезбедува на товар средствата на Заедницата, ако осигуреното лице ја остварува на начин и под услови утврдени со овој статут и актите донесени врз основа на Статутот како и договорот склучен меѓу Заедницата и здравствената организација на здружениот труд.

Условите и начинот на остварувањето на одделните видови здравствена заштита што се обезбедуваат на товар на средствата на Заедницата, се утврдуваат со посебен општ акт на Заедницата.

Осигуреното лице ја остварува здравствената заштита на товар средствата на Заедницата и кога по упат на здравствената организација на здружениот труд или лекарската комисија, поради одредени медицински индикации или и без упат ако е во прашање итен или инаку оправдан медицински случај, остварува поодделни видови здравствена заштита вон условите и начинот утврден со општиот акт на Заедницата.

Потребата од користење на здравствена заштита во смисла на претходниот став поради медицински оправдан случај, ја оценува секогаш лекарската комисија, а поради итен случај само ако дојде до спор.

Ако осигуреното лице здравствената заштита ја остварува на друг начин, а не во смисла на став 2 до 5 од овој член, Заедницата ги поднесува трошоците за таа заштита во обемот кој одговара на трошоците за користење на таквата заштита во смисла на став 2 од овој член. Обемот на тие трошоци и начинот на наплатувањето односно надоместокот на трошоците, во такви случаи ги определува Собранието на Заедницата со општ акт.

Член 110

Собранието на Заедницата може да пропишува со посебна одлука учество (партиципација) на осигурените лица во трошоците на користењето на одделни видови здравствена заштита утврдени со овој статут.

Учеството на осигурените лица во трошоците на здравствената заштита не може да се воведува за право од задолжителните видови на здравствената заштита и здравствената заштита поради несреќа на работа и заболување од професионални болести.

Собранието на Заедницата може со општ акт да ослободи од учество во трошоците за користење на одделни видови здравствена заштита определени категории осигурени лица со оглед на нивната економска состојба, возраст и други околности.

Член 111

Осигурено лице може да биде упатено на лекување во странство на товар средствата на Заедницата, ако се исцрпени сите можности за лекување во СФРЈ, а постојат можности за успешно лекување во странство.

Условите и постапката за упатување на осигурени лица на лекување во странство со преговорна согласност ги утврдува Републичката заедница на здравството и здравственото осигурување со посебен општ акт.

Член 112

Осигурените лица имаат право на слободен избор на здравствена организација на здружениот труд и лекар кој ќе им укажува здравствена заштита.

Начинот и условите под кои осигурените лица ќе ги користат условите на здравствените организации на здружениот труд и здравствените работници, се утврдуваат со посебен општ акт на Заедницата.

1. Стекнување и користење на правата

Член 113

Во укажувањето на здравствената заштита и во постапката за остварување на правата од здравствената заштита и другите права од здравственото осигурување, утврдуваат: лекар, лекарска комисија, комисија на вештаци-лекари и комисија на инвалидско осигурување.

Со општ акт на Заедницата се формираат лекарските комисии и комисијата на вештаци-лекари и се утврдува составот, надлежноста и начинот на нивната работа.

Со општ акт на Заедницата поблиску се утврдуваат и задачите на лекарот — поединец во остварувањето на здравствената заштита на осигурените.

Член 114

Ако осигуреното лице не е задоволно со оценката што ја дал лекарот-поединец, може да изјави приговор до надлежната лекарска комисија.

Приговорот се поднесува усно или писмено во рок од 48 часа од соопштувањето на оценката, до лекарот против чија оценка е изјавен приговорот или непосредно до лекарската комисија.

Лекарот на кого му е изјавен приговорот усно, ако не ја преиначи својата оценка, должен е да направи за тоа забелешка што ја потпишува и осигуреното лице.

Лекарот на кого му е изјавен приговорот е должен веднаш да го достави предметот до надлежната лекарска комисија.

Член 115

Лекарската комисија е должна веднаш да го земе во постапка приговорот заради донесување на оценка.

Ако приговорот е изјавен против оценката за работната способност на осигуреникот, лекарската комисија е должна веднаш да го повика осигуреникот на преглед. Во другите случаи комисијата ќе го повика на преглед осигуреното лице ако смета дека е тоа потребно за давање на правилна оценка. Ако лекарската комисија смета дека е потребно да се дополни медицинската обработка, ќе ги определи без одлагање потребните медицински испитувања.

Оценката на здравствената состојба за работната способност на осигуреникот мора да биде потполна образложена и во согласност со медицинската документација што служела како основа за давање на оценката.

Оценката што ја дала лекарската комисија по повод изјавениот приговор против оценката на лекарот-поединец е конечна.

За оценката на лекарската комисија писмено се известуваат лекарот, стручната служба на Заедницата и организацијата односно приватниот работодавач каде што е вработен осигуреникот.

Член 116

Против оценката на лекарската комисија во случаите кога согласно општиот акт на Заедницата (член 114 став 2) одлучува како првостепен орган, може да се поднесе приговор до Комисијата на вештаци-лекари во рок од три дена од денот на соопштувањето на оценката на лекарската комисија.

Приговорот се поднесува усно, на записник или писмено до Лекарската комисија против чија оценка се изјавува приговорот, а таа е должна приговорот заедно со предметот веднаш да го достави до Комисијата на вештаци — лекари. Приговорот може да се поднесе во писмена форма и непосредно до Комисијата на вештаци — лекари.

Член 117

Комисијата на вештаци — лекари е должна веднаш да го земе во постапка приговорот заради давање на своја оценка.

Ако приговорот е изјавен против оценката на работната способност, комисијата на вештаци — лекари е должна веднаш да го повика осигуреникот на преглед. Во другите случаи комисијата ја дава својата оценка врз основа на медицинската документација, а може ако најде дека тоа е потребно, и да го повика осигуреникот на преглед. Ако комисијата смета дека е потребно да се дополни медицинската обработка, ќе ги определи без одлагање потребните медицински испитувања.

Оценката што ја дала комисијата на вештаци — лекари по повод изјавениот приговор против оценката на лекарската комисија е конечна.

За оценката на комисијата на вештаци — лекари, писмено се известуваат осигуреникот, лекарската комисија, против чија оценка е изјавен приговор, лекарот — поединец, Стручната служба на Заедницата и организацијата односно приватниот работодавач каде што осигуреникот е вработен.

Член 118

Стручната служба на Заедницата, организацијата односно приватниот работодавач каде што е вработен осигуреникот, може да бараат осигуреникот чија способност ја оценил лекарот, да се подложи на преглед од страна на надлежната лекарска комисија заради повторно оценување на неговата работна способност. Повторен преглед не може да се бара ако осигуреникот се наоѓа на лекување во стационарна здравствена работна организација.

Лекарската комисија е должна по приемот на барањето веднаш да го повика осигуреникот на преглед.

Осигуреникот е должен да се јави на лекарска комисија заради преглед во рокот што ќе го определи комисијата. Ако осигуреникот без оправдани причини не се јави на поканата за преглед, натамошното исплатување на надоместокот на личниот доход му се запира се додека не се јави на поканата.

Член 119

Правото на надоместок на личниот доход и другите парични надоместоци според овој статут, осигурените лица ги остваруваат, по правило на Заедницата доколку со овој статут не е поинаку предвидено.

Определени права осигурениците можат да остваруваат во организациите во кои се вработени врз основа на договор склучен помеѓу Заедницата и тие организации.

Член 120

За правото на надоместокот на личниот доход на осигуреникот поради спреченост за работа што се остварува на товар средствата на Заедницата, решава стручната служба на Заедницата по претходно прибавена оценка и мислење на лекар поединец односно лекарска комисија.

Член 121

Исплатата на паричните надоместоци и помош се врши по правило, врз основа на поднесените докази, без донесување на формално решение. По барање на осигуреното лице, стручната служба на Заедницата е должна да донесе решение во писмена форма.

Член 122

Против првостепеното решение со кое е одлучено за остварување на правата од здравственото осигурување, осигуреното лице има право на жалба до Комисијата за жалби на Собранието на Заедницата. Решението на Комисијата за жалби е конечно.

Член 123

При решавањето за правата од здравственото осигурување на осигурените лица ќе се применуваат одредбите на Законот за општа управна постапка, ако со закон и овој статут не и поинаку определено.

Член 124

Во постапката за остварување на правата за надоместок на личниот доход и другите парични примања, осигуреното лице може против конечното решение на Заедницата да поведе постапка пред Општинскиот суд надлежен според седиштето на Заедницата и според местото на живеењето на осигуреното лице.

Член 125

Барањето за остварување на правата за надоместокот на личниот доход и другите парични примања по овој статут, може да се поднесат во рок од 1 година од денот на стасаноста на правото.

Правата на парични надоместоци и помош ставаат и тоа:

1. правото на надоместок на личниот доход со истекот на последниот ден до кој на осигуреникот му припаѓа надоместокот;
2. правото на помош за опрема на новородено дете, ако не е исплатено пред раѓањето на детето со денот на раѓањето;
3. правото на посмртна помош и надоместок на трошоците за закоп, со денот на смртта на осигуреното лице;
4. правото на патни трошоци — првиот ден по извршеното патување;
5. правото на надоместок на останатите трошоци, со наредниот ден од денот кога осигуреното лице ги исплатило за користење на правата што му припаѓаат по овој статут.

ПОСЕБНИ ОДРЕДБИ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ВО СТРАНСТВО

Член 126

На осигурениците вработени кај југословенските организации во странство (член 14 став 1 точка 1), им се обезбедува здравствена заштита, која по овој статут се обезбедува на осигурениците во здружениот труд од првиот ден на таквото вработување.

На членовите на потесното семејство на осигуреникот од став 1 на овој член, им се обезбедува здравствена заштита додека престојуваат со осигуреникот во странство:

1. ако осигуреникот е упатен на работа во странство подолго од шест месеци — од првиот ден на престојувањето во странство и

2. ако осигуреникот е упатен на работа во странство до шест месеци — здравствена заштита само во случај на неопходна лекарска помош.

Член 127

На осигурениците — југословенски државјани вработени во домаќинствата на осигурениците — југословенски државјани на служба во странство кај југословенските организации или во меѓународните организации; вработени кај странските организации, односно работодавачи ако го задржале својството на лице во здружен труд на подрачјето на Заедницата, осигурениците од членот 14 став 1 точка 1 од овој статут и осигурениците упатени во странство од организацијата кај која се во здружен труд, поради вршење на определени работи или задачи, им се обезбедува здравствена заштита за време на нивниот престој во странство до шест месеци, само во случај на неопходна лекарска помош, а по тој рок здравствената заштита која по овој статут се обезбедува на останатите осигуреници во работен однос.

На членовите на потесното семејство на осигурениците од ставот 1 на овој член додека престојуваат со осигуреникот во странство, им се обезбедува здравствена заштита во ист обем како и на тие осигуреници.

Член 128

На осигурениците во здружен труд и осигурениците од членот 14 став 1 точка 7 и член 16 точка 1 став 1 од овој статут, кои се упатени во странство поради стручно усовршување и учење односно пракса, им се обезбедува за време на нивниот престој во странство до шест месеци здравствена заштита, само во случај на неопходна лекарска помош, а по тој рок здравствена заштита се обезбедува по овој статут на останатите осигуреници во здружениот труд.

Член 129

На осигурените лица кои се наоѓаат во странство од други причини, а не од причините од член 126—128 од овој статут, им се обезбедува здравствена заштита само за првите три месеци на престојот во странство и тоа само во случај на неопходна лекарска помош.

Член 130

Ако во користење на здравствена заштита на осигурените лица од членот 126—129 од овој статут е неопходно болничко лекување, трошоците за таквото лекување за првите три месеци ги поднесува во целост Заедницата. Ако болничкото лекување трае подолго од три месеци, трошоците од првиот ден на четвртиот месец ги поднесува Заедницата, само до износот на трошоците што би се платиле на подрачјето на Заедницата, односно во здравствената организација на територијата на СФРЈ каде е иницирано таквото лекување. Ако пресметувањето на болничкото лекување во СФРЈ не е можно поради здравствена состојба на болниот, односно е нецелисходно поради голема оддалеченост, Заедницата ги поднесува трошоците на лекувањето во целост и преку три месеци.

На осигурените лица на кои за време на престојот во странство им се обезбедува здравствена заштита само за случај на неопходна лекарска помош, ако здравствената заштита ја користат во странство во поширок обем, односно преку определените рокови, трошоците за здравствената заштита користена во странство, ќе се надоместат на товар на средствата на Заедницата во динарски средства и тоа само до износот на трошоците за пружање на таква помош на подрачјето на Заедницата, односно каде што според карактерот на заболувањето случајот можел да се лекува на територијата на СФРЈ.

Член 131

Начинот и условите на обезбедување и остварување на правата од здравствено осигурување во странство ги утврдува Заедницата со посебен општ акт.

Собранието на Заедницата може да го овласти Собранието на Републиката заедница на здравството и здравственото осигурување со општ акт да ги утврдува начинот и условите на обезбедување и остварување на здравствена заштита во странство на товар на средствата на Заедницата и постапката за остварување на правата од здравственото осигурување во странство, како и височината на учеството на осигурените лица во трошоците за користење на лекови што им се обезбедуваат на осигурените лица кои остваруваат здравствена заштита во странство.

Член 132

На осигурениците од член 18 и член 27 од овој статут, трошоците за лекување во странство, ако се таму затекнати, се признаваат само за случај на итна медицинска помош и повреди предизвикани од несреќен случај и тоа во динарски средства, во висина на трошоците што би биле направени доколку лицето би било лекувано на подрачјето на Заедницата.

III

СРЕДСТВА НА ЗАЕДНИЦАТА

Член 133

Средствата на Заедницата се обезбедуваат од придонеси и од други приходи утврдени со закон, со овој статут и со другите општи акти на Заедницата.

Член 134

Средствата за одделна година се утврдуваат и распоредуваат со финансискиот план на Заедницата во согласност со програмата за развој на здравствената заштита и здравствената дејност.

На крајот од годината се составува завршна сметка за која конечно се утврдуваат приходите и расходите на Заедницата.

Член 135

Средствата за обезбедување на правата од здравствена заштита и другите права од здравственото осигурување на корисниците на услугите — работници и корисниците на услугите — земјоделци се водат и искажуваат одвоено.

Член 136

Средствата на Заедницата за обезбедување на правата од здравствената заштита и другите права од здравственото осигурување на корисниците на услугите — работници, се формираат од:

1. придонеси за здравствено осигурување;
2. надоместок од здравственото реосигурување;
3. средства од фондот на солидарноста;
4. средства издвоени од вишокот на приходите над расходите, според одлуката на Заедницата;
5. камата на вложените средства на Заедницата;
6. надоместок на трошоците за здравствена заштита на неосигурените лица;
7. приходи по основа на надоместок на трошоците за здравствена заштита по конвенции;
8. приходи по основа на надоместок на штета; и
9. други приходи на Заедницата.

Член 137

Средствата на Заедницата за обезбедување на правата од здравствената заштита на корисниците на услугите — земјоделци се формираат од:

1. придонеси за здравствено осигурување;
2. учество на општествено-политичките заедници во покривање на трошоците за задолжителни видови на здравствена заштита;

3. надоместок од здравственото реосигурување;
 4. средства од фондот на солидарноста;
 5. средства издвоени од вишокот на приходите над расходите според одлуката на Заедницата;
 6. камата на вложените средства на Заедницата;
 7. од други приходи на Заедницата.
- Од средствата на Заедницата се надоместуваат расходите за:

1. остварување на правата на осигурените и неосигурените лица по основа на задолжителните видови на здравствена заштита;
2. остварување на правото на осигурениците од здравственото осигурување по основа на несреќа на работа и заболување од професионални болести;
3. остварување на правата од здравствената заштита и другите права од здравственото осигурување што самостојно ги утврдува Заедницата;
4. премиите на здравственото реосигурување;
5. посебен придонес на фондот на солидарноста;
6. надоместок на Стручната служба на Заедницата;
7. финансирање на Републиката заедница на здравството и здравственото осигурување;
8. потребите на студиските и научно-истражувачките работи со цел за унапредување на здравственото осигурување;
9. финансирање на проширена репродукција во здравствената дејност;
10. отплата на непокриениот дел на вишокот на расходите над приходите утврден со завршната сметка на Заедницата;
11. за надоместување на останатите трошоци на Заедницата (трошоци на самоуправните органи, трошоци на платниот промет и др.).

Член 138

Средствата за обезбедување на здравствена заштита на неосигурените лица како и средствата за обезбедување на правата од здравственото осигурување на членовите на семејствата на лицата вработени во странство, доколку здравственото осигурување се обезбедува на товар на средствата на странскиот носител на осигурувањето, се водат и искажуваат одделно.

Член 139

Заедницата задолжително формира резервен фонд за обезбедување на финансиска стабилност во работењето и ликвидност во извршувањето на обврските спрема осигурените лица, здравствените организации на здружен труд и другите организации на кои им е доверено спроведувањето на здравственото осигурување.

Резервниот фонд се формира одделно за средствата за обезбедување на правата од здравствената заштита и другите права од здравственото осигурување на корисниците на услугите — работници и корисници на услугите — земјоделци.

Член 140

Резервниот фонд на здравственото осигурување се формира од:

1. издвојување на определен процент од вкупните средства на Заедницата во висина која ќе ја определи Собранието на Заедницата;
2. издвојувањето на вишокот на приходите над расходите во висина која ќе ја определи Собранието на Заедницата; и
3. камата на вложените средства на резервниот фонд.

Член 141

Задолжителната резерва не може да биде пониска од двомесечниот просечен износ на вкупно планираните приходи на Заедницата за тековната година. Задолжителното ниво на резервата се обезбедува во рок од четири години.

Задолжителната резерва од став 1 на овој член се обезбедува најмалку во висина од една четвртина во секоја година.

Член 142

Средствата на резервниот фонд можат да се користат во текот на годината како обртни средства за извршување на тековните обврски на Заедницата.

Средствата на резервниот фонд кои не се користат како обртни средства можат да се вложуваат во орочени депозити или благајнички записи со рок на враќање што ќе го утврди Собранието на Заедницата.

Член 143

Вишокот на расходите над приходите што се утврдува со завршната сметка на Заедницата, се покрива од средствата на резервниот фонд.

Средствата на резервниот фонд потрошени за покривање на вишокот на расходите над приходите до висина на задолжителниот дел, треба да се вратат на соодветниот дел на резервниот фонд во текот на наредните години, но најмногу по 1/4 од задолжителниот дел.

Непокриениот дел на вишокот на расходите се покрива со кредити, со тоа што отплатата се врши од тековните приходи на Заедницата остварени во наредните години, според одлуката на Заедницата.

Член 144

Покрај резервниот фонд Заедницата формира и фонд за унапредување и развој на здравствената служба.

Приходи на фондот се:

1. средства кои Заедницата ги издвојува од екупните приходи;
2. приходи од камата на вложени средства на фондот;
3. други приходи.

Средствата на овој фонд можат да се даваат исклучително како наменски кредити и неповратни средства на здравствените работни организации, на општествено-политичките заедници и на други носители на општествени средства за намени кои служат за унапредување на здравствената служба и здравствената заштита на осигурениците.

Условите за давање на кредити и неповратни средства ги утврдува Заедницата со посебен општ акт.

Ако настане потреба да се спроведат вонредни акции и мерки за превентивна здравствена заштита, а средствата обезбедени врз основа на договор меѓу Заедницата и здравствената работна организација која ги спроведува акциите и мерките не бидат доволни, Заедницата може на носителот на тие акции и мерки да му обезбеди, без враќање, потребни средства за довршување на преземените акции, односно мерки.

Член 145

Заедницата на здравствено осигурување задолжително ги реосигурува здравствените ризици во следните случаи:

1. елементарни непогоди,
2. масовни несреќи и
3. масовни епидемии.

Член 146

Заедницата во договор со другите заедници на здравството и здравственото осигурување на работниците, може да реосигурува на економски услови и според начелата на взаемност и други ризици што можат да настанат во спроведувањето на здравственото осигурување.

Член 147

Заедницата договорно со другите заедници на здравственото осигурување, го определува начинот на унапредување со фондот на здравственото реосигурување, обемот на ризиците што се реосигуруваат, тарифите на премии за реосигурување, надоместоците што се обезбедуваат во случај на настанување на реосигурените ризици и условите и постапката за остварување на овие надоместоци.

Член 148

Од приходите остварени за задолжителните видови на здравствена заштита, Заедницата обезбедува средства за финансирање на фондот на солидарноста.

Средствата се обезбедуваат со посебен придонес во висина што ја утврдува Сојузот на заедниците на здравственото осигурување на работниците на Македонија со овој акт.

Член 149

Средствата на Заедницата што се остваруваат со придонеси за здравствено осигурување ги обезбедуваат:

1. работниците во основните организации на здружен труд и другите самоуправни организации и заедници, во работните заедници на државните органи, општествено-политичките организации и здруженијата и други работни заедници кои не се организирани како организации на здружен труд;

2. членовите на собранијата на општествено-политичките заедници и на нивните органи, на постојани должности и избраните лица на постојани должности во општествено-политичките и други самоуправни организации, заедници и комори, ако им е тоа единствено или главно занимање и ако примаат паричен надоместок за својата работа;

3. работните луѓе што вршат занаетчиска, угостителска и друга дејност, со средства за работа над кои постои право на сопственост, и работните луѓе кои со личен труд самостојно, во вид на занимање, вршат професионални дејности за себе и за работниците вработени кај нив;

4. работните луѓе што вршат земјоделска дејност со средства за работа над кои постои право на сопственост;

5. корисниците на пензии и инвалиднина;

6. работниците вработени во странство на кои не им е обезбедена здравствена заштита од странскиот носител на осигурување;

7. заедниците за работите на вработувањето;

8. основните организации на здружен труд и другите самоуправни организации и заедници, државните органи, општествено-политичките организации и здруженија и други работни заедници што не се организирани како организации на здружен труд.

Член 150

Основата за пресметување и уплатување на придонесите од претходниот член е за:

— обврзниците од точка 1 и 2 — бруто личниот доход;

— обврзниците од точка 3 — личниот доход;

— обврзниците од точка 4 — личниот доход од земјоделска дејност;

— обврзниците од точка 5 — износот на пензии и други примања освен додатокот за помош и нега;

— обврзниците од точка 6 — договорената основа за осигурување;

— обврзниците од точка 7 — просечниот износ исплатен на име паричен надоместок на привремено безработни лица за времето за кое се плаќа придонес за здравствено осигурување.

Основата за пресметување и уплатување на придонесот од точка 8 за осигурување во случај на несреќа на работа и заболување од професионални болести на работниците и учениците на училиштата за средно образование за одделни занимања, е остварениот доход намален за пресметаните законски и договорни обврски, освен данокот на доход.

Основата за пресметување и уплатување на придонес, доколку не е утврдена со закон, ја утврдува Заедницата.

Член 151

Висината на придонесите ја утврдува Заедницата.

Висината на придонесите се определува така што средствата кои се остваруваат од придонесите заедно со останатите приходи да се покријат обвр-

ските на Заедницата по основа на осигурените права, обезбедуваат средства за резервниот фонд, спроведување на реосигурување, учество во финансирањето на фондот на солидарноста, средствата потребни за спроведување на здравственото осигурување, како и дел на средствата за развој на здравствената дејност.

Член 152

Придонесите за здравствено осигурување се определуваат одделно за обезбедување на:

1. задолжителни видови на здравствената заштита и правата од здравствената заштита и другите права од здравственото осигурување утврдени со овој статут и

2. правата од здравственото осигурување за случај на несреќа на работа и заболување од професионални болести.

Член 153

Придонесите за задолжителните видови на здравствена заштита и за здравствената заштита и другите права од здравственото осигурување утврдени со овој статут, се утврдуваат според единствени пропорционални стапки на личните доходи односно основите за пресметување и плаќање на придонесите.

Придонесот за здравствено осигурување за случај на несреќа на работа и заболување од професионални болести, го утврдува Заедницата според единствени пропорционални стапки на доходот односно утврдените основи.

Ако од субјективни причини доаѓа до зголемување на опасност, Заедницата може, во согласност со закон, за одделни организации и приватни работодавачи да утврди повисока стапка на придонес.

Член 154

За лица вработени во странство, кај меѓународни и други организации, по основа на меѓународен договор или кај странски работодавач, ако се осигурени според овој статут, како и за осигурениците вработени кај југословенските организации во странство, се плаќа и посебен придонес за користење на здравствена заштита во странство.

Посебниот придонес за користење на здравствена заштита во странство се плаќа и за членовите на потесното семејство на југословенските работници вработени во странство, кои живеат на подрачјето на Заедницата, а на кои не им е обезбедена здравствена заштита од странскиот носител на здравствено осигурување.

Посебниот придонес за лицата од став 1 на овој член се пресметува одделно за сите осигурени ризици според единствени пропорционални стапки.

Посебниот придонес за лицата од став 2 на овој член се пресметува одделно за секој осигуреник според единствени износи на придонесот.

Член 155

Собранието на Заедницата може, за одделни категории осигуреници, придонесите за здравствено осигурување да ги определи во постојани износи.

Член 156

Одлуките за стапките и износите на придонесите се донесуваат пред почетокот на календарската година во која почнува нивната примена.

Ако до тој рок одлуките не се донесат, во идната година, до донесување на одлуките, ќе се применуваат стапките кои важеле во претходната година.

Член 157

Придонесите за здравствено осигурување ги пресметуваат и уплатуваат:

1. организациите на здружен труд и другите самоуправни организации, државните органи, општествено-политичките организации и заедници и други организации што исплатуваат личен доход;

2. работните луѓе што вршат земјоделска, занаетчиска, угостителска и друга дејност за себе и за работниците вработени кај нив;

3. заедниците за вработување — за пријавените привремено безработни лица кои имаат право на здравствено осигурување врз основа на овој статут;

4. заедниците на пензиско и инвалидско осигурување за уживателите на пензија, корисниците на права од професионална рехабилитација и право на вработување на инвалидското осигурување како и за уживателите на инвалиднина;

5. уживателите на пензија или инвалиднина од странски носители на осигурување;

6. осигурениците — работници — југословенски државјани:

а) вработени во странство — за членовите на своето потесно семејство кои живеат на подрачјето на Заедницата, а на кои не им е обезбедена здравствена заштита кај странскиот носител на здравствено осигурување;

б) кои на подрачјето на Заедницата се вработени во странски дипломатски и конзуларни претставништва, странски и меѓународни мисии или во лична служба кај претставниците што уживаат дипломатски имунитет;

в) кои во странство стапиле на работа кај меѓународни и други организации по основа на меѓународен договор или кај странски работодавец, а задолжително се осигурени според Законот и овој статут;

7. организациите на здружениот труд — за лица на задолжителна практична работа или доброволна практика (волонтери);

8. организациите — за лица на школување, стручно усовршување или постдипломски студии на кои поради тоа им престанало својството на работник во здружен труд, а примаат стипендија и за лицата кои пред здобивањето на својството на работник во здружен труд ги уплатат како свои стипендисти на практична работа во друга организација заради стручно оспособување;

9. организациите и приватните работодавачи кај кои се изведува практична настава за учениците од училиштата за средно образование од одредено занимање за кои покрај училишната се изведува и практична настава;

10. странските носители на осигурувањето преку органот за врска — за членовите на семејствата на наши работници вработени во странство осигурени по меѓународни спогодби.

Член 158

Врз основа на одлука на Собранието на Заедницата, југословенските организации на здружен труд што вршат градежни или други работи во странство, можат наместо обврската за плаќање на придонес за користење на здравствена заштита во странство, да преземат обврска сами да ги поднесуваат трошоците за здравствената заштита во странство што ја користеле осигурениците — југословенски работници вработени во тие организации на работите што ги изведуваат во странство, како и за членовите на нивните семејства кои со осигурениците престојуваат во странство.

Член 159

Обврзници за уплата на придонесите за здравствено осигурување на лицата од член 29 и 30 од овој статут се:

1. за лицата кои учествуваат во младински работни акции кои по прописите за инвалидско осигурување се осигурени за сите случаи на инвалидност и за лица кои учествуваат во организирани јавни работни акции и на тие работи работат најмалку 6 часа дневно — инвеститорот на тие работи, на товар на своите средства.

2. за лица кои се наоѓаат на предвојничка обука — логорување и лица припадници на територијалните единици и припадници на цивилната зашти-

та — општината која ја организира предвојничката обука, односно извршувањето на задачите.

3. за уживателите на постојана државна помош дадена од страна на бившите президиуми на народните собранија или од страна на Извршниот совет — Републичкиот секретаријат за народно здравје и социјална политика, на товар на буџетот на Републиката.

4. за учениците во средните училишта и студентите на вишите и високите школи, факултетите и уметничките академии — организациите кај кои се изведува практичната работа во врска со наставата.

5. за лицата кои работат помалку од половина од полното работно време и лицата кои вршат работа или задача по основа на договор за дело, организацијата кај која се вработени, односно за која ја вршат работата.

6. за припадниците на доброволните организации за противпожарната заштита — органот, односно организацијата што ја формира доброволната организација за противпожарната заштита.

Член 160

Придонесите од членот 159 од овој статут се плаќаат само за лица кои немаат својство на осигуреници, односно кои во рамките на Заедницата во која се осигурени користат помал обем на здравствена заштита од онаа што им се обезбедува според овој статут.

Член 161

Наплатувањето на сите придонеси од обврзниците што своето финансиско работење го водат преку Службата на општественото книговодство, го врши таа служба при исплата на средствата за лични доходи.

Другите обврзници се должни сами да ги уплатуваат придонесите во полза на Заедницата.

Член 162

Обврската за плаќање на придонесите стасува:

1. за обврзниците кои финансиското работење го водат преку Службата на општественото книговодство на денот на подигањето на средствата за исплата на лични доходи;

2. за обврзниците кои своето финансиско работење не го водат преку Службата на општественото книговодство — последниот ден во месецот за кој се врши исплата на личниот доход, односно првиот ден во месецот ако исплатата на личниот доход е договорена однапред;

3. за осигурениците кои се сами обврзници за уплата на придонесите е првиот ден во месецот за изминатиот месец.

За останатите обврзници на придонеси кои не се опфатени со претходниот став, обврската за плаќање на придонесите ќе се регулира со посебен акт на Заедницата.

Член 163

Утврдувањето и наплатата на придонесите за здравствено осигурување од работните луѓе кои остваруваат личен доход од самостојно вршење на земјоделска, занаетчиска, угостителска и друга дејност ги врши органот за приходи на општината Тетово во рокови и на начин на кој се врши облог и наплата на данокот од личен доход според Законот за даноците на граѓаните.

Член 164

Обврзникот кој не ќе ги плати придонесите во рокот на стасаноста, должен е да плати камата по стапка од 0,1% дневно на износот на ненавремено платените придонеси за сите денови на задоцнувањето.

Член 165

Обврзникот на придонес кој уплатил придонес во поголем износ одошто бил задолжен, има право да бара да му се вратат повеќе уплатените износи.

Повеќето уплатени придонеси ќе се вратат на обврзникот по негово барање.

Член 166

Побарувањата на придонесите застаруваат за 5 години, сметајќи од крајот на годината во која стасала обврската за плаќање.

Текот на застареноста се прекинува со секое службено дејствие на Заедницата извршено со цел да се утврди обврската за плаќање на придонесите или наплатата што му е ставена на знаење на обврзникот. По секој прекин на текот на застареноста започнува да тече нов рок на застареност од 5 години. Во секој случај застареноста настапува по истекот на 10 години од денот кога прв пат започнала да тече.

Член 167

Побарувањата на обврзникот на придонесите за враќање на неправилно или повеќе уплатениот придонес, застарува за 5 години по истекот на годината во која е извршена наплатата.

Текот на застареноста се прекинува со секое дејствие на обврзникот преземено кај Заедницата со цел враќање на неправилно или повеќе уплатениот придонес. По секој прекин на текот на застареноста започнува да тече нов рок на застареност од 5 години. Во секој случај застареноста настапува по истекот на 10 години од денот кога прв пат започнала да тече.

Член 168

Неуплатениот стасан придонес може да се отпише во следните случаи:

1. ако спрема обврзникот на придонесот — организацијата е отворена постапка на присилна ликвидација, а во текот на постапката придонесот не можел да биде наплатен поради недостиг на средства;

2. ако обврзникот на придонесот — физичко лице — умрел односно се иселил во непознато место и не оставил имот од кој би можел да се наплати придонесот, односно ако новото место на живеење или престој не можело да се утврди ни со проверка кај органите за внатрешни работи; и

3. ако кај обврзникот на придонесот — физичко лице е утврдена од страна на надлежен извршен орган неможност на наплата на долгот, при што присилната наплата е обидувана најмалку три пати во последните три години од денот на стасаноста.

Член 169

Заедницата има право да врши преглед на книгите и евиденциите кај обврзниците на придонесите заради контрола на плаќањето, пресметувањето и уплатувањето на придонесите, контрола на пријавите за осигурување и контрола на остварувањето на правата на осигурените лица.

Член 170

Финансиското работење на Заедницата опфаќа особено:

- составување на финансискиот план на приходите и расходите;
- следење на остварувањето на приходите и извршувањето на расходите;
- водење на книговодство и евиденција за финансиското работење и за средствата на Заедницата;
- составување на завршна сметка за средствата на Заедницата.

Член 171

Финансискиот план на Заедницата се донесува за една календарска година и важи за годината за која е донесен.

Финансискиот план по правило се донесува пред почетокот на годината.

Ако финансискиот план не биде донесен во рокот од претходниот став, Собранието на Заедницата донесува одлука за времено финансирање.

Временото финансирање се врши врз основа на финансискиот план од претходната година, но не подолго од три месеци.

Член 172

Во текот на годината може да се врши ребаланс на финансискиот план со цел да се обезбеди усогласување на приходите и расходите на Заедницата.

IV

СЛОБОДНА РАЗМЕНА НА ТРУДОТ

Член 173

Слободната размена на трудот помеѓу корисниците на услугите и давателите на услугите во Заедницата, се остварува врз основа на мерилата утврдени со овој статут, во согласност со општествени договори и самоуправни спогодби.

Основите и мерилата утврдени со овој статут се основа за поблиско уредување на односите во слободната размена на трудот со општествени договори, самоуправни спогодби, општиот акт на Заедницата и договори за укажување на здравствени услуги и остварување на здравствената заштита.

Член 174

Слободната размена на трудот во Заедницата се засновува на:

1. програмите и плановите за развој на здравствената заштита и здравствената дејност со кои, во согласност со општествените планови и во рамките на материјалните можности, се утврдуваат целите и мерките за развој и унапредување на здравствената заштита и здравствената дејност;

2. плановите за работа на здравствените организации на здружен труд усогласени со приоритетните проблеми и мерки на програмата за здравствена заштита;

3. применување на објективни критериуми за вреднување на трудот и за стекнување на доход во здравството;

4. договори за меѓусебните права и обврски во реализацијата на усвоените програми и планови;

5. следење и контрола на извршувањето на преземените обврски во здравствената заштита.

Член 175

Во Заедницата се донесуваат долгорочни и годишни програми и планови за развој на здравствената заштита и здравствената дејност.

Член 176

Со програмите на здравствената заштита и здравственото осигурување се утврдуваат целите и мерките по приоритет, во согласност со потребите, медицинското, социјалното и економското значење на здравствените проблеми и материјалните можности на стопанството на подрачјето на Заедницата.

Член 177

Врз основа на Програмата за здравствена заштита се донесуваат плановите за работа на здравствените организации на здружен труд.

Член 178

Во Заедницата се донесува план за развој на здравствената мрежа и врз основа на тој план се обезбедуваат средства за изградба, реконструкција, адаптација и опремување на објектите на здравствена заштита а по пат на спогодување. Заедницата ги здружува средствата за овие намени со средствата на општествено-политичките заедници, здравствените организации на здружен труд и други организации и заедници.

Член 179

При донесување на програмите и плановите во Заедницата, се врши усогласување на интересите и потребите со програмите и плановите на другите самоуправни интересни заедници и организации со општествените планови на општината, и на пошироките општествено-политички заедници.

Со програмите и плановите поблиску се утврдуваат заедничките интереси и целите што треба да

се остварат, мерките што треба да се преземат за нивното остварување, потребните средства, роковите, носителите на задачите и одговорности на Заедницата за остварување на заедничките цели и обврски.

Член 180

Под објективни критериуми за вреднување на медицинската работа и за стекнување на доход во здравството се подразбираат, со општествен договор, самоуправни спогодба или општ акт на Заедницата утврдени критериуми а особено:

— основни и единствени елементи на структурата на цената;

— единствена Номенклатура на здравствените услуги;

— стандарди и нормативи на медицинската работа и материјалите;

— категоризација на здравствените организации на здружен труд.

Член 181

Во реализација на усвоените програми и планови, врз основа на мерила утврдени со овој статут, општествен договор, самоуправни спогодба или општ акт на Заедницата и во рамките на утврдената политика на Заедницата за договарање на здравствената заштита, за тековната година се склучуваат договори помеѓу Заедницата и здравствените организации на здружен труд за укажување на здравствени услуги и остварување на здравствена заштита.

Член 182

Со договорите од претходниот член се регулираат особено следните прашања:

— вид, обем и квалитет на здравствените услуги кои давателите на услугите ги пружаат на осигурените лица;

— резултати кои треба да се постигнат со пружањето на здравствените услуги, спроведените мерки, односно акции;

— надоместок на извршените услуги;

— мерки за вреднување на посебните резултати во спроведувањето на здравствената заштита;

— време за кое договорот се склучува и рокови за извршување на меѓусебните обврски;

— начин на плаќање, водење на медицинската и друга документација и поднесување на извештаи;

— контрола на извршувањето и мерки за неисполнување на договорните обврски;

— постапка за изменување и дополнување на договорот, начин на решавање на споровите и сл.

Член 183

Корисниците на услугите имаат право да организираат и спроведуваат контрола над условите и начинот под кои се укажува здравствената заштита од страна на давателите на услугите.

Контрола на остварувањето на преземените обврски се врши по правило два пати годишно.

Со одлука на Собранието на Заедницата или договорот за укажување на здравствени услуги поблиску се регулира начинот на вршењето на контролата и видот на санкциите за неизвршување на преземените обврски.

Член 184

Работниците во организациите на здружен труд што вршат здравствена дејност, даватели на услугите во слободна размена на трудот, стекнуваат доход преку општествено договорената цена на здравствената заштита (здравствени услуги, програми, акции, мерки и др.), што се утврдува во Заедницата.

Член 185

Општествено договорената цена на здравствената заштита во Заедницата ја утврдуваат корисниците на услугите и давателите на услугите, рамноправно и заеднички, во согласност со утврдените основи и мерила за слободна размена на трудот и во рамките на расположивите средства на Заедницата за тековната година.

Член 186

Со остварување на слободната размена на трудот помеѓу корисниците на услугите и давателите на услугите во Заедницата, се обезбедува:

1. на осигурените лица квалитетна здравствена заштита и остварување на утврдените права од здравственото осигурување;

2. на давателите на услугите доход како резултат на извршената работа во пружање на здравствените услуги со цел за обезбедување еднаква општествено-економска положба со работниците од други области на здружениот труд.

V

САМОУПРАВУВАЊЕ И САМОУПРАВНА ОРГАНИЗИРАНОСТ НА ЗАЕДНИЦАТА

Член 187

Работниците, земјоделците и работниците во организациите на здружен труд што вршат здравствена дејност како членови на Заедницата го остваруваат самоуправувањето во Заедницата преку:

— собираите на работните луѓе во основните организации на здружен труд, во работните заедници и други организации што не се организирани како организации на здружен труд, во месните заедници и другите самоуправни организации и заедници;

— преку делегациите што ги избираат и отповикуваат во согласност со законот и

— преку делегатите во Собранието на Заедницата.

Член 188

На собираите на работни луѓе, основачите на Заедницата непосредно расправаат и заземаат ставови особено за:

— предлози на програмите и плановите за развој на здравствената заштита и здравствената дејност;

— финансискиот план на Заедницата и стапките на придонесите за здравствено осигурување;

— Статутот и другите општи акти на Заедницата со кои се утврдуваат правата и обврските на осигурениците.

Член 189

Заради непосредно остварување на своите права, должности и одговорности и заради организирано учество во вршењето на функциите на Собранието на Заедницата, работниците и другите работни луѓе во основните самоуправни организации и заедници, образуваат свои делегации на начин и по постапка утврдена со нивните статuti и други општи акти, во согласност со Законот.

Член 190

Поаѓајќи од интересите и насоките на основните самоуправни организации и заедници и уважувајќи ги интересите на другите самоуправни организации и заедници и општите општествени интереси и потреби, делегациите утврдуваат основни ставови за работа на делегатите во Собранието на Заедницата и за нивното учество во одлучувањето.

Во вршењето на своите функции, делегацијата ги има особено следните права и должности:

1. ги усогласува ставовите на собираите на работните луѓе;

2. ја утврдува структурата на делегатите и самостојно или заедно со други делегации избира од својот состав делегати во Собранието на Заедницата;

3. го разгледува Статутот и другите општи акти на Заедницата, општествените договори и самоуправни спогодби со кои се утврдуваат правата и обврските за членовите на заедниците и дава свои мислења и предлози;

4. се изјаснува за програмите и плановите за развој на здравствената заштита и здравствената дејност и за средствата потребни за нивно остварување;

5. ја следи работата на Заедницата по пат на информации, извештаи, анализи и на друг начин и дава свои предлози и мислења;

6. ја следи работата на своите делегати во Собранието на Заедницата и им даваат упатства и смерници за заземање на ставови по одделни прашања;

7. ја известува самоуправната организација односно заедница за прашањата што се претресуваат и за кои се одлучува во Собранието на Заедницата и за иницијативите и предлозите на делегатите на другите самоуправни организации и заедници;

8. преку делегатите дава иницијатива и предлози за разгледување на одделни прашања и за донесување на акти во Собранието на Заедницата;

9. учествува преку делегатите во целокупната работа во одлучувањето на Собранието на Заедницата;

10. врши и други работи кои со закон, статут или друг општ акт на самоуправната организација односно заедница и се ставени во надлежност.

Член 191

Делегациите се должни за својата работа и за работата на делегатите во Собранието на Заедницата, да ја известуваат самоуправната организација, односно заедница а за својата работа се одговорни пред тие организации односно заедници.

Делегациите соработуваат со делегациите на самоуправните организации и заедници заради спогодбено изнаоѓање на заеднички решенија по прашањата од надлежност на Собранието на Заедницата.

СОБРАНИЕ НА ЗАЕДНИЦАТА

1. Состав и избор

Член 192

Со работите на Заедницата управува Собранието на Заедницата.

Собранието на Заедницата го сочинуваат:

— Соборот на делегатите на корисниците на услуги — работници;

— Соборот на делегатите на корисниците на услуги — земјоделци;

— Соборот на делегатите од организациите на здружен труд што вршат здравствена дејност — давателите на услуги.

Член 193

Соборот на делегатите на корисниците на услуги — работници, се состои од 16 делегати.

Соборот на делегатите на корисниците на услуги — земјоделци, се состои од 14 делегати.

Соборот на делегатите од организациите на здружен труд што вршат здравствена дејност — давателите на услуги, се состои од 15 делегати.

Член 194

Делегатите во соборите на Собранието на Заедницата се избираат за време од четири години.

Никој не може повеќе од два пати еднопосредно да биде избран за делегат во собор на Собранието на Заедницата.

Член 195

Изборот и отповикувањето на делегатите во соборите на Собранието на Заедницата се врши на начин и по постапка утврдена со закон.

Верификација на мандатот на делегатите вршат соборите на делегатите на Собранието на Заедницата по постапка утврдена со Деловникот на Собранието.

Член 196

Општинската синдикална организација активно и непосредно учествува во спроведувањето на постапката за избор на делегати во соборите на Собранието на Заедницата.

Член 197

Изборите за делегати во соборите на Заедницата ги распишува Собранието на Заедницата.

Кандидирањето на делегати и изборите на делегатите се спроведува по изборни единици утврдени со одлука на Собранието на Заедницата.

Изборите за делегати во соборите на Собранието на Заедницата се одржуваат најдоцна 15 дена пред истекот на времето за кое им престанува мандатот.

Времето од распишувањето до одржувањето на изборите не може да биде подолго од два месеца ниту пократко од еден месец.

Член 198

Собранието на Заедницата со одлука го определува бројот на делегатите што ги делегира секоја делегација и ги утврдува делегациите што избираат заеднички делегати.

Бројот на делегатите што ги делегира секоја делегација односно повеќе делегации на основните самоуправни организации и заедници, се определува сразмерно со бројот на работните луѓе што работат во тие организации односно живеат во месните заедници, водејќи сметка за обезбедувањето на соодветна застапеност на одделни области на општествениот труд.

Член 199

Делегатите кои се избрани во соборите на делегатите на Собранието на Заедницата ја вршат својата функција во рамките на законот, овој статут и другите општи акти на Заедницата и ги имаат особено следните права и должности:

1. да учествуваат во работата на Заедницата и неговите органи и тела;
2. при заземањето на ставови за кои се одлучува во органите на Заедницата да постапуваат во согласност со смерниците и основните ставови на делегациите кои ги делегирало и со интересите на Заедницата како целина;
3. за работата на органите на Заедницата и за својата работа да ги известуваат делегациите кои ги делегирале и пред кои се одговорни за својата работа;
4. да покренува иницијатива за разгледување на одредени прашања од областа на здравството и здравственото осигурување пред органите на Заедницата;
5. да учествуваат во разгледувањето на сите акти што ги донесува Заедницата по кои се води јавна расправа и расправа во делегациите.

Член 200

Делегатот е самостоен во определувањето и гласањето.

Делегатот е лично одговорен за вршење на својата функција и може да биде отповикан на начин и по постапка утврдена со закон.

Делегатот има право да поднесе оставка и да ја образложи.

Член 201

Со деловникот на Собранието на Заедницата поблиску се утврдуваат правата и должностите и одговорностите на делегатите.

Член 202

На делегат во собор на Собранието на Заедницата му престанува мандатот и пред истекот на времето за кое е избран:

1. со отповикување;
2. со уважување на оставката;
3. ако со правосилна судска пресуда биде осуден на казна затвор во траење подолго од 6 месеци или на друга потешка казна;
4. ако настапи случај на неспоивост на функцијата на делегатот со друга функција односно служба;
5. со престанок на својството врз основа на кое е избран за делегат.

2. Делокруг и работа

Член 203

Работите од надлежноста на Собранието на Заедницата утврдена со закон, самоуправната спогодба за основање на Заедницата, овој статут и другите самоуправни општи акти на Заедницата, Соборите на делегатите ги вршат на заедничка седница, рамноправно и самостојно.

Член 204

Собранието на Заедницата на заедничките седници на сите собори на делегатите:

1. донесува статут на Заедницата;
2. донесува финансиски план и усвојува завршна сметка на Заедницата;
3. го усвојува годишниот извештај за работа на Заедницата и ги разгледува извештаите за здравствената состојба на населението и за условите под кои се укажува здравствената заштита;
4. донесува деловник за работа;
5. донесува програма за работа;
6. ги избира и отповикува претседателот и заменикот на претседателот на Собранието на Заедницата;
7. ги избира и отповикува претседателите и членовите на извршните органи и другите постојани и повременни органи и тела на Собранието на Заедницата;
8. го избира и разрешува секретарот на Заедницата;
9. одлучува за основање и организација на Стручната служба на Заедницата преку која обезбедува вршење на стручни, административни и финансиски работи;
10. одлучува за склучување спогодба за регулирање на меѓусебните односи меѓу Заедницата и работниците на Стручната служба на Заедницата;
11. избира и отповикува делегати во Собранието на Републиката заедница на здравство и здравствено осигурување; одлучува за склучување спогодба со други интересни заедници и организации за вршење на определени стручни, финансиски и административни работи за тие заедници односно организации од страна на Стручната служба на Заедницата;
12. покренува иницијатива и учество во склучувањето на општествени договори и самоуправни спогодби со кои се остварува самоуправно уредување и усогласување на општествено-економските и други односи во областа на здравството и здравственото осигурување;
13. одлучува за прифаќање на спогодби за здружување на Заедницата;
14. утврдува предлози за измени и дополнување на самоуправната спогодба за основање на Заедницата;
15. одлучува за склучување спогодби со општествено-политичките заедници за обезбедување здравствена заштита на неосигурени лица;
16. врши и други работи за кои е овластена со закон, овој статут, општествен договор, самоуправна спогодба и другите самоуправни општи акти на Заедницата.

На заедничката седница Собранието одлучува рамноправно со надлежните собори на Собранието на општина — Тетово, за прашањата од областа на здравството и здравственото осигурување.

Член 205

Соборот на делегатите на корисниците на услуги — работници и Соборот на делегатите на давателите на услуги, во рамките во рамноправен делокруг:

1. ја утврдуваат политиката за развој и унапредување на здравствената заштита и здравствената дејност и донесуваат годишни и перспективни планови за развој на здравствената заштита и здравствената дејност;

2. одлучуваат за усмерување на средствата обезбедени за здравствена заштита врз основа на заеднички утврдена политика и за условите и начинот под кои се остварува здравствената заштита;

3. ги утврдува приоритетите во изградбата и опремувањето на здравствените објекти на подрачјето на Заедницата и за насочување на средствата обезбедени за проширување на материјалната основа на трудот во здравствените организации на здружен труд;

4. ги утврдуваат основите и условите за остварување слободна размена на трудот помеѓу корисниците на услугите и давателите на услугите и цената на здравствената заштита;

5. ги утврдуваат основите за определување на придонесите за здравствено осигурување за оние категории на осигуреници за кои основата не е утврдена со закон;

6. ги утврдуваат придонесите за здравствено осигурување;

7. ги утврдуваат основите и мерилата за издвојување на средствата во резервниот и другите фондови на Заедницата;

8. одлучуваат за обезбедување дополнителни средства и за начинот на покривање на загубите во работењето на Заедницата;

9. вршат и други работи кои со закон, овој статут и другите самоуправни општи акти на Заедницата ќе им бидат ставени во надлежност.

Член 206

Соборот на делегатите корисници на услуги — земјоделци и соборот на делегатите на давателите на услуги во рамноправен делокруг:

1. ја утврдуваат политиката на развој и унапредување на здравствената заштита и здравствената дејност и донесуваат годишни и перспективни планови за развој на здравствената заштита и здравствената дејност;

2. одлучуваат за усмерување на средствата обезбедени за здравствена заштита врз основа на заеднички утврдена политика и за условите и начинот под кои се остварува здравствената заштита;

3. ги утврдуваат приоритетите во изградбата и опремувањето на здравствените објекти на подрачјето на Заедницата и за насочување на средства обезбедени за проширување на материјалната основа на трудот во здравствените организации на здружен труд;

4. ги утврдуваат основите и условите за остварување слободна размена на трудот помеѓу корисниците на услугите и давателите на услугите и цените на здравствената заштита;

5. ги утврдуваат придонесите за здравствено осигурување;

6. ги утврдуваат основите и мерилата за издвојување на средства во резервниот и другите фондови на Заедницата;

7. одлучуваат за обезбедување дополнителни средства и за начинот за покривање на загубите во работењето на Заедницата;

8. вршат и други работи кои со закон, овој статут и другите самоуправни општи акти на Заедницата ќе им бидат ставени во надлежност.

Член 207

Соборот на делегатите на корисниците на услуги — работници во самостоен делокруг, донесува општ акт за правата од здравствената заштита и другите права од здравственото осигурување, за условите и начинот на нивното остварување и вршење други работи кои со закон, овој статут и другите самоуправни акти на Заедницата ќе му бидат ставени во надлежност.

Член 208

Соборот на делегатите на корисниците на услуги — земјоделци во самостоен делокруг, донесува

општи акти за правата од здравствената заштита и другите права од здравствено осигурување, за условите и начинот на нивното остварување и врши други работи кои со закон, овој статут и другите самоуправни акти на Заедницата ќе му бидат ставени во надлежност.

Член 209

Собранието на Заедницата на заедничка седница на сите собори на делегатите донесува полноважни одлуки со мнозинство гласови на делегатите на соборите.

Член 210

Во работите од надлежност на Собранието на Заедницата за кои самостојно одлучува одделен собор на делегати за полноважно одлучување потребно е присуство на мнозинство на делегатите на тој собор.

Полноважни се одлуките за кои гласало мнозинство од присутните делегати.

Член 211

Во работите од надлежност на Собранието на Заедницата за кои рамноправно одлучуваат соборите на делегатите на корисниците на услуги и соборот на делегатите на давателите на услугите, за полноважно одлучување потребно е присуство на делегатите на секој надлежен собор.

Одлука или друг општ акт, во чие донесување рамноправно учествуваат соборите на делегатите на корисниците на услугите и соборот на делегатите на давателите на услугите, се смета за донесена кога е изгласана во истоветен текст во надлежните собори.

Ако при одлучувањето во надлежните собори ни по два претреса еднопруго не се постигне согласност за истоветноста на текстот на одлуката или друг општ акт, се пристапува кон постапка за усогласување.

Постапката за усогласување ја спроведува заедничка комисија во која секој собор избира еднаков број членови.

Комисијата од претходниот став работи по постапка утврдена со деловникот на Собранието на Заедницата.

Ако во комисијата не се постигне согласност или ако еден собор не го усвои предлогот на комисијата за решавање на спорното прашање, Собранието на општина — Тетово, донесува одлука со која привремено го решава тоа прашање.

Одлуката од претходниот став се применува до донесување на одлука од надлежните собори на делегатите.

Член 212

Соборите на делегатите на Собранието на Заедницата заседава и одлучува на свои седници, но соборите можат да одлучуваат, да заседаваат и да работат на заеднички седници, заради претресување на одделни прашања и сослушување на образложенија и усогласување на ставови.

Соборите на делегати кои учествуваат рамноправно во донесувањето на одлуки или други акти можат да решат одлуката или актот да го претресат или донесат на заедничка седница.

Кога соборите ќе одлучат да гласаат на заедничка седница, делегатите на секој собор гласаат одделно.

Член 213

Гласањето, по правило се врши јавно.

По исклучок, ако за тоа постојат оправдани причини, Собранието на Заедницата може да одлучи гласањето за поодделно прашање да се изврши тајно.

Член 214

Собранието на Заедницата има деловник.

Со деловникот на Собранието на Заедницата поблиску се утврдува: остварувањето на правата и должностите на делегатите, начинот на работата на Собранието, соборите на делегатите, нивните органи, изборот и разрешувањето на функционерите на Собранието, соборите, Извршниот одбор и другите органи и тела, постапката за донесување на актите како и други прашања од значење за работата на Собранието, соборите и нивните органи.

Член 215

Право на предлагање на одлуки и други акти од надлежност на Собранието на Заедницата има: секој делегат во својот собор, Извршниот одбор и другите органи и тела на Собранието и неговите собори.

Член 216

Општинската синдикална организација има право да покренува иницијатива за донесување нормативни акти од надлежност на Собранието на Заедницата и право на учество во постапката за нивно донесување.

Собранието на Заедницата задолжително прибавува ставови, предлози и мислења на општинската синдикална организација и другите општествено-политички организации во предлогот на Статутот и другите самоуправни општи акти што ги донесува во рамките на својот делокруг, ги разгледува нивните ставови и предлози и по нив се изјаснува.

Член 217

Општинската синдикална организација има право да дава предлози и иницијатива за склучување на самоуправни спогодби и општествени договори меѓу самоуправните интересни заедници, меѓу корисниците и давателите на услугите и непосредно да учествува во нивното склучување.

Член 218

Собранието на Заедницата и општинската синдикална организација, ќе ги усогласуваат ставовите, особено кога се решаваат прашања во врска со правата и обврските на основачите на Заедницата како што се: висината на стапките на придонесите, партиципација на осигурениците во трошоците на користење на здравствената заштита, утврдувањето на средствата за развој и унапредување на здравствената дејност и друго.

3. Претседател на Собранието на Заедницата и претседатели на соборите

Член 219

Собранието на Заедницата, од редот на своите членови избира претседател и негов заменик.

Претседателот на Собранието на Заедницата и неговиот заменик се избираат за време од четири години.

Претседателот на Собранието на Заедницата и неговиот заменик се избираат по постапка утврдена со Деловникот на Собранието на Заедницата.

Член 220

Претседателот на Собранието на Заедницата го претставува Собранието и ги врши особено следните работи:

— ги организира и свикнува заедничките седници на сите собори на делегатите и раководи со нив;

— дава иницијатива за претресување на одделни прашања од делокруг на Собранието и неговите органи и тела и се грижи за усогласување на нивната работа;

— ја поттикнува меѓусебната соработка на соборите на делегатите како и соработката на органите и телата на Собранието;

— се грижи за примената на деловникот, за спроведување на начелата на јавност во работата и за остварување на правата на делегатите;

— врши и други работи предвидени со Деловникот или што ќе му ги одреди Собранието на Заедницата;

— претседателот на Собранието ги потпишува сите акти што ги донесува Собранието на Заедницата, освен препораките на одделни собори.

За својата работа претседателот му е одговорен на Собранието на Заедницата.

Член 221

Претседателот на Собранието на Заедницата, во случај на отсутност или спреченост, го заменува заменикот на претседателот на Собранието.

Заменикот на претседателот му помага на претседателот на Собранието на Заедницата во работата и во договор со него врши определени работи од неговиот делокруг.

Член 222

Секој собор на делегатите од редот на своите членови избира претседател на соборот и негов заменик.

Претседателот на соборот на делегатите и неговиот заменик се избираат за време од 4 години.

Претседателот на Соборот на делегатите и неговиот заменик се избираат по постапка утврдена со Деловникот на Собранието на Заедницата.

Член 223

Претседателот на соборот на делегатите ги врши особено следните работи:

— го претставува соборот;

— се грижи за организирање на работата на соборот;

— покренува иницијатива за претресување одделни прашања од делокругот на соборот;

— се грижи за усогласување на работата на соборот и соработка со другите собори;

— се грижи за применување на Деловникот;

— се грижи за спроведувањето на начелата на јавност во работата на соборот;

— ги потпишува препораките и заклучоците што соборот ги донесува самостојно;

— се грижи за остварување на правата на делегатите на соборот;

— врши и други работи предвидени со Деловникот или што ќе му ги одреди Собранието на Заедницата или соборите на делегатите.

Член 224

Замениците на претседателите на соборите ги заменуваат претседателите во случај на нивна отсутност или спреченост на работа.

ИЗВРШЕН ОДБОР НА СОБРАНИЕТО НА ЗАЕДНИЦАТА

Член 225

Собранието на Заедницата има Извршен одбор.

Извршниот одбор е извршен орган на Собранието на Заедницата.

Член 226

Извршниот одбор се состои од претседател и 12 члена избрани од редот на делегатите на соборите на делегатите на Собранието на Заедницата и тоа:

— 5 члена од редот на делегатите на корисници на услуги — работници;

— 4 члена од редот на делегатите на соборот на делегатите на корисници на услуги — земјоделци и

— 4 члена од редот на делегатите на соборот на делегатите на даватели на услуги.

Член 227

Извршниот одбор на Собранието на Заедницата ги врши особено следните работи:

1. покренува иницијатива за донесување на самоуправни општи акти и други акти од надлежност на Собранието на Заедницата;
2. утврдува предлози на финансиски планови, завршни сметки на Заедницата, на самоуправни општи и други акти што ги донесува Собранието на Заедницата и дава мислење по предлозите на одлуки и други општи акти што на Собранието му ги поднесуваат други овластени предлагачи;
3. разгледува анализи, информации и други материјали што се упатуваат на разгледување пред Собранието на Заедницата и дава свое мислење;
4. се грижи за правилно спроведување на утврдената политика на Заедницата и навремено извршување на одлуките и заклучоците на Собранието на Заедницата;
5. ги следи условите под кои осигурените лица ја остваруваат здравствената заштита и другите права од здравственото осигурување, се грижи за правилно остварување на правата на осигурените лица и предлага преземање на соодветни мерки;
6. ги разгледува поплаките на осигурениците во врска со работата на Заедницата и условите под кои се укажува здравствената заштита и презема, односно предлага преземање на соодветни мерки;
7. одлучува за надоместок на трошоците за правата од здравственото осигурување во висина од 50.000 динари;
8. дава согласност за општиот акт на Стручната служба за утврдување на систематизацијата на работните места во службата;
9. ги избира и именува помошникот на секретарот на Заедницата и самостојните советници во Стручната служба;
10. врши и други работи определени со овој статут и општи акти на Собранието на Заедницата.

Член 228

Претседателот и членовите на Извршниот одбор се избираат за време од четири години.

Изборот на претседателот и членовите на Извршниот одбор се врши на првата седница на која се конституира Собранието на Заедницата на начин и по постапка утврдена со Деловникот на Собранието на Заедницата.

Член 229

Секој член на Извршниот одбор има право да му предлага на Извршниот одбор претресување на одделни прашања од надлежност на Одборот, да дава иницијатива за подготвување на самоуправни општи акти и други акти, како и да предлага утврдување на начелни ставови и преземање на соодветни мерки.

Секој член на Извршниот одбор има право и должност, во согласност со ставот на Одборот да го претставува Одборот во Собранието на Заедницата.

Член 230

Извршниот одбор работи и одлучува за прашањата од својата надлежност на седници на кои присуствува мнозинство од членовите на Одборот.

Извршниот одбор одлучува со мнозинство на гласови на присутните членови.

Член 231

Претседателот на Извршниот одбор ги врши особено следните работи:

- го претставува Извршниот одбор;
- ги свикнува и им претседава на седниците на Извршниот одбор;
- ги потпишува актите што ги донесува Извршниот одбор и се грижи за нивното извршување.

Член 232

Претседателот на Извршниот одбор го заменува во случај на отсутност или спреченост за работа, заменикот на претседателот.

Член 233

Извршниот одбор е одговорен за својата работа пред Собранието на Заедницата.

Член 234

Собранието може да отповика одделни членови на Извршниот одбор.

Секој член на Извршниот одбор има право да поднесе оставка и да ја образложи.

Оставката на мнозинство од членовите на Одборот предизвикува оставка на целиот Извршен одбор.

Извршниот одбор може да поднесе и колективна оставка.

Ако Извршниот одбор поднесе колективна оставка како и во другите случаи кога му престанува функцијата, Одборот останува на должност до избор на нов Извршен одбор.

ПОСТОЈАНИ РАБОТНИ ТЕЛА НА СОБРАНИЕТО НА ЗАЕДНИЦАТА

Член 235

Постојани работни тела на Собранието на Заедницата се:

1. комисија за избор и именување;
2. комисија за жалби;
3. комисија за следење и проучување на прашањето на слободната размена на трудот;
4. комисија за статут.

За разгледување на предлози на одлуки и на други акти и за проучување и претресување на други прашања од надлежност на Собранието и неговите собори, Собранието и соборите на делегатите можат да образуваат одбори, комисии и други постојани и повремени работни тела.

Член 236

Комисијата за избор и именување се состои од претседател и 4 члена.

Претседателот и членовите на Комисијата за избор и именување, ги избира Собранието на Заедницата на својата прва седница од редот на делегатите на начин и по постапка утврдена со Деловникот на Собранието на Заедницата.

Претседателот и членовите на Комисијата за избор и именување се избираат за време од 4 години.

Член 237

Комисијата за избор и именување ја спроведува постапката за избор, именување и разрешување на секретарот на Заедницата и ги претресува сите прашања во врска со изборите, именувањата и разрешувањата од надлежност на Собранието и на Извршниот одбор и му поднесува на Собранието и на Извршниот одбор предлози за избор, именување и разрешување.

Член 238

Комисијата за жалби се состои од претседател и 2 члена.

Претседателот и членовите на Комисијата за жалби ги избира Собранието на Заедницата на својата прва седница, од редот на делегатите на начин и постапка утврдени со Деловникот на Собранието на Заедницата.

Претседателот и членовите на Комисијата за жалби се избираат за време од 4 години.

Член 239

Комисијата за жалби решава во втор степен по жалбите на осигурените лица изјавени против првостепените решенија донесени во постапка за остварување на правата од здравствената заштита и другите права од здравственото осигурување.

Член 240

Комисијата за следење и проучување на прашањата во врска со остварувањето на слободната размена на трудот се состои од претседател и 6 члена.

Претседателот и членовите на Комисијата за следење и проучување на прашањата во врска со остварување на слободната размена на трудот ги избира Собранието на Заедницата на својата прва седница, од редот на делегатите, на начин и по постапка утврдена со Деловникот на Собранието на Заедницата.

Претседателот и членовите на Комисијата за следење и проучување на прашањата во врска со остварување на слободната размена на трудот се избираат за време од 4 години.

Член 241

Комисијата за следење и проучување на прашањата во врска со остварување на слободната размена на трудот:

1. изготвува предлог-програми за развој на здравствената заштита и здравствената дејност.

2. ги разгледува предлозите на здравствените организации на здружениот труд за изградба и опремување на здравствени објекти на подрачјето на Заедницата и дава свои предлози и мислења.

3. ги проучува предлозите на нормативите и стандардите за остварување на здравствена заштита и дава свои предлози и мислења.

4. го проучува проблемот на цените на здравствените услуги и поднесува предлози за утврдување на цените на здравствените услуги.

5. изготвува предлози за договарање на здравствена заштита.

6. го следи извршувањето на договорите склучени помеѓу Заедницата и организациите на здружен труд од областа на здравството, условите под кои осигурениците ја остваруваат здравствената заштита и предлага на Собранието и надлежните собори преземање на соодветни мерки и

7. врши и други работи за кои ќе ја овласти Собранието на Заедницата.

Член 242

Комисијата за Статутот се состои од претседател и 4 члена.

Претседателот и членовите на Комисијата за Статут ги избира Собранието на Заедницата на својата прва седница од редот на делегатите и работниците на Стручната служба на Заедницата, на начин и по постапка утврдена со Деловникот на Собранието на Заедницата.

Претседателот и членовите на Комисијата за Статутот се избираат за време од 4 години.

Член 243

Комисијата за Статутот ги проучува и разгледува мислењата и предлозите што се однесуваат на Статутот на Заедницата и му предлага на Собранието на Заедницата измена и дополнување на Статутот.

Член 244

Претседателот и членовите на работните тела на Собранието се избираат од редот на делегатите на Собранието со соодветна застапеност на сите собори на делегатите.

Определен број на членови на комисијата и другите работни тела на Собранието може да се избере и од редот на стручните и јавни работници, но тој број не може да биде поголем од бројот на членовите што се избираат од редот на делегатите.

Член 245

За проучување на одделни прашања од својот делокруг за составување на извештаи по овие прашања, како и за изготвување на нацрт на акти, комисиите и другите тела можат да образуваат работни или стручни групи или да му предложат на Собранието да одлучи да се ангажираат научни и други институции или одделни стручни лица.

Членовите на работните или стручни групи се именуваат, од редот на членовите на Комисијата односно од друго работно тело, од редот на работниците на Стручната служба на Заедницата и од редот на одредени стручни јавни работници.

Член 246

Комисијата или друго работно тело на Собранието на Заедницата работат на седници на кои присуствува мнозинство на членови на Комисијата, односно телото.

Комисијата или друго работно тело на Собранието на Заедницата донесува полноважни одлуки со мнозинство на гласови од присутните членови.

СЕКРЕТАР НА ЗАЕДНИЦАТА**Член 247**

Заедницата има секретар.

Секретарот на Заедницата го избира и разрешува Собранието на Заедничка седница на сите собори на делегатите.

Член 248

За секретар на Заедницата може да биде избрано лице со завршен правен или економски факултет или виша школа од правна или економска насока и 10 години работно искуство на раководни работни места, а кое се истакнува со организаторски и стручни способности и поседува морално-политички квалитети.

Секретарот на Заедницата се избира за време од 4 години.

Ако по истекот на мандатот секретарот на Заедницата не биде повторно избран, Заедницата му понудува работно место во Стручната служба, кое одговара на неговата стручна спрема и другите работни способности. До распоредувањето на такво работно место, или ако понуденото работно место не го прифати, за време од 6 месеци од неговото разрешување, ги задржува сите права од работата и по основ на работата. За тоа време, доколку не се вработи, има право на личен доход во висина на личниот доход што го примал во последниот месец пред разрешувањето од должност како и на другите зголемувања на личниот доход или другите примања, до кои евентуално во тоа време ќе дојде.

Член 249

Секретарот на Заедницата може да биде разрешен и пред истекот на времето за кое се именува по свое барање или врз основа на одлука на Собранието на Заедницата.

За постоење на услови за разрешување на секретарот на Заедницата пред истекот на времето за кое е избран, дава мислење Комисијата од член 36 од овој статут.

Ако секретарот на Заедницата се разрешува по свое барање, Собранието на Заедницата ќе го разреши од должност со истекот на шест месеци од поднесувањето на барањето доколку со заемна согласност не биде поинаку одредено.

Член 250

Секретарот на Заедницата ги врши особено следните работи:

1. се грижи за правилно и навремено спроведување на одлуките и заклучоците на самоуправните органи на Заедницата;

2. ја застапува Заедницата во односите со другите органи и организации;

3. ја застапува Заедницата при склучување на договори со организациите на здружен труд за укажување на здравствената заштита на осигурените лица;

4. му помага на претседателот на Собранието, претседателите на соборите и претседателот на Извршниот одбор во подготвувањето на седниците на Собранието и Извршниот одбор;

5. презема мерки и се грижи за извршување на задачите од областа на народната одбрана;

6. врши и други работи за кои е овластен со закон, Статутот, општите и другите акти на Заедницата.

Секретарот на Заедницата е наредбодавач за извршување на финансискиот план на Заедницата.

Член 251

Секретарот има право и должност да учествува во работата на Собранието и Извршниот одбор без право на одлучување.

Ако смета дека акт на Собранието на Заедницата или на неговите органи е во спротивност со закон, секретарот на Заедницата ќе го извести за тоа надлежниот орган на Собранието на општина — Тетово.

Член 252

Секретарот на Заедницата за својата работа е одговорен пред Собранието на Заедницата.

Член 253

Секретарот на Заедницата раководи со Стручната служба на Заедницата и во тоа својство ги врши особено следните работи:

1. се грижи за законско, правилно и ефикасно работење на Стручната служба на Заедницата и за унапредување на работите на службата;

2. издава упатства за работа на Стручната служба на Заедницата;

3. се грижи за навремено спроведување на одлуките и заклучоците на самоуправните органи на работната заедница на Стручната служба на Заедницата;

4. решава во прв степен за правата и обврските од здравствената заштита и другите права од здравственото осигурување;

5. врши и други работи кои со самоуправните акти на работната заедница ќе му бидат ставени во надлежност.

Член 254

Секретарот на Заедницата може за донесување на поедини решенија, да ги овласти помошникот на секретарот и раководителите на организационите единици на Стручната служба на Заедницата.

Член 255

Ако секретарот на Заедницата смета дека општ акт или поединечен акт кој е донесен во работната заедница, освен поединечните акти донесени во управната постапка и актите за кои во одлучувањето е предвидена надлежност на судот, е противен на закон односно друг пропис, општествен договор, самоуправна спогодба, или самоуправен општ акт на Заедницата или работната заедница, ќе го предупреди органот кој што го донел таквиот акт. Ако и по предупредувањето органот остане при својата одлука, секретарот има право и должност да го запре од извршување таквиот акт и за тоа да го извести надлежниот орган на Собранието на општина — Тетово.

Член 256

На секретарот на Заедницата во неговата работа му помагаат помошникот на секретарот и самостојните советници во Стручната служба на Заедницата.

Помошниците на секретарот на Заедницата и самостојните соработници во Стручната служба на Заедницата ги избира и именува Извршниот одбор на предлог на Комисијата за избор и именување и по прибавено мислење од секретарот на Заедницата.

Извршниот одбор дава претходна согласност по однос на изборот на работниците на раководни работни места во Стручната служба на Заедницата што ги избира надлежниот орган на работната заедница.

Член 257

Личниот доход на секретарот на Заедницата и на помошникот на секретарот и самостојните советници во Стручната служба на Заедницата го одредува Извршниот одбор на Собранието на Заедницата.

Извршниот одбор дава претходно мислење за личниот доход на работниците на раководни работни места во Стручната служба на Заедницата што ги избира надлежниот орган во работната заедница.

Другите права од работа и по основа на работа секретарот на Заедницата, помошникот на секретарот, самостојните советници и другите работници на раководни места во Стручната служба на Заедницата, ги остваруваат според самоуправните општи акти на Стручната служба.

ОДБОР ЗА САМОУПРАВНА КОНТРОЛА

Член 258

Заради обезбедување на самоуправна контрола над работата на органите на управување и Стручната служба на Заедницата, како и на начинот и условите под кои се укажува здравствената заштита се формира Одбор за самоуправна контрола.

Одборот за самоуправна контрола е самостоен самоуправен орган на Заедницата.

Член 259

Одборот на самоуправната контрола се состои од 13 члена од кои 6 ги избираат корисниците на услуги — работници, 3 корисниците на услуги — земјоделци и 4 давателите на услуги.

Член 260

Членовите на Одборот на самоуправна контрола ги избираат делегациите на корисници на услуги и на даватели на услуги на начин и по постапка предвидена за избор на делегати во Собранието на Заедницата.

Собранието на Заедницата со посебна одлука ги определува делегатските единици во кои се избираат делегати во Одборот за самоуправна контрола.

Член 261

Изборите за членови на Одборот на самоуправна контрола се вршат истовремено со изборите за делегати во Собранието на Заедницата.

Член 262

На првата седница на Одборот на самоуправна контрола се врши конституирање и се избира претседател и заменик на претседателот.

Член 263

Одборот за самоуправна контрола работи на седници на кои присуствуваат повеќе од две трети од членовите.

Одборот за самоуправна контрола донесува полноважни одлуки со мнозинство на гласови од вкупниот број на членовите од Одборот.

Член 264

Одборот за самоуправна контрола ги врши особено следните работи:

1. врши увид во работата на Заедницата и нејзините органи;

2. врши контрола по однос на правилното применување на Статутот на Заедницата и другите општи акти што ги донесува Собранието на Заедницата;

3. врши увид во работата на Стручната служба на Заедницата по однос на начинот на вршење на стручните — финансиските и административните работи на Заедницата;

4. врши увид во работата на здравствената служба по однос на начинот и условите под кои се укажува здравствената заштита;

5. покренува иницијатива за разгледување и решавање на прашањата од надлежност на Собранието на Заедницата;

6. поднесува извештај за својата работа на делегациите и самоуправните организации, односно заедници кои покренале одредени прашања;

7. бара од органите на Заедницата и од организациите на здружен труд што вршат здравствена дејност одговори, информации и извештаи по прашања покренати од организации на здружен труд, други самоуправни организации и заедници и осигуреници и ги известува за акциите што ги презема на нивна иницијатива;

8. ја известува јавноста за акциите што ги презел, за резултатите од тие акции и за својот став по однос на покренатите прашања;

9. врши и други работи што произлегуваат од Законот, овој статут и другите општи акти на Заедницата.

Член 265

Одредбите на овој статут со кои се утврдуваат правата и должностите на делегатите во Собранието на Заедницата се однесуваат и на членовите на Одборот за самоуправна контрола.

Член 266

Одборот за самоуправна контрола има Деловник.

Со Деловникот на Одборот за самоуправна контрола поблиску се утврдуваат правата и должностите на членовите на одборот и начинот и постапката за решавање на поедини прашања од неговата надлежност.

VI

ЈАВНОСТ ВО РАБОТАТА

Член 267

Работата на Собранието на Заедницата и неговите органи е јавна.

Член 268

Собранието обезбедува услови редовно да ја известува јавноста за својата работа и за работата на органите и телата на Собранието и за нивните одлуки и ставови по прашањата што ги претресуваат.

Член 269

На седниците на Собранието, неговите органи и тела имаат право да присуствуваат претставници на општествено-политичките организации, општествено-политичките заедници, претставници на печатот и други средства за јавно информирање на граѓаните и претседници на Стручната служба на Заедницата.

Претставниците од ставот 1 на овој член можат да учествуваат во работата на седниците без право на одлучување.

Член 270

Претседателот на Собранието, претседателот на Извршниот одбор и секретарот на Заедницата, се грижат јавноста на соодветен начин да биде информирана за најважните прашања за кои се одлучува во Заедницата, по пат на дневниот печат, радиото, телевизијата, преку информативен билтен или друго гласило на Заедницата.

Член 271

На јавна расправа задолжително се изнесуваат:
— нацрт на Статутот на Заедницата;
— нацрт на Програмата за развој на здравствената заштита и здравствената дејност;
— нацрт на финансискиот план на Заедницата и нацрт на одлуките за стапките на придонесите;
— нацрт на повеќегодишните програми за развој на здравствената заштита и здравствената дејност.

Собранието на Заедницата може да одлучи на јавна расправа да изнесе и други прашања од својот делокруг.

Член 272

Нацртите на актите за јавна расправа од надлежност на Собранието на Заедницата ги утврдува Извршниот одбор, ако Собранието не одлучи поинаку.

Нацртите на актите што се изнесуваат на јавна расправа се објавуваат во печатот или на друг соодветен начин.

Член 273

Собранието на Заедницата е должно да ги земе во предвид при одлучувањето предлозите, забелешките и мислењата од јавната расправа по нацртите на актите.

Член 274

Информациите и другите материјали во врска со прашањата што се разгледуваат во Собранието на Заедницата се достапни на јавноста.

Член 275

Работните луѓе — членовите на Заедницата имаат право да бараат од Собранието на Заедницата и од Одборот на сомуправната контрола да ги информира за работењето на Заедницата. На тој начин вршат контрола над работењето на Собранието и неговите органи како и на Стручната служба на Заедницата.

Член 276

Основачите на Заедницата, непосредно или преку своите делегации и делегати, можат да бараат одговорност на Собранието и другите органи на Заедницата до колку оценат дека нивната работа не е во согласност со закон, со Самоуправната спогодба на Заедницата, овој статут и другите самоуправни општи акти на Заедницата.

Делегацијата, односно делегациите можат да го отповикаат делегатот што го избрале доколку оценат дека не ја извршува договорената функција совесно и со успех, на начин и по постапка утврдена со закон.

VII

СТРУЧНА СЛУЖБА НА ЗАЕДНИЦАТА

Член 277

Заедницата обезбедува вршење на стручните, административните и финансиските работи од својата надлежност преку Стручната служба организирана како работна заедница во нејзин состав.

Член 278

Стручната служба на Заедницата во својот делокруг:

1. ракува со средствата на Заедницата во согласност со закон, овој статут и другите општи акти на Заедницата и заклучоците на нејзините органи;

2. ги врши стручните работи на извршувањето на законот, овој статут и другите општи акти на Заедницата;

3. ги следи и анализира состојбите и проблемите во областа на здравството и здравственото осигурување и во врска со тоа им предлага на самоуправните органи на Заедницата преземање на потребни мерки;

4. приготвува предлози за потребни анализи и документација со цел за донесување на општи и други акти на Заедницата;

5. се грижи за наплата на придонесите за здравствено осигурување;

6. приготвува и обработува материјал за седниците на Собранието на Заедницата и неговите органи и тела;

7. решава во прв степен за правата на осигурените лица од здравствената заштита и здравствено-то осигурување и врши исплата на парични надоместоци и други примања на осигурените лица;

8. врши исплата на средствата за здравствена заштита на здравствените организации на здружен труд врз основа на одлуката на Собранието на Заедницата и договорите за укажување на здравствени услуги;

9. ги врши работите во врска со склучување на договори со здравствените организации на здружениот труд за укажување здравствени услуги на осигурените лица и врши контрола на извршувањето на тие договори;

10. води потребна евиденција во врска со работењето на Заедницата и спроведувањето на здравственото осигурување;

11. ги врши административните и технички работи во врска со работата на самоуправните органи на Заедницата;

12. врши определени работи во врска со спроведувањето на здравственото осигурување што произлегуваат од конвенциите и другите меѓународни спогодби;

13. води потребна евиденција за неосигурените лица и врши исплата на трошоците на задолжителни видови на здравствена заштита на тие лица;

14. преку лекарските комисии врши оценка на работната способност на осигурените како и оценка за здравствената состојба на осигурените лица во случаите определени со овој статут и другите општи акти на Заедницата; и

15. врши и други стручни, финансиски и административни работи што произлегуваат од законските и други прописи, овој статут и другите општи акти на Заедницата.

Член 279

Стручната служба на Заедницата може, врз основа на самоуправни спогодба помеѓу Собранието на Заедницата и други самоуправни интересни заедници, да врши определени административни, финансиски и други стручни работи на тие заедници.

Меѓусебните права, обврски и одговорности на работниците на Стручната служба на Заедницата и тие заедници се утврдуваат со самоуправни спогодба или договор, во согласност со закон.

Член 280

Стручната служба на Заедницата работи врз основа на Програмата за работа на Собранието на Заедницата.

Стручната служба на Заедницата ги врши работите од својот делокруг во согласност со закон, овој статут, другите општи акти, насоките на заклучоците на самоуправните органи на Заедницата и во согласност со политиката што ја утврдува Собранието на Заедницата.

Стручната служба на Заедницата за својата работа е одговорна пред Собранието на Заедницата и должна е на барање на Собранието, а најмалку еднаш годишно да поднесе извештај за својата работа.

Член 281

Стручната служба на Заедницата работите од својот делокруг ги врши преку организационите единици, лекарските комисии и комисијата на лекари вештачи.

Организацијата на Стручната служба на Заедницата ја утврдува Собранието на Заедницата со општ акт.

Составот, делокругот и начинот на работата на лекарските комисии и на Комисијата на лекари вештачи се утврдува со посебен општ акт на Заедницата.

Член 282

Систематизацијата на работните места, бројот на работниците за извршување на задачите од делокругот на Стручната служба како и потребната школска — стручна подготовка и работното искуство на секое поодделно работно место, се утврдува со општ акт на работната заедница на Стручната служба што се донесува во согласност со Извршниот одбор на Собранието на Заедницата по прибавено мислење од секретарот на Заедницата.

Член 283

Висината на средствата за работа на Стручната служба на предлог на Службата се утврдуваат со финансискиот план на Заедницата во согласност со предвидениот обем на работа утврден со Програмата за работа на Стручната служба.

Работниците на Стручната служба на Заедницата имаат право на средства за личен доход и заедничка потрошувачка во согласност со начелото за распределба според трудот и општествено утврдени основи и мерила за распределбата што важат за организациите на здружениот труд.

Работниците на Стручната служба на Заедницата имаат и други самоуправни права во склад со природата на работите што ги вршат и општествената и политичка одговорност на Заедницата за која ги вршат работите на остварувањето на нејзините функции и задачи.

Член 284

Средствата од ставот 1 на претходниот член како и трошоците на работењето, законските и договорни обврски и амортизацијата на основните средства се обезбедуваат со финансискиот план на Заедницата врз основа на Програмата за работа на Стручната служба на Заедницата.

Член 285

Во својата работа Стручната служба ги користи основните средства на Заедницата.

Посебни средства за набавка на опрема, преку средствата за амортизација, како и средствата за изградба и адаптација на деловните простории се обезбедуваат одделно од средствата од претходниот член и се доделуваат на Стручната служба на Заедницата како наменски средства.

Висината на таквите средства ја утврдува Собранието на Заедницата на предлог на Стручната служба на Заедницата, а за користењето на овие средства одлучува работната заедница во склад со нивната намена.

Стручната служба на Заедницата има своја тековна сметка.

Член 286

Меѓусебните права и обврски и одговорноста на работниците на Стручната служба на Заедницата и на заедниците се утврдуваат со посебна спогодба или договор што ја склучува Собранието на Заедницата и работниците на Стручната служба.

Член 287

Работниците на Стручната служба на Заедницата се должни, но налог на секретарот на Заедницата, да извршат и задачи кои не се утврдени со програмата за работа на Стручната служба, ако со тоа се попречува настапување на штета во случај на измена на прописите и ако тоа го побараат Собранието на Заедницата и неговите органи или Одборот за самоуправни контрола.

За извршувањето на задачите што не се утврдени со програмата за работа на Стручната служба на Заедницата и за тие извршувања не се обезбедени средства, Собранието на Заедницата обезбедува средства со посебна одлука.

Член 288

Работниците на Стручната служба на Заедницата ја сочинуваат работната заедница на Стручната служба и заради остварување на своите самоуправни права, бираат свои органи на управување и во согласност со Уставот, Законот, овој статут и спогодба, односно договорот од претходниот член, своите меѓусебни односи во вака здружената заедница ги уредуваат со самоуправни спогодби и други акти на работната заедница и на органите на управувањето.

Член 289

Работното време на работниците во Стручната служба на Заедницата изнесува 42 часа неделно.

Распоредот на работното време во текот на седмичката се утврдува со посебен општ акт на Стручната служба во согласност со Собранието на Заедницата.

На одделни работни места може да се воведе и работа во смени, по посебна одлука на Стручната служба, во согласност со Собранието на Заедницата.

VIII

НАРОДНА ОДБРАНА И ЦИВИЛНА ЗАШТИТА

Член 290

Во согласност со концепцијата за општонародна одбрана и со плановите и другите општи акти донесени од надлежен орган на општествено-политичката заедница. Заедницата организира и спроведува подготовки и презема мерки и за работа во случај на непосредна воена опасност и во војна.

Носители на подготовките и мерките за одбрана и заштита и за работа во случај на непосредна воена опасност и во војна се: Собранието на Заедницата, секретарот на Заедницата и работната заедница на Стручната служба на Заедницата.

Член 291

Собранието на Заедницата во областа на народната одбрана ги врши следните работи:

1. донесува општи акти со кои се регулираат прашањата во врска со народната одбрана;
2. ја утврдува организацијата на органите и другите тела на Заедницата во случај на непосредна воена опасност и во случај на војна;
3. утврдува финансиски средства за спроведување на подготовките во областа на народната одбрана;
4. врши и други работи од областа на народната одбрана што врз основа на закон и други законски прописи и општи акти на Заедницата ќе му бидат ставени во надлежност.

Член 292

За извршување на задачите од областа на народната одбрана и цивилната заштита Собранието формира комисија за народна одбрана и ги утврдува другите органи на народната одбрана и цивилната заштита.

Составот, начинот на избор и делокругот на работата на комисијата и другите органи на народната одбрана и цивилната заштита го утврдува Собранието на Заедницата со посебен општ акт.

Член 293

Секретарот на Заедницата како раководител на подготовките за одбрана и заштита во случај на војна ги врши особено следните работи:

1. се грижи за спроведување на општите прописи и одлуки на надлежните органи што се однесуваат на подготовките за одбрана и заштита во случај на војна;
2. се грижи за извршување на одлуките што ги донесува Собранието на Заедницата за спроведување на подготовките за народна одбрана;
3. во случај на непосредна воена опасност организира спроведување на пропишани мерки за при-

правност, а во случај на мобилизација и војна организира и непосредно раководи со подготовките за преминување на Заедницата во воена организација.

4. врши и други работи што со закон и други општи прописи на општествено-политичките заедници и општи акти на Заедницата ќе му бидат ставени во надлежност.

Член 294

Работната заедница на Стручната служба на Заедницата организира и спроведува подготовки и презема мерки за одбрана и заштита и за работа во случај на непосредност и во војна и за таа цел утврдува органи на народната одбрана и донесува план за одбрана.

За извршување на задачите од областа на народната одбрана и цивилната заштита, работната заедница обезбедува потребни финансиски средства.

IX

СТАТУТ И ДРУГИ ОПШТИ АКТИ НА ЗАЕДНИЦАТА

Член 295

Општи акти на Заедницата се: Статут на Заедницата, правилници, одлуки, деловници и упатства.

Член 296

Предлог за донесување на општи акти, склучување на општествени договори или самоуправни спогодби можат да поднесат:

1. секој делегат во Собранието на Заедницата;
 2. Извршниот одбор на Собранието на Заедницата;
 3. секој собор на делегатите;
 4. комисиите и другите работни тела на Собранието на Заедницата;
 5. Делегацијата и делегациите на членовите на Заедницата;
 6. одборот на самоуправни контрола на Заедницата;
 7. Собранието на општина — Тетово;
 8. Општинска синдикална организација и другите општествено-политички организации во Тетово.
- Предлогот за донесување на општ акт се поднесува во форма на нацрт со потребно образложение.

Член 297

За предлогот за донесување на општ акт се изјаснува Извршниот одбор на Собранието на Заедницата.

Утврдениот предлог на нацртот, Извршниот одбор го доставува на Собранието на Заедницата.

Ако Извршниот одбор не го усвои предлогот за донесување на општ акт, должен е за тоа да го извести предлагачот.

Член 298

Статутот на Заедницата како Нацрт-Статутот се изнесува на јавна дискусија.

Јавната дискусија по Нацрт-Статутот на Заедницата трае 30 дена.

Член 299

Собранието може да одлучи да изнесе на јавна дискусија и други самоуправни општи акти пред нивното конечно одлучување, а особено самоуправните општи акти со кои се утврдуваат правата и обврските од здравствената заштита и другите права од здравственото осигурување.

Член 300

Работните луѓе — основачи на Заедницата се изјаснуваат по Статутот и другите општи акти на Заедницата на собири на работни луѓе во организациите на здружен труд и другите самоуправни организации и заедници.

Член 301

Делегациите на работни луѓе — оснивачи на Заедницата се должни по доставениот акт да прибават мислење од собираите на работни луѓе и да го достават на делегатската единица.

Член 302

Делегациите во делегатската единица ги разгледуваат доставените предлози, мислења и забелешки, ги усогласуваат ставовите на соборите на работни луѓе, односно делегациите и за тоа доставуваат и предлози и мислења на Извршниот одбор.

Во колку делегациите не достават свои извештаи односно мислења и предлози во доставениот рок, ќе се смета дека по доставениот акт немаат никакви забелешки и предлози.

Член 303

Актите што се изнесуваат на јавна дискусија се доставуваат задолжително на Собранието на општина — Тетово, на општествено-политичките организации во Тетово, како и на другите самоуправни организации и заедници за кои ќе одлучи Собранието на Заедницата.

Член 304

Јавната дискусија ја организира и следи Извршниот одбор на Собранието и му поднесува на Собранието извештај за резултатите од јавната дискусија.

Извештајот од јавната дискусија ги опфаќа мислењата и предлозите што биле изнесени во јавната дискусија.

Член 305

Самоуправните и други општи акти што ги донесува Собранието и неговите собори ги потпишува претседателот на Собранието на Заедницата.

Член 306

Статутот, самоуправните и други општи акти што ги донесува Собранието на Заедницата се објавуваат во „Службениот весник на СРМ“.

Член 307

Статутот и другите општи акти на Заедницата влегуваат во сила осмиот ден од денот на објавувањето, доколку од особено оправдани причини, со поедини општи акти не е поинаку одредено, а се применуваат од денот одреден со тие акти.

Статутот на Заедницата се објавува по добивањето на потврда од Собранието на општина — Тетово.

Член 308

Одредбите на овој статут за постапката за донесување и објавување на општите акти што ги донесува со решение на Заедницата се применуваат и во поглед на постапката за измените и дополнувањата на тие акти доколку со овој статут не е поинаку предвидено.

Член 309

Предлог за изменување на Статутот на Заедницата може да поднесе:

- секој собор на делегатите;
- Извршниот одбор;
- Одборот за самоуправна контрола; и
- најмалку 15 делегати.

По предлогот за измена на Статутот одлучува Собранието на Заедницата на заедничка седница на сите собори на делегати.

За предлог за изменување на Статутот на Заедницата се изјаснува и Општинската синдикална организација.

Член 310

Ако предлогот за измени на Статутот на Заедницата содржи битни измени во односите утврдени со Статутот на Заедницата, задолжително се изнесува на јавна дискусија.

Измена на Статутот се врши со статутарните одлуки.

Член 311

Кога некој општ акт ќе претрпи повеќе измени и дополнувања, Извршниот одбор на Собранието го утврдува и објавува пречистениот текст на тој акт.

X

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 312

Сите општи акти донесени од Собранието на Заедницата пред донесувањето на овој статут ќе се усогласат со Статутот најдоцна во рок од една година по влегувањето во сила на Статутот.

Член 313

Со денот на влегувањето во сила на овој статут престануваат да важат:

1. Одлуката за утврдување на органите на управувањето и другите органи на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Тетово („Службен весник на СРМ“ број 32/74).

2. Одлуката за привремено регулирање на одделни прашања за финансирање и финансиско работење на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Тетово („Службен весник на СРМ“ број 32/74).

Член 314

Овој статут влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

Број 0205-948
17 септември 1976 година
Тетово

Претседател,
Звонко Блажевски, с. р.

Објасен дел

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОКРУЖЕН СУД ВО СКОПЈЕ

Пред Окружниот суд во Скопје се води постапка за развод на брак по правната работа на тужителката Медина Муриќ од Скопје, ул. „399“ бр. 12, против тужениот Мујо Муриќ од Скопје, ул. „399“ бр. 12, со непознато место на живеење.

Се поканува тужениот Мујо Ариф Муриќ да се јави во рок од 30 дена во судот или да ја достави својата сегашна адреса. Во спротивно ќе му биде одреден привремен старател во смисла на член 77 од ЗПП, кој ќе ги застапува интересите на тужениот во предметниот спор.

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 1195/76 од 1. III. 1977 година. (25)

ОПШТИНСКИ СУД ВО БИТОЛА

Пред Општинскиот суд во Битола заведен е спор за развод на брак по тужбата на Снежана Јовановска од Битола, ул. „Коста Абрашевиќ“ бр. 27, против тужениот Методија Јовановски, ул. „Маршал Тито“ бр. 46, сега на работа во Германија, со непознато место на живеење.

Се повикува тужениот Методија Јовановски, да се јави во овој суд или да ја достави својата адреса во рок од 30 дена од објавувањето на овој оглас. Во спротивно судот ќе му определи старател кој ќе го застапува до окончувањето на спорот.

Од Општинскиот суд во Битола, П. бр. 41/77. (26)

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО

Пред овој суд е заведен предлог за уредување на меѓа од страна на предлагачот Јордан Стојчевски од Скопје, ул. „Горче Петров“ бр. 146, против противниците Сулејмани Сулејман Несими и Драго Блажевски од село Теарце.

Бидејќи противникот Драго Блажевски се наоѓа во САД со непозната адреса, се повикува да се јави во судов во рок од месец дена, сметано од денот на објавувањето на огласот. Исто така се повикува и секое лице кое знае каде се наоѓа лицево да го извести судот.

Од Општинскиот суд во Тетово, Р. бр. 419/73. (27)

Пред Општинскиот суд во Тетово заведена е тужба за сопственост и владение на движни ствари од страна на Добрица Илова Савевска од село Јегуновце, против тужениот Стојче Савевски од село Јанчиште, сега со непозната адреса во Германија, вредност 15.000 нови динари.

Се повикува тужениот Стојче Савевски да се јави во Општинскиот суд во Тетово и да ја достави својата адреса или да определи свој полномошник кој ќе ги застапува неговите интереси во спорот и тоа во рок од 30 дена по објавувањето на огласот, а во колку тоа не го стори во определениот рок ќе му биде поставен привремен старател.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 35/77. (28)

Пред Општинскиот суд во Тетово заведена е тужба за долг од 1.500 н. динари од страна на тужителот Борис Паунов Кочовски од село Теарце против тужената Кимет Муареми од село Теарце.

Бидејќи тужената Кимет Муареми од село Теарце, сега на времена работа во Германија со непозната адреса, се повикува во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на СРМ“ да се јави во судот или да определи свој полномошник кој ќе ги застапува нејзините интереси. Во колку тоа не го стори во определениот рок ќе ѝ биде поставен привремен старател.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 464/76. (29)

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните загубени документи:

Уверение рег. бр. 320 за положена прва помош на име Диме Димоски, ул. „Ж. Брајковски“ бр. 49, Гостивар. (872)

Свидетелство за II клас, издадено од Гимназијата „Орце Николов“, Скопје на име Илија Васо Раичковиќ, Скопје. (106)

Свидетелство за квалификуван возач за друмски сообраќај, издадено од АСУЦ — Скопје на име Милиќ Стаменковиќ, Скопје. (107)

Воена книшка издадена од Скопје на име Ѓорѓи Николовски, Скопје. (108)

Здравствена легитимација издадена од Скопје на име Никола Вељановски, Скопје. (109)

Воена книшка издадена од Липљан на име Браим Криези, Скопје. (110)

Свидетелства за V и VI одделение, издадени од Основното училиште „Коле Неделковски“ — Скопје, вечерно училиште за возрасни на име Милан Николовски, Скопје. (111)

Ученичка книшка за завршено IV одделение, издадена од Основното училиште „Горче Петров“ во Г. Петров II на име Анастас Каранфиловски, Горче Петров II. (112)

Здравствена легитимација издадена од Скопје на име Баки Муча, Скопје. (113)

Свидетелство за II година, издадено од Училишката школа „Никола Карев“ — Скопје на име Раде Ристевски, Скопје. (114)

Здравствена легитимација издадена од Скопје на име Николета Петрова, Скопје. (115)

Свидетелство за IV одделение, издадено од Основното училиште во с. Јаргулица, Радовиш на име Ленче Ѓорѓиева, Скопје. (116)

Ученичка книшка за V одделение, издадена од Основното училиште во нас. Бутел I на име Весна Недановска, Скопје. (117)

Свидетелство за VIII одделение, издадено од Основното училиште „Гоце Делчев“ во с. Белимбегово на име Мирослав Станковиќ, с. Марино, Скопје. (118)

Ученичка книшка за незавршен I клас, издадена од Градежниот машински центар во Скопје на име Југослав Јандриевски, Скопје. (119)

Воена книшка издадена од Карловац на име Адем Бибиќ, Скопје. (120)

Свидетелство за VIII одделение издадено од Училиштето „Лирија“ — Скопје на име Сељман Идризи, Скопје. (121)

Работна книшка издадена од Скопје на име Вера Деловска, Скопје. (122)

Ученичка книшка за II година, издадена од Стенодактилографското училиште во Скопје на име Виктор Матиќ, Скопје. (123)

Ученичка книшка за III година, издадена од Гимназијата „Никола Карев“ Скопје на име Љубомир Танески, Скопје. (124)

Ученичка книшка за V одделение, издадена од Основното училиште „Лазо Трповски“ — Скопје на име Силвана Кочовска, Скопје. (125)

Воена книшка издадена од Идрија, Словенија на име Спирославо Блажо Лазаревски, Скопје. (126)

Ученичка книшка за VIII одделение, издадена од Основното училиште „13 ноември“ — Скопје на име Весна Димчевска, Скопје. (127)

Свидетелство за I година, издадено од ГУЦ „Здравко Цветковски“ — Скопје на име Ваља Јаковлевиќ, Скопје. (128)

Ученичка книшка за VIII одделение, издадена од Основното училиште „Сава Ковачевиќ“ — Скопје на име Ѓоко Манчевски, Скопје. (129)

Воена книшка издадена од Постојна на име Кузе Ангеле Кузмановски, Скопје. (130)

Свидетелство за V одделение на име Никола Србиноски, с. Дреновци, Прилеп. (131)

Свидетелство за VI одделение на име Никола Србиноски, с. Дреновци, Прилеп. (132)

Свидетелство за VIII одделение на име Ганија Ибоски, с. Дебреште, Прилеп. (133)

Свидетелство за завршено V одделение на име Цветанка Димитровска, ул. „Гемидиска“ бр. 41, Скопје. (134)

Пасош на име Спасија Бунтеска, с. Гол. Коњари, Прилеп. (135)

Ученичка книшка за VII одделение на име Фанка Костадиновска, ул. „Пенка Котеска“ бр. 124, Прилеп. (136)

Свидетелство за VIII одделение на име Фанче Николоска, ул. „Питу Гули“ бр. 13, Прилеп. (137)

Работна книшка на име Боро Михајловски, н. „Карпош“ б.б., Куманово. (138)

Свидетелство за завршен I клас текстилно училиште, издадено од Гимназијата „Моша Пијаде“ — Кр. Паланка на име Драги Маџовски, с. Кркла, Кр. Паланка. (139)

Здравствена легитимација на име Благородна Герова Миленкова, ул. „Илинденска“ бр. 67, Виница. (140)

Свидетелство за VI одделение на име Мисим Беџети, ул. „Илинден“ бб, Тетово. (141)

Земјоделска здравствена книшка на име Цвдет А. Исени, с. Г. Речица, Тетово. (143)

Возачка дозвола на име Илјас Адеми с. Боговиње, Тетово. (142)

Ученичка книшка за VI одделение на име Бајрам Денали, с. Боговиње, Тетово. (144)

Ученичка книшка од IV одделение на име Шаип Беадини, с. Боговиње, Тетово. (145)

Свидетелство за IV одделение на име Суљејман Адеми, с. Стримница, Тетово. (146)

Свидетелство за VII одделение на име Илми Сеадини, с. Синичане, Тетово. (147)

Ученичка книшка за IV одделение на име Милаим Ајрули, с. Каменане, Тетово. (148)

Ученичка книшка за IV одделение на име Мухарем Имеји, с. Боговиње, Тетово. (149)

Свидетелство за VIII одделение на име Хаким Алиу с. Градец, Тетово. (150)

Свидетелство од осумгодишно училиште на име Амди Асани, с. Равен, Гостивар. (151)

Свидетелство за VIII одделение на име Абдулсади Садику, с. Балиндол, Гостивар. (152)

Свидетелство од осумгодишно училиште на име Абдулмасер Веапи, с. Вруток, Гостивар. (153)

Свидетелство од II одделение на име Феми Салиу, с. Добридол, Гостивар. (154)

Свидетелство за VI одделение на име Намик Бафтијари, с. Добридол, Гостивар. (155)

Свидетелство од II година индустриско училиште на име Спасен Јованоски, ул. „Железничка“ бр. 5, Гостивар. (156)

Ученичка книшка и свидетелства на име Идрис Рамадани, с. Чегране, Гостивар. (157)

Свидетелство од VII одделение на име Гулнеир Јусуфи, ул. „Иво Л. Рибар“ бр. 13, Гостивар. (158)

Свидетелство од II година индустриско училиште, електричен смер на име Душко Илијески, с. Балиндол, Гостивар. (159)

Свидетелство од IV клас гимназија на име Сали Ибиши, ул. „Т. Черепналкоски“ бр. 4, Гостивар. (160)

Ученичка книшка на име Дашмир Незири, ул. „Н. Параунов“ б.б. Гостивар. (161)

Ученичка книшка на име Џемиш Салиу, с. Речане, Гостивар. (162)

Ученичка книшка за VI одделение на име Лена Ристевска, с. Брод, Битола. (163)

Работна книшка издадена од Битола на име Златко Димовски, ул. „Иван Милутиновиќ“ бр. 98/7, Битола. (164)

Работна книшка на име Сабри Ислами, ул. „Карл Маркс“ бр. 152, Куманово. (165)

Работна книшка на име Селман Исни, с. Ваксинце, Куманово. (166)

Воена книшка на име Суби Бизати, ул. „ЈНА“ бр. 55, Струга. (167)

Здравствена книшка на име Ристакија Костадинова, Веница. (168)

Ученичка книшка за III година на име Љупчо Петрушев, ул. „Орце Шутев“ бр. 3, Т. Велес. (169)

Свидетелство за VI одделение на име Синан Целадини, с. Нераште, Тетово. (170)

Свидетелство за VI одделение на име Ибраим Незири, с. Порој, Тетово. (171)

Свидетелство за IV одделение на име Сервет Сулејмани, с. Порој, Тетово. (172)

Свидетелство за VI одделение на име Сахит Јусуфи, с. Порој, Тетово. (173)

Лична карта на име Самит Хусеини, ул. „Џетинска“ бр. 84, Тетово. (174)

Свидетелство за VII одделение на име Гани Мурати, с. Џепчиште, Тетово. (175)

Свидетелство за IV одделение на име Меби, Максоти, с. Г. Лешница, Тетово. (176)

Свидетелство за IV одделение на име Рефик Адеми, с. Милетино, Тетово. (177)

Работна книшка на име Марија Пепелугоска, ул. „Вл. Јовчески“ бр. 17, Прилеп. (178)

Ученичка книшка од V до VIII одделение на име Снежана Цветкоска, ул. „Ладо Стојаноски“ бр. 12, Прилеп. (179)

Свидетелство за завршена I и II година трговско училиште на име Неда Јованова, учил. интернат Н. Х. „Орде Чопела“, Прилеп. (180)

Свидетелство за I и II година на име Роза Карафилооска, с. Секирци, Прилеп. (181)

Свидетелство за VIII одделение на име Вера Аризанкоска, ул. „Б. Кидрич“ бр. 83, Прилеп. (182)

Свидетелство бр. 03-130/6 за II клас на име Иван Васев, с. Бигла, Делчево. (183)

Ученичка книшка за V одделение, издадена од Училиштето „Добре Јовановски“, на име Шемсмаил Амдоски ул. „Тризла“ бр. 82, Прилеп. (184)

Ученичка книшка од I клас, издадена од „Р. Ричко“ — метален смер на име Броде Маркоски, с. Пешталево, Прилеп. (185)

Ученичка книшка за VII одделение на име Фикирија Мамудоска, ул. „Тризла“ бр. 505, Прилеп. (186)

Здравствена книшка на име Цена Силјаноска, ул. „Јоска Јорданоски“ бр. 128, Прилеп. (187)

Здравствена легитимација на име Славчо Тантелески, ул. „Блага Ружето“ бр. 43, Прилеп. (188)

Свидетелство за VIII одделение на име Нафис Мамудоски, ул. „Тризла“ бр. 463, Прилеп. (189)

Свидетелство за V одделение на име Васе Волчески, с. Лажани, Прилеп. (190)

Ученичка книшка за IV одделение на име Радмила Милановска, с. Куклица, Кратово. (191)

Свидетелство за VI одделение на име Љатиф Имери, с. Порој, Тетово. (193)

Ученичка книшка за VI одделение на име Али Рамадани, с. Синичане, Тетово. (194)

Свидетелство за V одделение на име Јанузи Абдилбаки, с. Каменане, Тетово. (195)

Ученичка книшка за IV одделение на име Даути Зулкуфли, с. Синичане, Тетово. (196)

Ученичка книшка за IV одделение на име Исни Зулкуфли, с. Каменане, Тетово. (197)

Свидетелство за IV одделение на име Олга Тодоровска, с. Челопек, Тетово. (198)

Свидетелство за VI одделение, издадено од училиштето „Братство“ — с. Челопек на име Џемил Абазии, с. Челопек, Тетово. (199)

Свидетелство за VI одделение, издадено од Училиштето „Браство“ — с. Челопек на име Нечат Ајрулаи, с. Милетино, Тетово. (200)

Свидетелство за IV одделение на име Даим Шабани, с. Милетино, Тетово. (201)

Свидетелство за IV одделение, издадено од с. Милетино на име Шабан Адеми, с. Милетино, Тетово. (202)

Свидетелство за IV одделение, издадено од с. Милетино на име Вожин Јованоски, с. Милетино, Тетово. (203)

Свидетелство за IV одделение, издадено од с. Милетино на име Зекир Зибери, с. Милетино, Тетово. (204)

Свидетелство за V одделение, издадено од с. Челопек на име Џемал Исмаили, с. Милетино, Тетово. (205)

Свидетелство за VI одделение, издадено од Училиштето „Братство“ с. Челопек на име Целадин Мецити, с. Челопек, Тетово. (206)

Свидетелство за IV одделение, издадено од Училиштето „Братство“ с. Челопек, на име Јахи Јахију, с. Челопек, Тетово. (207)

Свидетелство за VIII одделение на име Зуди Садик, с. Порој, Тетово. (208)

Свидетелство за V одделение на име Феми Арслани, с. Порој, Тетово. (209)

Свидетелство за VI одделение на име Џеваир Фазли, с. Џепчиште, Тетово. (210)

Свидетелство за V одделение на име Абдинасер Камили, с. Порој, Тетово. (211)

Ученичка книшка на име Адбил Меднаф Сулејмани, с. Доброште, Тетово. (212)

Свидетелство за V одделение на име Бешат Исмени, с. Порој, Тетово. (213)

Свидетелство за V одделение на име Нечбедин Весели, с. Џепчиште, Тетово. (214)

Свидетелство за V одделение на име Сефедин Нуримани, с. Порој, Тетово. (215)

Свидетелство за VI одделение на име Сали Нуримани, с. Порој, Тетово. (216)

Свидетелство за IV одделение на име Сами Алија, с. Порој, Тетово. (217)

Свидетелство за VII одделение на име Несет Шачири, с. Порој, Тетово. (218)

Свидетелство за V одделение на име Цвета Стојанова, с. Бањица, Тетово. (219)

Свидетелство за IV одделение на име Сефедин Рамадани, с. Боговиње, Тетово. (220)

Свидетелство за VII одделение на име Радослав Геровски, с. Сарачино, Тетово. (221)

Свидетелство за V одделение на име Феим Адеми, с. Челопек, Тетово. (222)

Свидетелство за IV одделение на име Селим Амети, с. Нераште, Тетово. (223)

Возачка дозвола на име Екрем Демири, с. Требош, Тетово. (224)

Сообраќајна дозвола на име Екрем Демири, с. Требош, Тетово. (225)

Ученичка книшка на име Јусуф Даути, с. М. Речица, Тетово. (226)

Свидетелство за VII одделение на име Фаредин Рустеми, с. Џепчиште, Тетово. (227)

Свидетелство за V одделение на име Зејнулаи Џемаилаки, с. Порој, Тетово. (228)

Свидетелство за VII одделение на име Акиќ Рамадани, с. Добарце, Тетово. (229)

Свидетелство за IV одделение на име Лиман Азири, с. Беловиште, Гостивар. (230)

Свидетелства за I, II и III година на име Ѓорѓија Ѓорѓиевски, с. Печково, Гостивар. (231)

Ученичка книшка на име Веска Николоска, ул. „Гоце Делчев“, Гостивар. (232)

Свидетелство за V одделение на име Бари Јакупи, с. Чајле, Гостивар. (233)

Ученичка книшка на име Екрем Џемаили, ул. „18 ноември“ бр. 83, Гостивар. (234)

Лична карта на име Вејсел Оламани, с. Кафа, Гостивар. (235)

Свидетелство за IV одделение на име Исммет Каксути, с. Добридол, Гостивар. (236)

Свидетелство бр. 1456 за V одделение на име Јонуз Зекири, ул. „Д. Тодороски“ бр. 26, Гостивар. (237)

Свидетелство за V одделение на име Иса Афмети, с. Беловиште, Гостивар. (238)

Ученичка книшка на име Ленче Наумоска, с. Д. Бањица, Гостивар. (239)

Свидетелство за VII одделение на име Дервиш Сејдини, с. Беловиште, Гостивар. (240)

Свидетелство за I година индустриско училиште на име Љупче Андриески, Гостивар. (241)

Сообраќајна книшка рег. бр. ТЕ 39—50 на име Добре Манасиевски, ул. „18 ноември“ бр. 35, Гостивар. (242)

Ученичка книшка на име Дамијали Рамадани, ул. „Ленинградска“ бр. 63, Гостивар. (243)

Возачка дозвола бр. 3846 на име Душко Шарески, ул. „ЈНА“ бр. 22, Гостивар. (244)

Свидетелство за IV одделение на име Магда Митреска, с. Тумчевиште, Гостивар. (245)

Возачка дозвола на име Абдулменсур Мемеди, с. Дебреште, Гостивар. (246)

Свидетелство за IV одделение на име Фаик Џенали, ул. „Призренски пут“ бр. 10, Урошевац. (247)

Свидетелство од III одделение на име Рафет Алилоски, с. Лажани, Прилеп. (248)

Свидетелство за VII одделение на име Цвета Стојаноска, с. Сарандиново, Прилеп. (249)

Ученичка книшка од I-VI одделение на име Сулејман Асаноски, с. Дебреште, Прилеп. (250)

Свидетелство за VI одделение на име Заим Ибровиќ, с. Житоше, Крушево. (251)

Воена книшка издадена од Т. Велес на име Слободан Кузмановиќ, с. Старо Нагоричане, Куманово. (252)

Свидетелство бр. 284/71, издадено од Заводот за запослување Кр. Паланка на име Раде Дончевски, с. Паклиште, Кр. Паланка. (253)

Свидетелство за VIII одделение на име Борја Јанковски, Кр. Паланка. (254)

Ученичка книшка од I до V одделение основно училиште на име Савлија Мифтароска, с. Преглево, Брод Македонски. (255)

Свидетелство за завршено VI одделение, издадено од Училиштето „Даме Груев“ — Градско на име Верица Маркова, с. Ногаевци, Т. Велес. (256)

Ученичка книшка издадена од Основното училиште „Даме Груев“ — Градско на име Вера Попова, с. Градско, Т. Велес. (257)

Свидетелство од VI одделение на име Шабан Нуредини, с. Порој, Тетово. (258)

Свидетелство од VII одделение на име Мемети Шукри, с. Џепчиште, Тетово. (259)

Свидетелство од IV одделение на име Кадрија Мустафа, с. Јеловјане, Тетово. (260)

Свидетелство за V одделение на име Синан Џеладини, с. Нераште, Тетово. (261)

Ученичка книшка на име Имран Фузулаи, ул. „Р. Оцаклиоски“ бр. 32, Гостивар. (262)

Ученичка книшка на име Месут Азизи, с. Падалиште, Гостивар. (263)

Ученичка книшка на име Жалиф Ислами, с. Стројане, Гостивар. (264)

Ученичка книшка на име Целеби Салији с. Кафа, Гостивар. (265)

Свидетелство за VIII одделение на име Мара М. Јованова, Винаца. (266)

Воена книшка издадена од Скопје на име Идриз Кадрија, Скопје. (268)

Свидетелства за I, II и III година, издадени од Медицинското училиште во Скопје — оддел акушерски на име Драгица Јанеска, Скопје. (269)

Свидетелство бр. 233/57 за VIII одделение, издадено од Осмолетката „Гоце Делчев“ — Скопје на име Елена Неделкова, Скопје. (270)

Здравствена легитимација издадена од Скопје на име Славе Ковачевски, Скопје. (271)

Здравствена легитимација издадена од Скопје на име Нада Манева, Скопје. (272)

Свидетелство за VIII одделение, издадено од Основното училиште „Иднина“ — Скопје на име Орхан Салихи, Скопје. (273)

Работна книшка издадена од Скопје на име Шаби Казимовски, Скопје. (274)

Воена книшка издадена од Кочани на име Гене Младеновски, Скопје. (275)

Работна книшка издадена од Скопје на име Демир Салиев, с. Сарај, Скопје. (276)

Здравствена легитимација издадена од Скопје на име Милица Главичиќ, Скопје. (277)

Свидетелство за положен завршен испит, издадено од Економското училиште „Моша Пијаде“ — Скопје на име Снежана Секулова, Скопје. (278)

Здравствена легитимација издадена од Скопје на име Ѓорѓи Кирков, Скопје. (279)

Свидетелство за II година издадено од Средно техничкото училиште „Здравко Цветковски“ — геодетски оддел — Скопје на име Пидо Ванев Јандров, Скопје. (280)

Воена книшка издадена од Зајечар на име Ејуп Мемешовски, Скопје. (281)

Здравствена легитимација издадена од Скопје на име Месуде Муаремовска, Скопје. (282)

Здравствена легитимација издадена од Скопје на име Незир Бехљуљи, Скопје. (283)

Здравствена легитимација издадена од Скопје на име Мирјана Спасовска, с. Д. Лисиче, Скопје. (284)

Индекс бр. 6828 издаден од Медицинскиот факултет — Скопје на име Васил Чешларов, Скопје. (285)

Воена книшка издадена од Марибор на име Кирило Илиев Јордановски, Скопје. (286)

Работна книшка издадена од Скопје на име Мида Шабовиќ, Скопје. (287)

Уверение за КВ — армирач, издадено од ГМЦ за образование на кадри на име Блаже Нолевски, ул. „Л. Корија“ бр. 22, Битола. (288)

Здравствена легитимација на име Герда Стојкоска, ул. „Орде Чопела“ бр. 175а, Прилеп. (289)

Ученичка книшка за завршено VII и незавршено VIII одделение на име Сузана Стојкоска, ул. „Орде Чопела“ бр. 175а, Прилеп. (290)

Уверение за сидаро-фасадер на име Борис Бобески, ул. „Пелагонија“ бр. 15, Прилеп. (291)

Воена книшка издадена од Титоград на име Благоја Петковски, ул. „ЈНА“ бр. 27, Куманово. (292)

Диплома за електричар издадена од Куманово на име Љубомир Гријаковиќ, ул. „Б. Тарцан“ бр. 32, Куманово. (293)

Диплома за радио — РТВ механичар издадена од Куманово на име Љубомир Гријаковиќ, ул. „Б. Тарцан“ бр. 32, Куманово. (294)

Свидетелство за V одделение основно училиште на име Баки Рамадани, с. Каменјане, Тетово. (295)

Свидетелство за VI одделение на име Алирами Реџеџи, с. Каменјане, Тетово. (296)

Свидетелство за IV одделение на име Авни Абдиу, с. Каменјане, Тетово. (297)

Свидетелство за VII одделение на име Бејтула Зеџири, с. Синичане, Тетово. (298)

Свидетелство за VI одделение, издадено од Училиштето „Братство“ — с. Челопек на име Фекри Бајрами, с. Челопек, Тетово. (299)

Свидетелство издадено од Гимназијата „Кирил Пејчиновиќ“ на име Абдула Касами, с. Челопек, Тетово. (301)

Свидетелство издадено од Гимназијата „Кирил Пејчиновиќ“, на име Абдула Касами, с. Челопек, Тетово. (302)

Здравствена легитимација на име Ревиије Алимани, с. М. Речица, Тетово. (303)

Возачка дозвола на име Имери Рамис, с. Челопек, Тетово. (304)

Свидетелство за КВ — тесар бр. 04-5773-62 на име Акиф Рамадани, с. Требиште, Гостивар. (305)

Ученичка книшка на име Сали Велиу, с. Сенце, Гостивар. (306)

Свидетелство за VII одделение на име Загорка Ристоска, с. Врпчиште, Гостивар. (307)

Свидетелство за III година на име Ѓорѓија Ѓорѓески, с. Печково, Гостивар. (308)

Свидетелство за VIII одделение на име Лезем Селими, ул. „Балиндолска“ бр. 101, Гостивар. (309)

Ученичка книшка на име Тефик Мемеди, ул. „М. Андоноски“ бр. 70, Гостивар. (310)

Свидетелства за I и II година на име Петре Исаџоски, с. Величица, 62, Гостивар. (311)

Свидетелство за VI одделение на име Сами Таири, с. Лакавица, Гостивар. (312)

Свидетелство за VIII одделение на име Менсур Латифи, с. Врпчиште, Гостивар. (313)

Ученичка книшка за V одделение, издадена од Основното училиште с. Долнени на име Радован Велески, с. Браилово, Прилеп. (314)

Свидетелство за VII одделение на име Верка В. Тренкоска, с. Лажани, Прилеп. (315)

Свидетелство за VII одделение на име Васка Мојсоска, с. Ропотово, Прилеп. (316)

Ученичка книшка за I клас гимназија на име Горан Јосифовски, ул. „Ѓуро Салај“ бр. 26, Куманово. (317)

Воена книшка на име Рамадан Клена, с. Радолиште, Струга. (318)

Свидетелство за VIII одделение на име Здравко Ѓорѓиевски, с. Чашка, Т. Велес. (319)

Свидетелство за завршено VI одделение, издадено од Основното училиште „Даме Груев“ — Градско на име Ѓурѓа Павлова, Градско, Т. Велес. (320)

Свидетелство за завршено V одделение, издадено од Централното основно училиште „Даме Груев“ — Градско на име Лазо Николов, с. Уланди, Т. Велес. (321)

Свидетелство на име Елези Меваип, ул. „Питу Гули“ бр. 38, Тетово. (322)

Свидетелство од V одделение на име Јусуф Даути, с. Синичане, Тетово. (323)

Ученичка книшка од IV одделение на име Абдираман Ајрули, с. Каменјане, Тетово. (324)

Земјоделска здравствена легитимација на име Афродита Арслани, с. Жељино, Тетово. (325)

Работна книшка на име Невзат Шаџири, с. Речица, Тетово. (326)

Земјоделска здравствена книшка на име Расим Баље, с. Јеловјане, Тетово. (327)

Земјоделска здравствена легитимација на име Шемсидин Баље, с. Јеловјане, Тетово. (328)

Сообраќајна дозвола на име Зенун Билали, с. Чеграње, Гостивар. (329)

Свидетелство од VIII одделение на име Кенан Неџири, ул. „Слободан Пепоски“ бр. 4, Гостивар. (330)

Возачка дозвола бр. 2418 на име Муаметумут Агаи, ул. „Н. Парапунов“ бр. 56, Гостивар. (331)

Свидетелство од IV клас основно училиште на име Селим Рамани, с. Здуње, Гостивар. (332)

Свидетелство од осумгодишно училиште на име Елмас Ибраими, с. Вруток, Гостивар. (333)

Свидетелство од осумгодишно училиште на име Зулфи Адеми, с. Здуње, Гостивар. (334)

Свидетелство од VIII одделение на име Имреџуа Фетаџи, с. Вруток, Гостивар. (335)

Свидетелство за V одделение на име Сејдин Ферати, с. Дебреше, Гостивар. (336)

Свидетелство за V одделение на име Зени Набиу, с. Добридол, Гостивар. (337)

Сообраќајна книшка на име Муарем Ханџиу, ул. „Б. Кидрич“ бр. 159, Гостивар. (338)

Свидетелство на име Гезеш Алиу, с. Долна Ваница, Гостивар. (339)

Свидетелство за завршено основно училиште на име Екрем Мазлами, с. Добридол, Гостивар. (340)

Свидетелство за VII одделение на име Мазлами Беари, с. Добридол, Гостивар. (341)

Свидетелство на име Мара М. Бојчовска, Берово. (342)

Работна книшка на име Аир Алиоски, ул. „Дунавска“ бр. 21, Прилеп. (343)

Свидетелство за III година машински смер на име Благоја, Преспански, с. Пашино Рувци, Прилеп. (344)

Воена книшка на име Никола Бадароски, ул. „Орде Чопела“ бр. 32, Прилеп. (345)

Лична карта на име Љубе Пројчески, с. Тополчани, Прилеп. (346)

Свидетелство за VI одделение на име Цветанка Крстеска, с. Секирци, Прилеп. (347)

Свидетелство за завршено средно економско училиште на име Благоица Нешкова, ул. „Чупино Брдо“ бр. 22, Куманово. (348)

Свидетелство на име Јонус Мисими, Тетово. (349)

Свидетелство на име Зурап Адеми, с. Д. Палчиште, Тетово. (350)

Здравствена легитимација на име Ѓулсима Реџеџи, ул. „Пролетерска“ бр. 4, Тетово. (351)

Земјоделска здравствена книшка на име Раџип Аљили, с. Стримница, Тетово. (352)

Ученичка книшка од IV одделение на име Арун Весели, с. Каменјане, Тетово. (353)

Инвалидска здравствена книшка на име Абди Ѓаџери, ул. „18 Ноември“ бр. 92, Гостивар. (354)

Ученичка книшка на име Тени Алиу, с. М. Турчане, Гостивар. (355)

Возачка дозвола бр. 4976 на име Нуредин Целили, ул. „Драге Тодороски“ бр. 30, Гостивар. (356)

Диплома на име Бранко Анастасиески, ул. „Т. Андоноски“ бр. 11, Гостивар. (357)

Ученичка книшка на име Луан Мустаџи, ул. „М. Симоноски“ бр. 9, Гостивар. (358)

Свидетелство од IV одделение на име Садби Рамадани, ул. „Н. Парапунов“ бр. 66, Гостивар. (359)

Свидетелство од IV одделение на име Амет Бајрами, с. Орџуше, Гостивар. (360)

Свидетелство за завршено V одделение на име Шефик Ибраими, с. Дебреше, Гостивар. (361)

Свидетелство од IV одделение на име Сејфулаи Неџати, с. Врапчиште, Гостивар. (362)

Свидетелство за осумгодишно училиште на име Мемет Нуредини, с. Речане, Гостивар. (363)

Свидетелство од I година индустриско училиште на име Абдулџемил Шазивар, с. Желино, Гостивар. (364)

Ученичка книшка на име Илче Крстески, ул. кеј „Вардар“ — Гостивар. (365)

Ученичка книшка на име Неџби Бешири, ул. „Беличица“ бр. 69, Гостивар. (366)

Свидетелство од II година на име Петре Исакоски, ул. „Беличица“ бр. 62, Гостивар. (367)

Свидетелство на име Ангеле Маркоски, с. Диф, Гостивар. (368)

Свидетелство за I година текстилно училиште на име Зора Коралиоска, с. М. Коњари, Прилеп. (369)

Свидетелство за IV година трговско училиште на име Љубе Маџероски, ул. „Мукос“ бр. 35, Прилеп. (370)

Лична карта на име Никола Конески, с. Дреновици, Прилеп. (371)

Воена книшка на име Рамиз Каришич, с. Лажани, Прилеп. (373)

Работна книшка издадена од Куманово на име Бекир Шакири, ул. „11 Ноември“ бр. 11, Куманово. (374)

Работна книшка на име Павле Давидовиќ, Куманово. (375)

Воена книшка на име Јован Крстаноски, с. Радожда, Струга. (376)

Свидетелство од V одделение на име Авди Садик, с. Добарце, Тетово. (377)

Здравствена легитимација на име Ајше Бајрами, с. Селце, Тетово. (378)

Здравствена легитимација на име Мирфиде Азири, ул. „Илинденска“ бр. 220, Тетово. (379)

Свидетелство за I клас гимназија на име Мемет Абдула Мемеди, с. Пршовце, Тетово. (380)

Здравствена легитимација на име Исмет Адилџи, с. Желино, Тетово. (381)

Лична карта на име Харун Харуим, с. Шипковица, Тетово. (382)

Здравствена книшка на име Ѓулфиде Р. Исени, с. Теново, Тетово. (383)

Здравствена земјоделска легитимација на име Кенан Исени, с. Теново, Тетово. (384)

Здравствена легитимација на име Шазије Илџази, ул. „29 Ноември“ бр. 70, Тетово. (385)

Ученичка книшка на име Целал Синани, с. Чајле, Гостивар. (386)

Ученичка книшка на име Илџаз Синани, с. Чајле, Гостивар. (387)

Свидетелство за VIII одделение на име Издре Димитриески, с. Г. Гоновица, Гостивар. (388)

Свидетелство на име Ракип Ејуп, с. Вруток, Гостивар. (389)

Свидетелство на име Шабан Куртиши, с. Речане, Гостивар. (390)

Свидетелство на име Мислим Мислими, с. Д. Јеловце, Гостивар. (391)

Свидетелство на име Бесир Мансуп, с. Оркуше, Гостивар. (392)

Свидетелство на име Џеват Касами, с. Речане, Гостивар. (393)

Свидетелство за IV одделение на име Редџ Чртма, с. Врапчиште, Гостивар. (394)

Свидетелство за IV одделение на име Џабир Шемси, с. Врапчиште, Гостивар. (395)

Свидетелство на име Шеат Белова, с. Вруток, Гостивар. (396)

Свидетелство за VII одделение на име Драги Маликовски, Берово. (397)

Свидетелство за VIII одделение на име Светлана Горгиевска, ул. „М. Тито“ бр. 25, Делчево. (398)

Свидетелство за IV одделение на име Зуја Николова, ул. „И. Л. Р.“ бр. 22, Делчево. (399)

Свидетелство за VIII одделение на име Ѓулизера Јашарова, ул. „Ванчо Прке“ — Делчево. (400)

Ученичка книшка за IV одделение на име Сали Салим, с. Каменџане, Тетово. (401)

Свидетелство на име Заими Фети, с. Речане, Гостивар. (402)

Свидетелство на име Сабит Илџази, с. Вруток, Гостивар. (403)

Свидетелство за КВ метало-стругар на име Шакип Несими, с. Форино, Гостивар. (404)

Ученичка книшка на име Фезах Фетаи, ул. „18 Ноември“ бр. 146, Гостивар. (405)

Свидетелство на име Целал Синани, с. Д. Бањица, Гостивар. (406)

Ученичка книшка на име Максуп Сулејмани, ул. „Д. Тодоровски“ бр. 4, Гостивар. (407)

Свидетелство за I клас индустриско училиште на име Целал Куртиши, с. Балидол, Гостивар. (408)

Свидетелство за I клас индустриско училиште на име Идриз Редџи, с. Теарце, Тетово. (409)

Свидетелство за V одделение на име Весела Гистеска, с. Тополчани, Прилеп. (411)

Свидетелство за VI одделение на име Зора Славеска, с. Зркле, Македонски Брод. (412)

Воена книшка издадена од Дубровник на име Тефко Грозданоски, ул. „I-ва Македонска ударна бригада“ бр. 1, Охрид. (413)

Уверение за положен испит прва помош на име Емини А. Меметали, с. Д. Палчиште, Тетово. (414)

Лична карта на име Самет Камбери, с. Порој, Тетово. (415)

Здравствена легитимација на име Ремзи Камили, с. Нераште, Тетово. (416)

Земјоделска здравствена легитимација на име Даим Е. Оломани, с. Челопек, Тетово. (417)

Ученичка книшка од IV одделение на име Сулџи Редџи, с. Каменџане, Тетово. (418)

Свидетелство за VI одделение на име Енвер Хајрули, с. Каменџане, Тетово. (419)

Земјоделска здравствена книшка на име Бесим Илџази, с. Желино, Тетово. (420)

Работна книшка на име Доста Пепоска, ул. „Ленинградска“ бр. 2, Гостивар. (421)

Свидетелство за VIII одделение на име Атоари Али, с. Лакавица, Гостивар. (422)

Свидетелство на име Иса Садику, с. Д. Бањица, Гостивар. (423)

Свидетелство на име Сабри Садику, с. Д. Бањица, Гостивар. (424)

Ученичка книшка на име Василка Николоска, с. Балидол, Гостивар. (425)

Свидетелство за завршено VIII одделение, издадено од ЦОУ „Борис Кидрич“ — с. Тработивиште на име Миле Иванов, с. Тработивиште, Делчево. (426)

Здравствена легитимација издадена од Скопје на име Марија Богојевска, Скопје. (427)

Ученичка книшка за V одделение издадена од Основното училиште во с. Сингелиќ на име Афис Садики, Скопје. (428)

Свидетелство за IV одделение, издадено од Основното училиште „Цветан Димов“ — Скопје на име Муамед Исеини, Скопје. (429)

Работна книшка издадена од Скопје на име Нада Димовска, Скопје. (430)

Индекс бр. 2960, издаден од Архитектонскиот факултет — Скопје на име Виолета Стевковска, Скопје. (431)

Воена книшка издадена од Чаплина, СРХ на име Трајан Тодоровски, Скопје. (432)

Воена книшка издадена од Скопје на име Стоје Јакимовски, Скопје. (433)

Здравствена легитимација издадена од Скопје на име Јусман Рама, Скопје. (434)

Свидетелство за VIII одделение, издадено од Основното училиште „Дитурија“ во с. Липково, Куманово на име Љутви Редџи, Скопје. (435)

Студентска легитимација бр. 9321, издадена од Педагошката академија во Скопје на име Трајанка Трајковска, Скопје. (436)

Индекс бр. 1458, издаден од Медицинскиот факултет во Скопје на име Елизабета Апостолова, Скопје. (438)

Воена книшка издадена од Требина, СРБХ на име Гого Влаиќ, Скопје. (439)

Здравствена легитимација издадена од Скопје на име Аница Гошевска, Скопје. (440)

Ученичка книшка за VIII одделение, издадена од Основното училиште „Невена Ѓорѓиева — Дуња“ — Скопје на име Дафина Илиевска, Скопје. (441)

Работна книшка издадена од Скопје на име Милаим Етем, Скопје. (442)

Свидетелства за I, II и III одделение, издадени од Основното училиште „Петар Здравковски — Пенко“ во Скопје на име Анета Танчева, Скопје. (443)

Здравствена легитимација издадена од Скопје на име Лидија Ѓорѓиева, Скопје. (444)

Свидетелство за VIII одделение, издадено од Основното училиште „Антон С. Макаренко“ — Скопје на име Ајдар Пашиќ Илмо, Скопје. (445)

Свидетелство за IV одделение, издадено од Основното училиште во с. Кокошиње — Куманово на име Славко Андевски, с. Кокошиње, Куманово. (446)

Здравствена легитимација издадена од Скопје на име Милаим Синановски, Скопје. (447)

Воена книшка издадена од Скопје на име Борис Крстевски, Скопје. (448)

Здравствена легитимација издадена од Скопје на име Димитар Стојановски, Скопје. (449)

Воена книшка издадена од Београд на име Петар Васил Станковски, Скопје. (450)

Индекс бр. 9321, издаден од Педагошката академија — Скопје на име Трајанка Трајковска, Скопје. (451)

Работна книшка издадена од Скопје на име Шукри Амитовски, Скопје. (452)

Свидетелство на име Зоран Кузмановски, с. Зелениково, Скопје. (453)

Воена книшка издадена од В. П. 1266/2 — Ајдовчина на име Бесим Шерифовски, с. Трновци, Битола. (454)

Свидетелство за III година ТУЦ на име Снежана Богеска, ул. „Илија Илиески“ бр. 35, Прилеп. (455)

Здравствена легитимација на име Улвије Еминовски, ул. „Тризла“ бр. 299, Прилеп. (453)

Уверение за завршен лимар на име Трајче Мацовски, с. Мождивјак, Кр. Паланка. (457)

Свидетелство за завршено IV одделение, издадено од Основното училиште „Милан Тевчев“ с. Подлес на име Верка Атанасова, с. Подлес, Т. Велес. (458)

Воена книшка на име Благој Петревски, ул. „Шарска“ бр. 25, Т. Велес. (459)

Свидетелство за IV одделение на име Шабан Ајдини, с. Пирок, Тетово. (460)

Земјоделска здравствена легитимација на име Фадил Аними, с. Д. Палчиште, Тетово. (461)

Свидетелство за IV разред на име Шакир Бејтула, с. Селце Кеч, Тетово. (462)

Возачка дозвола бр. 697 на име Асан Касами, с. Порој, Тетово. (463)

Работна книшка на име Мисим Селими, с. Корито, Гостивар. (464)

Свидетелство за VII одделение на име Кани Бајрами, с. Дебреше, Гостивар. (465)

Свидетелство на име Фуат Браими, с. Вруток, Гостивар. (466)

Диплома на име Трајан Јоноски, ул. „Илинденска“ бр. 87, Битола. (467)

Свидетелство од Основно училиште „11 Октомври“ — Прилеп на име Киро Ѓорѓоски, ул. „Егејска“ бр. 80, Прилеп. (468)

Индекс бр. 1203/75 на име Благој Велковски, ул. „25 Мај“ бр. 2/3, Битола. (469)

Воена книшка на име Раиф Керимоски, с. Ложани, Прилеп. (470)

Воена книшка на име Бејадин Мерсимоски, с. Љабуншта, Струга. (471)

КОНКУРСИ

„ЕНЕРГОИНВЕСТ“ — САРАЈЕВО, ООЗТ „ДОМАШНА ПРОДАЖБА“ Претставништво — Скопје,

распишува

ОГЛАС

за пополнување на работните места:

1. Шеф на пословница во претставништвото (за ОУП и ОШП) 2 извршители.

2. Самостоен референт за продажба 1 извршител. Покрај општите услови, утврдени со Законот, кандидатите треба да ги исполнуваат и следниве услови:

а) За работното место под број 1 — висока стручна подготовка и 4 годишно искуство; — виша стручна подготовка и 6 годишно искуство; — средна стручна подготовка и 10 годишно искуство.

б) За работното место под број 2 — висока стручна подготовка и 3 годишно искуство; — виша стручна подготовка и 5 годишно искуство; — средна стручна подготовка и 8 годишно искуство.

Кандидатите треба да бидат од следните струки: — техничка, економска и правна,

— да поседуваат морално-политички квалитети.

Доколку се пријават повеќе кандидати кои ги исполнуваат бараните квалификации предност ќе имаат кандидатите кои го познаваат начинот на работата и имаат работно искуство во „Енергоинвест“.

Огласот е отворен 15 дена од денот на објавувањето.

Молбите се доставуваат на адреса: „ЕНЕРГОИНВЕСТ“ — Претставништво Скопје, кеј „13 Ноември“, кула 1.

Врз основа на член 21 и 25 став 4 од Самоуправната спогодба за меѓусебните односи во здружениот труд и одлуката на работничкиот совет одржан на 7. 3. 1977 година, конкурсната комисија при Работната организација „Шпилетранс“ — Дебар

распишува

КОНКУРС

за избор на следните работни места:

1. Секретар,
2. Шеф на сметководство,
3. Шеф на комерцијално,
4. Раководител на возен парк,
5. Раководител на механичка работилница.

Услови:

Покрај општите услови предвидени со закон, кандидатите треба да ги исполнуваат и следните услови:

1. за работното место под реден број 1 — да имаат висока-виша школска подготовка — правен факултет со 1 година работен стаж, или средна школска подготовка со 5 години работен стаж;

2. за работното место под реден број 2 — да имаат висока-виша школска подготовка — економски факултет со 1 година работен стаж, или средна школска подготовка со 5 години работен стаж;

3. за работното место под реден број 3 — да имаат висока-виша школска подготовка — економски факултет со 1 година работен стаж и средна школска подготовка со 5 години работен стаж;

4. за работното место под реден број 4 — да имаат виша или средна стручна спрема — сообраќајна школа или средна техничка;

5. за работното место под реден број 5 — да имаат средна техничка школа или ВКВ автомеханичар.

Кандидатите за сите работни места треба да ги исполнуваат и овие услови:

— да поседуваат морално-политички квалитети;
— да се идејно јасно определени за политиката на СКЈ и принципите на социјалистичките самоуправни односи;

— да не се осудувани за кривични дела проневера, злоупотреба на службената должност, како и кривични дела против народот и државата.

Молбите со потребните документи се доставуваат до правната служба при Р. О. „Шпилетранс“ — Дебар, со назнака за конкурсната комисија.

Кон молбите да се приложат следните документи:

- диплома за школска подготовка,
- потврда за работен стаж,
- уверение дека не е осудуван.

Конкурсот е отворен 15 дена по објавувањето.

Молбите со некомплетирани документи или не-благовремено поднесени нема да се разгледуваат и ќе им бидат вратени на кандидатите. (90)

Конкурсната комисија при Основното училиште „Ристески Ристе“, с. Долно Косоврасти, врз основа на член 86 од статутот на училиштето

р а с п и ш у в а

КОНКУРС

за директор на основното училиште „Ристески Ристе“, с. Долно Косоврасти (реизбор)

Услови:

Покрај општите услови предвидени со законските прописи кандидатите треба да ги исполнуваат и следните услови:

— да имаат завршено филозофски факултет — педагошка група со три години раководно работно искуство — педагошка академија отсек одделенска настава со пет години раководно работно искуство.

— да поседува морално-политички квалитети, стручни квалитети и организаторски способности.

Молбите со комплетирани документи и кратка биографија, како и доказите за стажот треба да се достават до конкурсната комисија при училиштето.

Конкурсот е отворен 15 дена од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (93)

Советот на Шумарскиот факултет во Скопје

р а с п и ш у в а

КОНКУРС

а) За еден наставник по предметот организација на шумското производство во звањето доцент или вонреден професор,

б) За преизбор на асистент во одделението за уредување на шумите.

Пријавите се поднесуваат до Деканатот на Шумарскиот факултет во Скопје.

Кон пријавата кандидатите треба да приложат: диплома, куса биографија, список на стручни и научни трудови и по еден примерок од самите трудови.

Пријавите, куса биографија и списокот на стручните и научните трудови се поднесуваат во четири примероци.

Рок за пријавување е 15 дена од денот на објавувањето на конкурсот.

Некомплетирани документи нема да се земаат предвид при разгледувањето. (92)

СОДРЖИНА

Страна

- | | | |
|------|--|-----|
| 106. | Одлука за распределба на средствата за изградба и опремување на објекти што се од општ интерес за Републиката за 1977 година — — — — — | 217 |
| 107. | Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 123/75 од 20 октомври 1976 година | 218 |
| 108. | Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 103/76 од 29 декември 1976 година | 218 |

Општи акти на самоуправните интересни заедници

Пробиштип

- | | | |
|------|---|-----|
| 164. | Одлука за постојаните износи на придонесите за здравството и здравственото осигурување на одделните категории лица надвор од работен однос, осигурени по Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствената заштита на населението — — — — — | 220 |
| 165. | Одлука за учество на осигурените лица во трошоците при користење на здравствената заштита — — — — — | 221 |
| 166. | Одлука за износот на надоместокот на трошоците за патување, исхрана и сместување на осигурените лица за време на патување и престој во друго место во врска со остварувањето на здравствената заштита во 1977 година — — — — — | 222 |
| 167. | Одлука за височината на износот на помошта за спрема на секое новородено дете | 222 |
| 168. | Одлука за висината на надоместокот на погребните трошоци и посмртната помош на осигурените лица за 1977 година — — — — — | 223 |
| 169. | Одлука за стапките и тарифите на придонесите за здравственото осигурување и стапките на посебниот придонес за користење на здравствена заштита во странство за 1977 година — — — — — | 223 |
| 170. | Одлука за продолжување важноста на Одлуката за утврдување висината на придонесот за здравственото осигурување на земјоделците за 1977 година — — — — — | 224 |
| 171. | Одлука за продолжување важноста на Одлуката за дополнителната стапка за покривање на загубата заклучно со 31. XII. 1975 година, на Фондот за земјоделско осигурување — — — — — | 225 |
| 172. | Одлука за определување основница за пресметување и плаќање на придонесот и за остварување на правата по основ на здравственото осигурување на самостојните занаетчи, самостојните угостители, превозници, адвокати, свештеници и колпортери — — — — — | 225 |
| 173. | Одлука за утврдување основница за пресметување и плаќање на придонесот за здравственото осигурување на лица вработени кај приватни работодавци за 1977 година — — — — — | 226 |
| 174. | Одлука за проширување и спроведување на задолжителните видови на здравствената заштита на населението — — — — — | 226 |
| 175. | Статут на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Тетово — — — — — | 226 |